

Член 2

Одбележувањето на Стогодишнината на македонската државност 1903-2003 година, е заради афирмирање на вековните стремежи на македонскиот народ за национална и социјална слобода, особено преку продлабочување на сознанијата за Илинденското востание 1903 и Крушевската република и за значајни настани и личности од историското минато на македонскиот народ и на припадниците на заедниците што живеат во Македонија.

Член 3

Собранието на Република Македонија формира Одбор за одбележување на Стогодишнината на македонската државност 1903-2003 година кој ќе ги определи носителите на активностите и начинот на одбележувањата.

Член 4

Одбележувањето на Стогодишнината на македонската државност 1903-2003 година ги опфаќа следниве значајни настани:

- Илинденското востание;
- Крушевската република;
- Смилевскиот конгрес;
- Солунскиот конгрес;
- Солунските атентати;
- Смртта на Гоце Делчев;
- Смртта на Питу Гули;
- Смртта на Јордан Силјанов - Пиперката;
- Смртта на Јордан Поп Јорданов - Орцето;
- 125 години од раѓањето на Лазар Поп Трајков;
- 125 години од раѓањето на Христо Узунов;
- Невеска и Клисура и
- Учеството на Јане Сандански во Илинденското востание.

Член 5

Финансиски средства за реализација на обврските што произлегуваат од оваа одлука се обезбедуваат во Буџетот на Република Македонија.

Член 6

Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во "Службен весник на Република Македонија".

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 07-311/1
24 јануари 2003 година
Скопје

Претседател
на Собранието на Република
Македонија,
м-р **Никола Поповски**, с.р.

79.

Врз основа на член 68 став 2 од Уставот на Република Македонија, Собранието на Република Македонија, на седницата одржана на 24 јануари 2003 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ОДБЕЛЕЖУВАЊЕ ЈУБИЛЕЈНИ ГОДИШНИНИ НА ЗНАЧАЈНИ НАСТАНИ И ИСТАКНАТИ ЛИЧНОСТИ ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Член 1

Во Одлуката за одбележување јубилејни годишнини на значајни настани и истакнати личности во Република Македонија ("Службен весник на Република Македонија" бр. 24/98), членот 5 се менува и гласи:

"Годишната програма ја донесува Собранието на Република Македонија.

Годишната програма ја подготвува Комисијата надлежна за работите за одбележување на значајни настани и истакнати личности во соработка со државни органи, научни институции, здруженија на граѓани и други заинтересирани субјекти".

Член 2

Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во "Службен весник на Република Македонија".

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Број 07-312/1
24 јануари 2003 година
Скопје

Претседател
на Собранието на Република
Македонија,
м-р **Никола Поповски**, с.р.

80.

Врз основа на член 36, став 3 од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 59/2000), а во врска со член 26, став 2 од Законот за девизно работење („Службен весник на Република Македонија“ бр. 34/2001, 49/2001, 103/2001 и 54/2002) и член 50 од Законот за Народна банка на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 3/2002), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 20.01.2003 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА НАЧИНОТ И УСЛОВИТЕ ЗА ОТВОРАЊЕ НА ДЕВИЗНИ СМЕТКИ НА КОРИСНИЦИТЕ И ЕДИНКИТЕ КОРИСНИЦИ НА СРЕДСТВА ОД БУЏЕТОТ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Член 1

Со оваа одлука се уредува начинот и условите за отворање на девизни сметки на корисниците и единките корисници на средства од Буџетот на Република Македонија (во натамошниот текст: „буџетски корисници“).

Член 2

Сите трансакции во платниот промет со странство буџетските корисници ги вршат преку Народна банка.

Буџетските корисници девизни сметки отвораат исклучиво во Народна банка на Република Македонија (во натамошниот текст: „Народна банка“).

Член 3

Буџетските корисници до Министерството за финансии поднесуваат барање за добивање согласност за отворање на девизна сметка.

Со барањето од став 1 на овој член потребно е да се достави договорот за донација или кредит или друга документација од која ќе биде согледана потребата за отворање на девизна сметка, како и намената и начинот на користење на средствата.

Доколку се работи за единка корисник на средства од Буџетот на РМ, потребно е да се достави и мислење од ресорното министерство.

Член 4

Народна банка отвора девизна сметка за буџетскиот корисник врз основа на согласноста на Министерството за финансии од член 3 став 1 на оваа одлука.

Член 5

Одговорното, односно раководното лице кај буџетскиот корисник, со решение ги овластува потписниците на девизната сметка за користење на девизните средства и истото го доставува до Народна банка.

Овластеното лице го дава налогот за користење на средствата на девизната сметка.

Член 6

Буџетскиот корисник за отворање на девизна сметка до Народна банка поднесува: согласност добиена од Министерството за финансии за отворање на девизна сметка од член 3 став 1 на оваа одлука, решение за овластени потписници од член 5 став 1 на оваа одлука, договор за донација или кредит и друга документација по барање на Народна банка.

Член 7

Буџетскиот корисник за користење на девизните средства од девизната сметка, задолжително отвора денарска сметка, согласно Упатството за начинот на отворање и затворање на сметки на корисниците и единките корисници на средства од Буџетот во главната книга на трезорот („Службен весник на РМ“ бр. 99/2001).

Член 8

За девизниот прилив на буџетскиот корисник, за кој не е издадена согласност за отворање девизна сметка во Народна банка, буџетскиот корисник поднесува барање до Министерството за финансии за отворање денарска сметка согласно Упатството за начинот на отворање и затворање на сметки на корисниците и единките корисници на средства од Буџетот во главната книга на трезорот („Службен весник на РМ“ бр. 99/2001).

Народна банка по налог на буџетскиот корисник денарската противвредност на девизниот прилив ја пренесува на денарската сметка, согласно став 1 на овој член.

Налогот за пренос на денарската противвредност на приливот го дава одговорното, односно раководното лице кај буџетскиот корисник.

Член 9

Остварениот прилив на средства на девизната сметка, по налог на буџетскиот корисник, Народна банка, во денарска противвредност го пренесува на денарската сметка од член 7 на оваа одлука.

Член 10

Буџетскиот корисник е должен во рок од осум дена по целосно завршување на проектот за кој е отворена девизната сметка, да поднесе барање до Народна банка за затворање на девизната сметка, а до Министерството за финансии барање за затворање на денарската сметка.

Член 11

Буџетските корисници кои имаат отворено девизна сметка согласно прописите што важеле до денот на влегувањето во сила на оваа одлука, потребно е заклучно со 15.02.2003 година да се усогласат со одредбите на оваа одлука.

Член 12

Со денот на влегувањето во сила на оваа одлука престанува да важи Одлуката за отворање на девизна сметка на органите и организациите на државната управа во Народна банка на Република Македонија („Службен весник на РМ“ бр. 14/97).

Член 13

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на РМ“.

Бр. 23-293/1
20 јануари 2003 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Бранко Црвенковски, с.р.

81.

Врз основа на член 4 и член 14 од Законот за правата, обврските и одговорностите на органите на државната власт во поглед на средствата во државна сопственост што тие ги користат и располагаат („Службен весник на Република Македонија“ бр. 61/2002) и член 36, став 3 од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 59/2000), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 20.01.2003 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ПРЕНЕСУВАЊЕ НА ПРАВО НА КОРИСТЕЊЕ
НА ДЕЛ ОД НЕДВИЖЕН ИМОТ

Член 1

Се пренесува правото на користење на дел од недвижниот имот сопственост на Република Македонија кој се наоѓа на ул. „Даме Груев“ бр. 14 во Скопје, лоциран на КП 11943/1 КО Центар 1, зграда 1, влез 1 и тоа 9

(девет) простории, ходник и санитарни простории од V-ти кат во површина од 217 м² од сегашниот корисник Фонд за патишта на Република Македонија на новиот корисник Министерство за локална самоуправа.

Член 2

Примопредавањето на просториите, од член 1 од Одлуката, да се изврши меѓу Министерството за локална самоуправа и Фондот за патишта на Република Македонија во рок од осум дена од денот на влегувањето во сила на оваа одлука.

Член 3

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 23-156/1
20 јануари 2003 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Бранко Црвенковски, с.р.

82.

Врз основа на член 4 од Законот за правата, обврските и одговорностите на органите на државната власт во поглед на средствата во државна сопственост што тие ги користат и располагаат („Службен весник на Република Македонија“ бр. 61/2002) и член 36, став 3 од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 59/2000), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 20.01.2003 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ПОНИШТУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ПРЕНЕСУВАЊЕ
НА ПРАВОТО НА КОРИСТЕЊЕ НА НЕДВИЖЕН ИМОТ

Член 1

Одлуката на Владата на Република Македонија за пренесување на правото на користење на недвижниот имот - објект со површина од 267,72 м² кој се наоѓа на ул. „Јордан Хаџи Константинов Цинот“ бб - Скопје, лоциран на КП бр. 5340/3 и 5340/2 КО Центар 1- Скопје, број 23-5126/1 од 1.10.2002 година, објавена во „Службен весник на Република Македонија“ бр. 77/2002 година, се поништува.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 23-22/1
20 јануари 2003 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Бранко Црвенковски, с.р.

83.

Врз основа на член 3, а во врска со член 2 став 2 од Законот за сметање на времето („Службен весник на Република Македонија“ бр. 17/96 и 16/97) и член 36 од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 59/2000), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 20.01.2003 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ДЕНОТ И МОМЕНТОТ НА ВОВЕДУВАЊЕТО И
ДЕНОТ И МОМЕНТОТ НА ЗАВРШУВАЊЕТО НА
ЛЕТНОТО СМЕТАЊЕ НА ВРЕМЕТО ВО 2003 ГОДИНА

1. Летното сметање на времето во 2003 година започнува на 30 март во 02h 00min 00s, така што со поместување за еден саат напред времето во 02h 00 min 00 s се смета како 03h 00 min 00s.

2. Летното сметање на времето во 2003 година се завршува на 26 октомври во 03h 00min 00s, така што со поместување за еден саат назад времето во 03h 00min 00s се смета како 02h 00min 00s.

3. Саатот кој на 26 октомври 2003 година, поради поместувањето за еден саат наназад се појавува двапати помеѓу 02h 00min 00s и 03h 00 min 00s се означува - првиот пат како саат 2А, а вториот пат како саат 2Б.

4. Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 23-161/1
20 јануари 2003 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Бранко Црвенковски, с.р.

84.

Врз основа на член 11 од Законот за Фондот за земјоделство („Службен весник на Република Македонија“ бр. 11/2002), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 30 декември 2002 година, донесе

**РЕШЕНИЕ
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА УПРАВНИОТ
ОДБОР НА ФОНДОТ ЗА ЗЕМЈОДЕЛСТВО
- СКОПЈЕ**

1. За членови на Управниот одбор на Фондот за земјоделство - Скопје, се именуваат:

- д-р Ефтим Анчев, професор на Земјоделскиот факултет - Скопје,
- д-р Јован Аждерски, професор на Земјоделскиот факултет - Скопје,
- Јордан Ампов, индивидуален земјоделец,
- д-р Родна Живковска, професор на Правниот факултет - Скопје,
- Марјана Караѓорѓиева, вработена во „Лозар“ АД - Велес,
- Флоре Масалковски, правник,
- д-р Соња Србиновска, професор на Земјоделскиот факултет - Скопје.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 17-5939/2
30 декември 2002 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Бранко Црвенковски, с.р.

85.

Врз основа на член 126 од Законот за водите („Службен весник на Република Македонија“ бр. 4/98 и 19/2000), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 30 декември 2002 година, донесе

**РЕШЕНИЕ
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА УПРАВНИОТ
ОДБОР НА ФОНДОТ ЗА ВОДИТЕ - СКОПЈЕ**

1. За членови на Управниот одбор на Фондот за водите Скопје, се именуваат:

- Зоран Божиновски, дипл. инж. технолог,
- Жаклина Каранфиловска, дипл. шумарски инженер,
- Тодор Николов, дипл. инж. агроном,
- м-р Магдица Несторовска, м-р по правни науки,
- Васил Петковски, дипл. инж. архитект,
- Звонко Стаменковски, дипл. маш. инж.,
- Тодорчо Цикарски, дипл. инж. по сточарство-Берово.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 17-6257/2
30 декември 2002 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Бранко Црвенковски, с.р.

86.

Врз основа на член 12 од Законот за Фондот за осигурување депозити („Службен весник на Република Македонија“ бр. 63/2000, 29/2002 и 43/2002), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 30 декември 2002 година, донесе

**РЕШЕНИЕ
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА УПРАВНИОТ
ОДБОР НА ФОНДОТ ЗА ОСИГУРУВАЊЕ
НА ДЕПОЗИТИ - СКОПЈЕ**

1. За членови на Управниот одбор на Фондот за осигурување на депозити - Скопје, се именуваат:

- Весна Кондратенко, заменик директор на Дирекцијата за централно-банкарски операции при Народна банка на Република Македонија,
- м-р Анита Ангеловска, раководител на Сектор за трезор во Министерството за финансии,
- Хајри Шаќири, дипл. правник од Скопје,
- Маја Парнаџиева, раководител на Секторот за финансиски систем во Министерството за финансии,
- Ацо Спасовски, секретар на Здружението на банкарството и осигурувањето.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 17-6369/3
30 декември 2002 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Бранко Црвенковски, с.р.

87.

Врз основа на член 17 став 1 од Законот за јавните претпријатија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 38/96 и 6/2002), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 30 декември 2002 година, донесе

**РЕШЕНИЕ
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА УПРАВНИОТ
ОДБОР НА ЈП МАКЕДОНСКА ИНФОРМАТИВНА
АГЕНЦИЈА - МИА - СКОПЈЕ**

1. За членови на Управниот одбор на Јавното претпријатие Македонска информативна агенција - МИА - Скопје, се именуваат:

- д-р Живко Андревски, вработен во ЈП Македонска радиотелевизија,
- Гокица Ивановски, правник,
- Горан Поповски, правник,
- Марјан Танушевски, новинар,
од редот на вработените:
- Даниела Марковска-Алексовска, новинар,
- Венера Љаџифи, преведувач.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 17-6372/2
30 декември 2002 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Бранко Црвенковски, с.р.

88.

Врз основа на член 7 став 1 од Законот за слободни економски зони („Службен весник на Република Македонија“ бр. 56/99, 41/2000 и 6/2002), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 30 декември 2002 година, донесе

**РЕШЕНИЕ
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА ДИРЕКТОР
НА ДИРЕКЦИЈАТА ЗА СЛОБОДНИ
ЕКОНОМСКИ ЗОНИ**

1. Се разрешува Виктор Делов од должноста директор на Дирекцијата за слободни економски зони.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во “Службен весник на Република Македонија”.

Бр. 17-6493/1
30 декември 2002 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Бранко Црвенковски, с.р.

89.

Врз основа на член 26 од Законот за јавните претпријатија (“Службен весник на Република Македонија“ бр. 38/96 и 6/2002), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 30 декември 2002 година, донесе

**РЕШЕНИЕ
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА ОДБОРОТ ЗА
КОНТРОЛА НА МАТЕРИЈАЛНО-ФИНАНСИСКО
РАБОТЕЊЕ НА ЈП ЗА ИЗВРШУВАЊЕ НА ВОДО-
СТОПАНСКИ ДЕЈНОСТИ ХС “ЗЛЕТОВИЦА“ -
ПРОБИШТИП**

1. За членови на Одборот за контрола на материјално-финансиско работење на Јавното претпријатие за извршување на водостопански дејности ХС “Злетовица“ - Пробиштип, се именуваат:

- Васка Ефремова, економист,
- Драган Велков, дипл. правник,
- Стојан Цонкиски, дипл. правник,
- Влатко Маневски, дипл. економист.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во “Службен весник на Република Македонија”.

Бр. 17-6835/1
30 декември 2002 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Бранко Црвенковски, с.р.

90.

Врз основа на член 17 од Законот за јавните претпријатија (“Службен весник на Република Македонија“ бр. 38/96 и 6/2002), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 30 декември 2002 година, донесе

**РЕШЕНИЕ
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА УПРАВНИОТ
ОДБОР НА ЈП ЗА СТОПАНИСУВАЊЕ СО ОБЈЕ-
КТИТЕ ЗА СПОРТ ВО СОПСТВЕНОСТ НА
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА - СКОПЈЕ**

1. За членови на Управниот одбор на Јавното претпријатие за стопанисување со објектите за спорт во сопственост на Република Македонија - Скопје, се именуваат:

- Чедомир Саздовски, м-р по кинезиологија,
- Гоко Кузмановски,
- Андреј Манолов, дипл. професор по физичко образование,
- Владимир Василев, апсолвент на Електротехнички факултет - Скопје.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во “Службен весник на Република Македонија”.

Бр. 17-6836/1
30 декември 2002 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Бранко Црвенковски, с.р.

91.

Врз основа на член 26 од Законот за јавните претпријатија (“Службен весник на Република Македонија“ бр. 38/96 и 6/2002), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 30 декември 2002 година, донесе

**РЕШЕНИЕ
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА ОДБОРОТ ЗА
КОНТРОЛА НА МАТЕРИЈАЛНО-ФИНАНСИСКО
РАБОТЕЊЕ НА ЈП ЗА СТОПАНИСУВАЊЕ СО
ОБЈЕКТИТЕ ЗА СПОРТ ВО СОПСТВЕНОСТ НА
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА - СКОПЈЕ**

1. За членови на Одборот за контрола на материјално-финансиско работење на Јавното претпријатие за стопанисување со објектите за спорт во сопственост на Република Македонија - Скопје, се именуваат:

- Соња Никчевиќ,
- Панде Сарев,
- Љупчо Прачковски,
- Македонка Честојнова, дипл. правник.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во “Службен весник на Република Македонија”.

Бр. 17-6837/1
30 декември 2002 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Бранко Црвенковски, с.р.

92.

Врз основа на член 5 од Законот за основање Агенција за поттикнување на развојот на земјоделството (“Службен весник на Република Македонија“ бр. 3/98), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 30 декември 2002 година, донесе

**РЕШЕНИЕ
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСЕДАТЕЛ И ЧЛЕНОВИ
НА УПРАВНИОТ ОДБОР НА АГЕНЦИЈАТА ЗА
ПОТТИКНУВАЊЕ НА РАЗВОЈОТ НА
ЗЕМЈОДЕЛСТВОТО - БИТОЛА**

1. За претседател и членови на Управниот одбор на Агенцијата за поттикнување на развојот на земјоделството - Битола, се именуваат:

- а) за претседател
 - д-р Горѓи Мартиновски, професор на Земјоделскиот факултет - Скопје,
- б) за членови
 - Ибраим Амедов,
 - д-р Серафим Анастасовски, Институт за сточарство,
 - Зоран Анчевски, индивидуален земјоделец,
 - Добре Кековски, индивидуален земјоделец,
 - д-р Митре Стојановски, професор на Биотехнички факултет - Битола,
 - Благоја Талевски.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во “Службен весник на Република Македонија”.

Бр. 17-6838/1
30 декември 2002 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Бранко Црвенковски, с.р.

93.

Врз основа на член 7 став 1 од Законот за слободни економски зони („Службен весник на Република Македонија“ бр. 56/99, 41/2000 и 6/2002), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 30 декември 2002 година, донесе

**РЕШЕНИЕ
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЈАТА
ЗА СЛОБОДНИ ЕКОНОМСКИ ЗОНИ**

1. За директор на Дирекцијата за слободни економски зони се именува Орхан Рамадани, дипл. економист.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 17-6494/1
30 декември 2002 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Бранко Црвенковски, с.р.

94.

Врз основа на член 51 од Законот за организација и работа на органите на државната управа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 58/2000 и 44/2002), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 30 декември 2002 година, донесе

РЕШЕНИЕ

ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЗАМЕНИК НА ДИРЕКТОРОТ НА ДИРЕКЦИЈАТА ЗА СЛОБОДНИ ЕКОНОМСКИ ЗОНИ - СКОПЈЕ

1. За заменик на директорот на Дирекцијата за слободни економски зони-Скопје се именува Виктор Делов, дипл. машински инженер, досегашен директор на Дирекцијата.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 17-6776/1
30 декември 2002 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Бранко Црвенковски, с.р.

95.

Врз основа на член 23 став 1 од Законот за јавните претпријатија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 38/96 и 6/2002), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 30 декември 2002 година, донесе

РЕШЕНИЕ

ЗА ИМЕНУВАЊЕ ВРШИТЕЛ НА ДОЛЖНОСТА ДИРЕКТОР НА ЈП „СТРЕЖЕВО“ - БИТОЛА

1. За вршител на должноста директор на Јавното претпријатие „Стрежево“ - Битола се именува Борче Петковски, советник во Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство - Подрачна единица - Демир Хисар.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 17-6548/2
30 декември 2002 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Бранко Црвенковски, с.р.

96.

Врз основа на член 5 од Законот за централен регистар („Службен весник на Република Македонија“ бр. 50/2001), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 30 декември 2002 година, донесе

РЕШЕНИЕ

ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА УПРАВНИОТ ОДБОР НА ЦЕНТРАЛНИОТ РЕГИСТАР НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА - СКОПЈЕ

1. За членови на Управниот одбор на Централниот регистар на Република Македонија - Скопје се именуваат:

- Драги Шуплиновски, директор на Управата за имотно-правни работи,
- Трајко Спасовски, раководител на Сектор за буџети и фондови во Министерство за финансии,
- Неша Петрушевска, државен советник за имотно-правни работи и запишување на права на недвижности при Државниот завод за геодетски работи - Скопје,
- Бари Шабани, државен секретар во Министерството за правда,
- Милица Георгиева, раководител на Секторот во Министерството за економија.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 17-6561/2
30 декември 2002 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Бранко Црвенковски, с.р.

97.

Врз основа на член 6 од Законот за Агенција на Република Македонија за управување со средства („Службен весник на Република Македонија“ бр. 70/2001), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 30 декември 2002 година, донесе

РЕШЕНИЕ

ЗА ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСЕДАТЕЛ И ЧЛЕНОВИ НА УПРАВНИОТ ОДБОР НА АГЕНЦИЈАТА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА УПРАВУВАЊЕ СО СРЕДСТВА - СКОПЈЕ

1. За претседател и членови на Управниот одбор на Агенцијата на Република Македонија за управување со средства - Скопје се именуваат:

- а) за претседател:
 - Киро Зрмановски, секретар на Стопанска банка АД - Скопје;
 - б) за членови:
 - Богољуб Јанковски, шеф на Кабинетот на гувернерот на Народна банка на Република Македонија,
 - Ванчо Каргов, државен секретар во Министерството за финансии,
 - Горан Анчески, раководител на Сектор за меѓународни финансии во Министерството за финансии,
 - Зоран Васковски, директор на Управата за јавни приходи,
 - Николче Трајчевски,
 - Целал Рамадани, вработен во Одделението за менаџмент со компензациони фондови во Министерството за финансии.
2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 17-6661/2
30 декември 2002 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Бранко Црвенковски, с.р.

98.

Врз основа на член 10 од Законот за основање на Јавно претпријатие Македонска радиодифузија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 6/98 и 98/2000), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 30 декември 2002 година, донесе

РЕШЕНИЕ

ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА УПРАВНИОТ ОДБОР НА ЈП МАКЕДОНСКА РАДИОДИФУЗИЈА - СКОПЈЕ

1. За членови на Управниот одбор на Јавното претпријатие Македонска радиодифузија - Скопје се именуваат:

- Јордан Ангеловски, дипл.ел.инж. менаџер во Младински информатички центар,
- м-р Живко Ицев, м-р по технички науки,
- Горан Коловски, дипл. машински инженер, од редот на вработените
- Илица Дејаноска, дипл. правник,
- Михајло Дренковски, дипл. ел. инж.,
- Драгољуб Станоевски, техничар.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 17-6800/1
30 декември 2002 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Бранко Црвенковски, с.р.

99.

Врз основа на член 13 од Законот за основање на Јавно претпријатие Македонска радиодифузија (“Службен весник на Република Македонија“ бр. 6/98 и 98/2000), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 30 декември 2002 година, донесе

**РЕШЕНИЕ
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА ОДБОРОТ ЗА
КОНТРОЛА НА МАТЕРИЈАЛНО-ФИНАНСИКОТО
РАБОТЕЊЕ НА ЈП МАКЕДОНСКА
РАДИОДИФУЗИЈА - СКОПЈЕ**

1. За членови на Одборот за контрола на материјално-финансиското работење на ЈП Македонска радиодифузија - Скопје се именуваат:

- Јовица Јовановски, дипл. ел. инж.,
- Ката Ристова, дипл. новинар,
- Сашо Пецалевски, правник,
- Петре Петровски, дипл. град.инж.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во “Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 17- 6801/1 Претседател на Владата
30 декември 2002 година на Република Македонија,
Скопје **Бранко Црвенковски, с.р.**

100.

Врз основа на член 16 од Законот за објавување на законите и другите прописи и акти во “Службен весник на Република Македонија“ (“Службен весник на Република Македонија“ бр. 56/99 и 43/2002), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 30 декември 2002 година, донесе

**РЕШЕНИЕ
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА УПРАВНИОТ ОДБОР
НА ЈП “СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА
МАКЕДОНИЈА“- СКОПЈЕ**

1. За членови на Управниот одбор на Јавното претпријатие “Службен весник на Република Македонија“ - Скопје се именуваат:

- Елена Малинкова, дипл. правник,
- Кока Фиљана, м-р по психологија,
- Татјана Стојановска, дипл. социолог,
од редот на вработените:
- Ружа Зузаровска, раководител на Сектор за компјутерска обработка на податоци,
- Снежана Мирчевска, книговодител во Секторот за финансиско-материјално работење,
- Снежана Кузмановска, советник за правни, кадровски и општи работи.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во “Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 17- 6802/1 Претседател на Владата
30 декември 2002 година на Република Македонија,
Скопје **Бранко Црвенковски, с.р.**

101.

Врз основа на член 17 од Законот за објавување на законите и другите прописи и акти во “Службен весник на Република Македонија“, (“Службен весник на Република Македонија“ бр. 56/99 и 43/2002), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 30 декември 2002 година, донесе

**РЕШЕНИЕ
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА ОДБОРОТ ЗА
КОНТРОЛА НА МАТЕРИЈАЛНО - ФИНАНСИКОТО
РАБОТЕЊЕ НА ЈП “СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА“ - СКОПЈЕ**

1. За членови на Одборот за контрола на материјално-финансиското работење на Јавното претпријатие “Службен весник на Република Македонија“ - Скопје се именуваат:

- Миодраг Атанасиевски, дипл. професор, вработен во ЈП “Паркови и зеленило“ - Скопје,

- Кирил Ефремовски,
- Сејдула Лимановски,
- Славе Паталовски.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во “Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 17- 6803/1 Претседател на Владата
30 декември 2002 година на Република Македонија,
Скопје **Бранко Црвенковски, с.р.**

102.

Врз основа на член 23 став 1 од Законот за јавните претпријатија (“Службен весник на Република Македонија“ бр. 38/96 и 6/2002), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 30 декември 2002 година, донесе

**РЕШЕНИЕ
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА ДИРЕКТОР
НА ЈП ЗА БЕРЗАНСКО РАБОТЕЊЕ “АГРО-БЕРЗА“
- СО П.О. - СКОПЈЕ**

1. Шаип Хазири се разрешува од должноста директор на Јавното претпријатие за берзанско работење “Агро-Берза“ - со п.о. - Скопје.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во “Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 17- 6804/1 Претседател на Владата
30 декември 2002 година на Република Македонија,
Скопје **Бранко Црвенковски, с.р.**

103.

Врз основа на член 169 став 1 од Законот за издавање и тргување со хартии од вредност (“Службен весник на Република Македонија“ бр. 7/97, 15/97, 11/99 и 81/99), а во врска со член 170 од Законот за хартии од вредност (“Службен весник на Република Македонија“ бр. 63/2000, 34/2001, 4/2002 и 37/2002), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 30 декември 2002 година, донесе

**РЕШЕНИЕ
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЈАТА
ЗА ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ**

1. За претседател на Комисијата за хартии од вредност се именува д-р Весна Пендовска, професор на Правниот факултет во Скопје.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во “Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 17- 6805/1 Претседател на Владата
30 декември 2002 година на Република Македонија,
Скопје **Бранко Црвенковски, с.р.**

104.

Врз основа на член 89 од Законот за вработувањето и осигурување во случај на невработеност (“Службен весник на Република Македонија“ бр. 37/97, 25/2000, 101/2000 и 50/2001), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 30 декември 2002 година, донесе

**РЕШЕНИЕ
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА УПРАВНИОТ ОДБОР
НА ЗАВОДОТ ЗА ВРАБОТУВАЊЕ НА РЕПУБЛИКА
МАКЕДОНИЈА - СКОПЈЕ**

1. За членови на Управниот одбор на Заводот за вработување на Република Македонија - Скопје се именуваат:

- Круме Гиговски, дипл. град.инж.,
- Драге Јовановски, раководител на Одделението за работни односи и правна заштита при Советот на ССМ,
- Благоица Качанска, дипл. педагог,

- Весна Михајловска, дипл. професор по филозофија,
- Горан Милевски,
- Фарух Омерагиќ,
- Венко Пашалиски, доктор на медицина.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во “Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 17- 6806/1
30 декември 2002 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Бранко Црвенковски, с.р.

105.

Врз основа на член 23 од Законот за јавните патишта (“Службен весник на Република Македонија“ бр. 26/96, 40/99, 96/2000 и 29/2002), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 30 декември 2002 година, донесе

РЕШЕНИЕ ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА УПРАВНИОТ ОДБОР НА ФОНДОТ ЗА МАГИСТРАЛНИ И РЕГИОНАЛНИ ПАТИШТА - СКОПЈЕ

1. За членови на Управниот одбор на Фондот за магистрални и регионални патишта - Скопје се именуваат:

- Горан Ангелов, дипл. маш. инж.,
- Тодор Бинговски, дипл. град. инж.,
- Наум Димитровски,
- Митко Илијевски, дипл. економист,
- Мичо Поповски, дипл. инж. технолог,
- Пецо Стојкоски, дипл. економист,
- Драги Трајчески, правник.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во “Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 17- 6807/1
30 декември 2002 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Бранко Црвенковски, с.р.

106.

Врз основа на член 36 став 6 од Законот за Владата на Република Македонија (“Службен весник на Република Македонија“ бр. 59/2000) и член 2 од Одлуката за образување Комисија за информатичка технологија, Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 30 декември 2002 година, донесе

РЕШЕНИЕ ЗА ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСЕДАТЕЛ И ЧЛЕНОВИ НА КОМИСИЈАТА ЗА ИНФОРМАТИЧКА ТЕХНОЛОГИЈА

1. За претседател и членови на Комисијата за информатичка технологија се именуваат:

- а) за претседател
 - м-р Јани Макрадули, асистент на Електротехничкиот факултет во Скопје;
- б) за членови
 - Софче Јовановска, раководител на Информатичкиот центар во Стопанската комора на Македонија,
 - Цветанка Кузмановска, консултант за информатичка технологија,
 - Филип Ивановски, дипл. машински инженер, вработен во АД “Словин Југоокта“ - Скопје,
 - м-р Арбана Кадриу, заменик директор на Компјутерски центар при ЈИЕ Универзитет - Тетово.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во “Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 17- 6809/1
30 декември 2002 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Бранко Црвенковски, с.р.

107.

Врз основа на член 17 од Законот за јавните претпријатија (“Службен весник на Република Македонија“ бр. 38/96 и 6/2002), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 30 декември 2002 година, донесе

РЕШЕНИЕ ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА УПРАВНИОТ ОДБОР НА ЈП ЗА ПРОСТОРНИ И УРБАНИСТИЧКИ ПЛАНОВИ - СКОПЈЕ

1. За членови на Управниот одбор на Јавното претпријатие за просторни и урбанистички планови - Скопје се именуваат:

- Катица Димовска-Галевска, дипл. инж. архитект,
- Михајло Крстески, дипл. инж. архитект,
- Добривој Николовски, дипл. инж. архитект,
- Славко Николовски, дипл. град. инженер,
- Вукоја Јанчевски, дипл. град. инж., вработен во “Промонтинг“ - Скопје.

Од редот на вработените:

- Никола Бошкучиќ, дипл. инж. архитект,
- Бранко Кировски, дипл. град. инж.,
- Пене Пенев, дипл. професор по географија.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во “Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 17-6818/1
30 декември 2002 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Бранко Црвенковски, с.р.

108.

Врз основа на член 26 од Законот за јавните претпријатија (“Службен весник на Република Македонија“ бр. 38/96 и 6/2002), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 30 декември 2002 година, донесе

РЕШЕНИЕ ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА ОДБОРОТ ЗА КОНТРОЛА НА МАТЕРИЈАЛНО - ФИНАНСИСКОТО РАБОТЕЊЕ НА ЈП ЗА ПРОСТОРНИ И УРБАНИСТИЧКИ ПЛАНОВИ - СКОПЈЕ

1. За членови на Одборот за контрола на материјално-финансиското работење на Јавното претпријатие за просторни и урбанистички планови - Скопје се именуваат:

- Весна Трифуновска, дипл. економист,
- Милева Младеновска, дипл. правник,
- Марија Пујаз, дипл. правник,
- Виолета Спасовска, дипл. инж. архитект.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во “Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 17-6819/1
30 декември 2002 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Бранко Црвенковски, с.р.

109.

Врз основа на член 17 од Законот за јавните претпријатија (“Службен весник на Република Македонија“ бр. 38/96 и 6/2002), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 30 декември 2002 година, донесе

РЕШЕНИЕ ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА УПРАВНИОТ ОДБОР НА ЈП ЗА НАБАВКА, ТРАНСПОРТ И ДИСТРИБУЦИЈА НА ПРИРОДЕН ГАС “ГА-МА“ - СКОПЈЕ

1. За членови на Управниот одбор на Јавното претпријатие за набавка, транспорт и дистрибуција на природен гас “ГА-МА“ - Скопје се именуваат:

- д-р Љубица Аживска, професор на Машинскиот факултет - Скопје,
- Панде Богоевски, дипл. маш. инженер,

- Миле Пеповски, директор на Секторот за развој, маркетинг и комерцијални работи во Дирекцијата во Скопје;

- Марјан Копевски, самостоен референт за инвестиции во Секторот за инвестиции, градежно-технички работи и одржување во Дирекцијата во Скопје;

- Крсте Илијев, раководител во Спортската сала “Младост” - Подружница - Битола.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во “Службен весник на Република Македонија”.

Бр. 17-65/2
13 јануари 2003 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Бранко Црвенковски, с.р.

126.

Врз основа на член 100, став 1 од Законот за културата (“Службен весник на Република Македонија“ бр. 31/98), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 13 јануари 2003 година, донесе

**РЕШЕНИЕ
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА ВРШИТЕЛ
НА ДОЛЖНОСТА ДИРЕКТОР НА ДОМОТ НА
КУЛТУРАТА “ИЛИНДЕН” - ДЕМИР ХИСАР**

1. Драги Ангелевски се разрешува од должноста вршител на должноста директор на Домот на културата “Илинден” - Демир Хисар.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во “Службен весник на Република Македонија”.

Бр. 17-66/2
13 јануари 2003 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Бранко Црвенковски, с.р.

127.

Врз основа на член 100, став 1 од Законот за културата (“Службен весник на Република Македонија“ бр. 31/98), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 13 јануари 2003 година, донесе

**РЕШЕНИЕ
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ВРШИТЕЛ НА ДОЛЖНОСТА ДИ-
РЕКТОР НА ТЕАТАРОТ ЗА ДЕЦА И МЛАДИНЦИ -
СКОПЈЕ**

1. За вршител на должноста директор на Театарот за деца и младинци - Скопје се именува Љубомир Чадиковски, дипл.инж.архитект, досегашен директор на Театарот.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во “Службен весник на Република Македонија”.

Бр. 17-69/2
13 јануари 2003 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Бранко Црвенковски, с.р.

128.

Врз основа на член 100, став 1 од Законот за културата (“Службен весник на Република Македонија“ бр. 31/98), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 13 јануари 2003 година, донесе

**РЕШЕНИЕ
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ВРШИТЕЛ НА ДОЛЖНОСТА ДИ-
РЕКТОР НА ДОМОТ НА КУЛТУРАТА “ИЛИНДЕН” -
ДЕМИР ХИСАР**

1. За вршител на должноста директор на Домот на културата “Илинден” - Демир Хисар се именува Цветко Котевски, одделенски наставник.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во “Службен весник на Република Македонија”.

Бр. 17-124/1
13 јануари 2003 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Бранко Црвенковски, с.р.

129.

Врз основа на член 100, став 1 од Законот за културата (“Службен весник на Република Македонија“ бр. 31/98), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 13 јануари 2003 година, донесе

**РЕШЕНИЕ
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА ВРШИТЕЛ
НА ДОЛЖНОСТА ДИРЕКТОР НА ЗАВОДОТ ЗА
ЗАШТИТА НА СПОМЕНИЦИТЕ НА КУЛТУРАТА
И МУЗЕЈ - ШТИП**

1. Зоран Ѓорѓиевски се разрешува од должноста вршител на должноста директор на Заводот за заштита на спомениците на културата и Музеј - Штип.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во “Службен весник на Република Македонија”.

Бр. 17-17/2
13 јануари 2003 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Бранко Црвенковски, с.р.

130.

Врз основа на член 100, став 1 од Законот за културата (“Службен весник на Република Македонија“ бр. 31/98), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 13 јануари 2003 година, донесе

**РЕШЕНИЕ
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ВРШИТЕЛ НА ДОЛЖНОСТА
ДИРЕКТОР НА ЗАВОДОТ ЗА ЗАШТИТА НА СПО-
МЕНИЦИТЕ НА КУЛТУРАТА И МУЗЕЈ - ШТИП**

1. За вршител на должноста директор на Заводот за заштита на спомениците на културата и Музеј - Штип се именува Ристо Петковски, дипл.инж.архитект, советник-конзерватор во Заводот.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во “Службен весник на Република Македонија”.

Бр. 17-125/1
13 јануари 2003 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Бранко Црвенковски, с.р.

131.

Врз основа на член 100, став 1 од Законот за културата (“Службен весник на Република Македонија“ бр. 31/98), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 13 јануари 2003 година, донесе

**РЕШЕНИЕ
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА ВРШИТЕЛ
НА ДОЛЖНОСТА ДИРЕКТОР НА ГРАДСКАТА
БИБЛИОТЕКА “БОРКА ТАЛЕСКИ” - ПРИЛЕП**

1. Василе Димески се разрешува од должноста вршител на должноста директор на Градската библиотека “Борка Талески” - Прилеп.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во “Службен весник на Република Македонија”.

Бр. 17-19/2
13 јануари 2003 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Бранко Црвенковски, с.р.

132.

Врз основа на член 100, став 1 од Законот за културата ("Службен весник на Република Македонија" бр. 31/98), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 13 јануари 2003 година, донесе

**РЕШЕНИЕ
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ВРШИТЕЛ НА ДОЛЖНОСТА
ДИРЕКТОР НА ГРАДСКАТА БИБЛИОТЕКА
"БОРКА ТАЛЕСКИ" - ПРИЛЕП**

1. За вршител на должноста директор на Градската библиотека "Борка Талески" - Прилеп се именува Благоица Илијоска, дипл. филолог, виш библиотекар во Роднокрајното одделение во Библиотеката.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во "Службен весник на Република Македонија".

Бр. 17-126/1 Претседател на Владата
13 јануари 2003 година на Република Македонија,
Скопје **Бранко Црвенковски, с.р.**

133.

Врз основа на член 100 став 1 од Законот за културата ("Службен весник на Република Македонија" бр. 31/98), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 13 јануари 2003 година, донесе

**РЕШЕНИЕ
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА ВРШИТЕЛ
НА ДОЛЖНОСТА ДИРЕКТОР НА НАРОДНИОТ
ТЕАТАР "ЈОРДАН ХАЦИ КОНСТАНТИНОВ
ЦИНОТ"-ВЕЛЕС**

1. Јордан Витанов се разрешува од должноста вршител на должноста директор на Народниот театар "Јордан Хаџи Константинов Цинот"-Велес.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во "Службен весник на Република Македонија".

Бр. 17-127/1 Претседател на Владата
13 јануари 2003 година на Република Македонија,
Скопје **Бранко Црвенковски, с.р.**

134.

Врз основа на член 100 став 1 од Законот за културата ("Службен весник на Република Македонија" бр. 31/98), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 13 јануари 2003 година, донесе

**РЕШЕНИЕ
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ВРШИТЕЛ НА ДОЛЖНОСТА
ДИРЕКТОР НА НАРОДНИОТ ТЕАТАР "ЈОРДАН
ХАЦИ КОНСТАНТИНОВ ЦИНОТ"-ВЕЛЕС**

1. За вршител на должноста директор на Народниот театар "Јордан Хаџи Константинов Цинот"-Велес се именува Младен Крстевски, дипл. актер, актер во Театарот.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во "Службен весник на Република Македонија".

Бр. 17-128/1 Претседател на Владата
13 јануари 2003 година на Република Македонија,
Скопје **Бранко Црвенковски, с.р.**

135.

Врз основа на член 100 став 2, а во врска со член 35 од Законот за културата ("Службен весник на Република Македонија" бр. 31/98), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 13 јануари 2003 година, донесе

**РЕШЕНИЕ
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСЕ-
ДАТЕЛ И ЧЛЕНОВИ НА УПРАВНИОТ ОДБОР
НА ФЕСТИВАЛОТ "ОХРИДСКО ЛЕТО"-ОХРИД**

1. Од должноста претседател и членови на Управниот одбор на Фестивалот "Охридско лето"-Охрид се разрешуваат:

- а) претседателот:
- м-р Гордана Јосифова-Неделковска,
- б) членовите:
- Сашо Гигов-Гиш,
- Сенко Велинов,
- Рубенс Наумовски,
- Климе Мојсовски.

2. За претседател и членови на Управниот одбор на Фестивалот "Охридско лето"-Охрид се именуваат:

- а) за претседател:
- Ристо Аврамовски, композитор,
- б) за членови:
- Благоја Силјановски, новинар,
- Љубен Батковски, новинар,
- Илко Стефановски, актер,
- Сихана Бадивуку, музички уметник.

3. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во "Службен весник на Република Македонија".

Бр. 17-130/1 Претседател на Владата
13 јануари 2003 година на Република Македонија,
Скопје **Бранко Црвенковски, с.р.**

136.

Врз основа на член 25 од Законот за јавните патишта ("Службен весник на Република Македонија" бр. 26/96, 40/99, 96/2000 и 29/2002) и член 14 од Статутот на Фондот за магистрални и регионални патишта, Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 13 јануари 2003 година, донесе

**РЕШЕНИЕ
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА ЗАМЕНИК
НА ДИРЕКТОРОТ НА ФОНДОТ ЗА МАГИСТРАЛНИ
И РЕГИОНАЛНИ ПАТИШТА-СКОПЈЕ**

1. Хаџи Луши се разрешува од должноста заменик на директорот на Фондот за магистрални и регионални патишта-Скопје.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во "Службен весник на Република Македонија".

Бр. 17-131/1 Претседател на Владата
13 јануари 2003 година на Република Македонија,
Скопје **Бранко Црвенковски, с.р.**

137.

Врз основа на член 25 од Законот за јавните патишта ("Службен весник на Република Македонија" бр. 26/96, 40/99, 96/2000 и 29/2002) и член 14 од Статутот на Фондот за магистрални и регионални патишта, Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 13 јануари 2003 година, донесе

**РЕШЕНИЕ
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЗАМЕНИК НА ДИРЕКТОРОТ НА
ФОНДОТ ЗА МАГИСТРАЛНИ И РЕГИОНАЛНИ
ПАТИШТА-СКОПЈЕ**

1. За заменик на директорот на Фондот за магистрални и регионални патишта-Скопје се именува Саша Максимовски, дипл. електро инженер.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во “Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 17-132/1
13 јануари 2003 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Бранко Црвенковски, с.р.

138.

Врз основа на член 88 став 2 и 3 од Законот за трансформација на претпријатијата со општествен капитал (“Службен весник на Република Македонија“ бр. 38/93, 48/93, 21/98, 25/99, 39/99, 81/99, 49/2000 и 6/2002), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 13 јануари 2003 година, донесе

**РЕШЕНИЕ
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА ВРШИТЕЛ
НА ДОЛЖНОСТА ДИРЕКТОР НА АГЕНЦИЈАТА
НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА
ПРИВАТИЗАЦИЈА-СКОПЈЕ**

1. Бранко Брајковски се разрешува од должноста вршител на должноста директор на Агенцијата на Република Македонија за приватизација-Скопје.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во “Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 17-134/1
13 јануари 2003 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Бранко Црвенковски, с.р.

139.

Врз основа на член 88 став 2 и 3 од Законот за трансформација на претпријатијата со општествен капитал (“Службен весник на Република Македонија“ бр. 38/93, 48/93, 21/98, 25/99, 39/99, 81/99, 49/2000 и 2/2002), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 13 јануари 2003 година, донесе

**РЕШЕНИЕ
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ДИРЕКТОР НА АГЕНЦИЈАТА НА
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА ПРИВАТИЗАЦИЈА-
СКОПЈЕ**

1. За директор на Агенцијата на Република Македонија за приватизација - Скопје се именува Бошко Стефановски, дипл. економист, извршен директор на Дирекцијата за хартии од вредност и готови пари во Стопанска банка - АД - Скопје.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во “Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 17- 135/1
13 јануари 2003 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Бранко Црвенковски, с.р.

140.

Врз основа на член 23 од Законот за јавните претпријатија (“Службен весник на Република Македонија“ бр. 38/96 и 6/2002), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 13 јануари 2003 година, донесе

**РЕШЕНИЕ
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ДИРЕКТОР НА ЈП ЗА ИЗВРШУВАЊЕ
НА ВОДОСТОПАНСКИ ДЕЈНОСТИ ХС
“ЗЛЕТОВИЦА“ - ПРОБИШТИП**

1. За директор на Јавното претпријатие за извршување на водостопански дејности ХС “Злетовица“ - Пробиштип се именува Мирослав Нушевски, дипл. земјоделски инженер, директор на ДОО Пољоделство - Гајранци, Пробиштип.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во “Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 17- 136/1
13 јануари 2003 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Бранко Црвенковски, с.р.

141.

Врз основа на член 23 од Законот за јавните претпријатија (“Службен весник на Република Македонија“ бр. 38/96 и 6/2002), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 13 јануари 2003 година, донесе

**РЕШЕНИЕ
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА ЗАМЕНИК
ДИРЕКТОР НА ЈП ЗА ИЗВРШУВАЊЕ НА ВОДО-
СТОПАНСКИ ДЕЈНОСТИ ХС “ЗЛЕТОВИЦА“ -
ПРОБИШТИП**

1. Ацо Јаневски се разрешува од должноста заменик на директорот на Јавното претпријатие за извршување на водостопански дејности ХС “Злетовица“ - Пробиштип.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во “Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 17- 137/1
13 јануари 2003 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Бранко Црвенковски, с.р.

142.

Врз основа на член 23 од Законот за јавните претпријатија (“Службен весник на Република Македонија“ бр. 38/96 и 6/2002), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 13 јануари 2003 година, донесе

**РЕШЕНИЕ
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЗАМЕНИК НА ДИРЕКТОРОТ
НА ЈП ЗА ИЗВРШУВАЊЕ НА ВОДОСТОПАНСКИ
ДЕЈНОСТИ ХС “ЗЛЕТОВИЦА“ - ПРОБИШТИП**

1. За заменик на директорот на Јавното претпријатие за извршување на водостопански дејности ХС “Злетовица“ - Пробиштип се именува Душко Јовановски елек. инженер.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во “Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 17- 171/1
13 јануари 2003 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Бранко Црвенковски, с.р.

143.

Врз основа на член 17 од Законот за јавните претпријатија (“Службен весник на Република Македонија“ бр. 38/96 и 6/2002), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 13 јануари 2003 година, донесе

**РЕШЕНИЕ
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА УПРАВНИОТ ОД-
БОР НА ЈП ЗА ОДРЖУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА МА-
ГИСТРАЛНИТЕ И РЕГИОНАЛНИТЕ ПАТИШТА
“МАКЕДОНИЈАПАТ“ - СКОПЈЕ ОД РЕДОТ НА
ВРАБОТЕНИТЕ**

1. За членови на Управниот одбор на Јавното претпријатие за одржување и заштита на магистралните и регионалните патишта “Македонијат“ - Скопје од редот на вработените се именуваат:

- Миле Димитриевски, дипл. градежен инженер,
- Горѓи Куноски, дипл. градежен инженер,

- Перо Ристески, дипл. правник,
- Александар Дроздовски, дипл. град. инженер,
- Музафер Халити, сообраќаен инженер.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во "Службен весник на Република Македонија".

Бр. 17- 172/1
13 јануари 2003 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Бранко Црвенковски, с.р.

144.

Врз основа на член 164 став 3 од Законот за пензиско и инвалидското осигурување ("Службен весник на Република Македонија" бр. 80/93, 14/95, 71/96, 32/97, 24/2000, 96/2000 и 50/2001), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 20 јануари 2003 година, донесе

РЕШЕНИЕ

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ОДЛУКАТА ЗА ИМЕНУВАЊЕ ДИРЕКТОР НА ФОНДОТ НА ПЕНЗИСКОТО И ИНВАЛИДСКОТО ОСИГУРУВАЊЕ НА МАКЕДОНИЈА

1. Владата на Република Македонија дава согласност на Одлуката на Управниот одбор на Фондот на пензиското и инвалидското осигурување на Македонија број 02-132/3 од 16 јануари 2003 година, со која за директор на Фондот е именуван Бошко Китановски, дипл. правник, досегашен секретар на Советот на општината Битола.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во "Службен весник на Република Македонија".

Бр. 17- 251/2
20 јануари 2003 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Бранко Црвенковски, с.р.

145.

Врз основа на член 100 став 2, а во врска со член 35 од Законот за културата ("Службен весник на Република Македонија" бр. 31/98), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 13 јануари 2003 година, донесе

РЕШЕНИЕ

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСЕДАТЕЛ И ЧЛЕНОВИ НА УПРАВНИОТ ОДБОР НА НАРОДНИОТ ТЕАТАР "АНТОН ПАНОВ" - СТРУМИЦА

1. Од должноста претседател и членови на Управниот одбор на Народниот театар "Антон Панов" - Струмица се разрешуваат:

- а) претседателот
- Васил Грчев,
- б) членовите
- Александар Лазаров,
- Кирил Јанев,
- Тинка Ристеска,
- Горан Тренчовски.

2. За претседател и членови на Управниот одбор на Народниот театар - "Антон Панов" - Струмица се именуваат:

- а) за претседател
- Бранко Ставрев, режисер,
- б) за членови
- Митко Манџуков, писател,
- Мите Грозданов, актер,
од редот на вработените
- Кире Георгиев, актер,
- Бранко Бенинев, актер.

3. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во "Службен весник на Република Македонија".

Бр. 17- 129/1
13 јануари 2003 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Бранко Црвенковски, с.р.

146.

Врз основа на член 37 и 38 од Законот за хартии од вредност ("Службен весник на Република Македонија" бр. 63/00, 103/00, 34/01, 4/02 и 37/02), согласно Одлуката на Комисијата за хартии од вредност донесена на седницата одржана 15.01.2003 година, Комисијата издава

РЕШЕНИЕ

ЗА ДАВАЊЕ ОДОБРЕНИЕ ЗА ИЗДАВАЊЕ НА ДОЛГОРОЧНИ ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ

1. На Штедилница "Малешевка" АД Берово се дава одобрение за издавање на долгорочни хартии од вредност - втора емисија на 153 обични акции во вредност од 39.168 Евра односно во денарска противвредност од 2.390.289,00 денари, согласно Одлуката бр. 01-398 од 30.10.2002 година за издавање на втора емисија на обични акции, донесена од Собрание на акционери на штедилницата.

2. Издавачот на долгорочни хартии од вредност од точка 1 на ова решение е должен да ги изврши сите обврски од хартиите од вредност во рокот и на начинот предвиден со Законот и Одлуката за нивно издавање.

3. Издавачот е должен купувачите на акции да ги евидентира во Централниот депозитар за хартии од вредност. Правата од акциите се остваруваат од моментот на нивното евидентирање во Централниот депозитар за хартии од вредност.

4. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето.

5. Ова решение ќе се објави во "Службен весник на Република Македонија".

Бр. 07-2136/8-2002
15 јануари 2003 година
Скопје

Комисија за хартии од вредност
Претседател,
д-р **Весна Пендовска, с.р.**

147.

Врз основа на член 37 и 38 од Законот за хартии од вредност ("Службен весник на Република Македонија" бр. 63/00, 103/00, 34/01, 4/02 и 37/02), согласно Одлуката на Комисијата за хартии од вредност донесена на седницата одржана 15.01.2003 година, Комисијата издава

РЕШЕНИЕ

ЗА ДАВАЊЕ ОДОБРЕНИЕ ЗА ИЗДАВАЊЕ НА ДОЛГОРОЧНИ ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ

1. На Друштвото за медицинско снабдување увоз-извоз Реплек АД Скопје се дава одобрение за издавање на долгорочни хартии од вредност - втора емисија на 8.380 обични акции и 520 приоритетни акции во вредност од 5.005.538 Евра или во денарска противвредност од 305.639.151,00 денари, согласно Одлуката бр. 03-2925/3 од 23.12.2002 година за зголемување на основната главница на Реплек АД Скопје преку преобразба на дел од резервите од задолжителна општа резерва (општ резервен фонд), со издавање на акции од втора емисија за познати купувачи - акционери на друштвото.

2. Издавачот на долгорочни хартии од вредност од точка 1 на ова решение е должен да ги изврши сите обврски од хартиите од вредност во рокот и на начинот предвиден со Законот и Одлуката за нивно издавање.

3. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето.

4. Ова решение ќе се објави во "Службен весник на Република Македонија".

Бр. 07-2337/5-2002
15 јануари 2003 година
Скопје

Комисија за хартии од вредност
Претседател,
д-р **Весна Пендовска**, с.р.

148.

Врз основа на член 150 од Законот за хартии од вредност („Службен весник на РМ“ бр. 63/00, 103/00, 34/01, 4/02 и 37/02), Комисијата за хартии од вредност на својата седница одржана на 15.01.2003 година, го донесе следното

У П А Т С Т В О ЗА СОДРЖИНА НА МЕСЕЧНИОТ ИЗВЕШТАЈ ЗА РАБОТЕЊЕТО НА ЦЕНТРАЛЕН ДЕПОЗИТАР ЗА ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ КОЈ СЕ ДОСТАВУВА ДО КОМИСИЈАТА ЗА ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ

Член 1

Со ова упатство Комисијата за хартии од вредност ја определува поблиската содржина на месечниот извештај за работењето на Централниот депозитар за хартии од вредност (во натамошниот текст: Централен депозитар), што се доставува до Комисијата за хартии од вредност.

Член 2

Месечниот извештај за работењето, Централниот депозитар го доставува до Комисијата за хартии од вредност во писмена и електронска форма најдоцна до 10-ти во тековниот месец за претходниот месец.

Член 3

Месечниот извештај за работењето на Централниот депозитар што се доставува до Комисијата за хартии од вредност треба задолжително да содржи:

1. Назив на Централниот депозитар кој го доставува месечниот извештај за работа;

2. Месец и година за кој се однесува извештајот;

3. Остварен приход по видови работи кои ги извршува Централниот депозитар, согласно Судската регистрација и Решението за основање и работа на овластениот учесник, издадено од Комисијата за хартии од вредност и тоа:

3.1. Остварени приходи по основ на водење регистар на хартиите од вредност;

3.2. Остварен приход по основ на давање меѓународен број за идентификација на хартиите од вредност (ИСИН);

3.3. Остварени приходи по основ на утврдување и порамнување на трансакциите;

3.4. Остварени приходи по основ на давање дополнителни услуги на издавачите и имателите на хартиите од вредност;

4. Извршено пребивање и порамнување во Централниот депозитар и тоа:

4.1. Остварен промет врз основа на извршени порамнувања на трансакции со обврзници, во денари и број на обврзници;

4.2. Остварен промет врз основа на извршени порамнувања на трансакции со акции во денари и број на трансакции;

4.3. Остварен промет врз основа на извршени порамнувања на трансакции со акции на Државата во денари и број на трансакции.

5. Податоци за остварените приходи за пристап на учесникот;

6. Податоци за остварените приходи за водење сметки на сопствениците на хартиите од вредност;

7. Податоци за остварените приходи по основа на нетрговски пренос на хартиите од вредност во извештајниот период;

8. Податоци за остварените приходи од останати услуги;

9. Број на отворени нови сметки на сопствениците на хартиите од вредност во извештајниот период;

10. Број на акционерски друштва чии електронски записи на акционерски книги во извештајниот период се симнати од системот на Централниот депозитар заради стечај, ликвидација, промена на организацијата и други причини;

11. Број на акционерски друштва чии електронски записи на акционерски книги во извештајниот период се внесени за прв пат во системот на Централниот депозитар;

12. Други податоци кои Централниот депозитар ќе оцени дека се релевантни за извештајниот период.

Член 4

Ова упатство влегува во сила со денот на неговото објавување во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 03-35/1
15 јануари 2003 година
Скопје

Комисија за хартии од вредност
Претседател,
д-р **Весна Пендовска**, с.р.

149.

Врз основа на член 100 од Законот за хартии од вредност („Службен весник на РМ“ бр. 63/00, 103/00, 34/01, 4/02 и 37/02), Комисијата за хартии од вредност, на својата седница одржана на 15.01.2003 година, го донесе следното

У П А Т С Т В О ЗА СОДРЖИНА НА МЕСЕЧНИОТ ИЗВЕШТАЈ ЗА РАБОТЕЊЕТО НА БЕРЗА НА ДОЛГОРОЧНИ ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ КОЈ СЕ ДОСТАВУВА ДО КОМИСИЈАТА ЗА ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ

Член 1

Со ова упатство Комисијата за хартии од вредност ја определува поблиската содржина на месечниот извештај за работењето на Берзата на долгорочни хартии од вредност (во натамошниот текст: Берза), што се доставува до Комисијата за хартии од вредност.

Член 2

Месечниот извештај за работењето на Берзата го доставува до Комисијата за хартии од вредност во писмена и електронска форма најдоцна до 10-ти во тековниот месец за претходниот месец.

Член 3

Месечниот извештај за работењето на Берзата што се доставува до Комисијата за хартии од вредност треба задолжително да содржи:

1. Назив на Берзата која го доставува месечниот извештај за работа;

2. Месец и година за кој се однесува извештајот;

3. Остварен приход по видови работи кои ги извршува Берзата, согласно Судската регистрација и Решението за основање и работа на берзата, издадено од Комисијата за хартии од вредност и тоа:

3.1. Остварени приходи од котација на хартиите од вредност;

3.2. Остварени приходи од сите видови трансакции со хартиите од вредност;

3.3. Остварени приходи по основа на давање услуги на учесниците на Берзата;

3.4. Остварени приходи по други основи.

4. Број на котиран акционерски друштва на Берзата;

5. Новокотирани акционерски друштва/хартии од вредност во извештајниот период;

6. Број на акционерски друштва кои се отстранети од котација заради:

6.1. Промена на условите за котација кои треба да ги исполнат хартиите од вредност и издавачите;

6.2. Нетргување со котирани хартии од вредност во тек на шест месеци;

6.3. Организациони промени на издавачот на котирани хартија од вредност и други причини.

7. Други податоци кои Берзата ќе оцени дека се релевантни за извештајниот период.

Член 4

Ова упатство влегува во сила со денот на неговото објавување во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 03-36/1
15 јануари 2003 година
Скопје

Комисија за хартии од вредност
Претседател,
д-р **Весна Пендовска**, с.р.

150.

Врз основа на член 30 став 1 од Законот за ветеринарното здравство („Службен весник на Република Македонија“ бр. 28/98), министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство, донесува

НАРЕДБА

ЗА ИЗМЕНА И ДОПОЛНУВАЊЕ НА НАРЕДБАТА ЗА ОГРАНИЧУВАЊЕ ИЛИ ЗАБРАНА НА УВОЗ ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА НА ЖИВОТНИ, ПРОИЗВОДИ, СУРОВИНИ И ОТПАДОЦИ ОД ЖИВОТИНСКО ПОТЕКЛО ЗАРАДИ СПРЕЧУВАЊЕ НА ВНЕСУВАЊЕ НА ТРАНСМИСИВНИТЕ СПОНГИОФОРМИ ЕНЦЕФАЛОПАТИИ („СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА“ БР. 98/2002)

1. Во Наредбата за ограничување или забрана на увоз во Република Македонија на животни, производи, суровини и отпадоци од животинско потекло заради

151.

Врз основа на член 26 од Законот за лековите, помошните лековити средства и медицинските помагала („Службен весник на Република Македонија“ бр. 21/98), Министерството за здравство објавува

СПИСОК НА ПОМОШНИ ЛЕКОВИТИ СРЕДСТВА ЗА КОИ Е ДАДЕНО ОДОБРЕНИЕ ЗА СТАВАЊЕ ВО ПРОМЕТ ВО ПЕРИОДОТ ОД 01.01.2002 ДО 31.12.2002 ГОДИНА

Име на помошното лековито средство	Фармацевтска форма, јачина и пакување	Начин на издавање	Производител Застапник	Број на решение и датум на издавање
ИСЛА-МИНТ (ISLA-MINT)	Пастили 100 mg кутија со 30 пастили (блистер)	ПЛС може да се издава само во аптека без рецепт (П1)	ENGELHARD Arzneimittel GmbH&Co.KG- Нидердорфелден, Германија ЛИБРА 1 доел - Скопје	15-2435/02 од 04.07.2002
ИСЛА-МОС (ISLA-MOOS)	Пастили 80 mg кутија со 30 пастили (блистер)	ПЛС може да се издава само во аптека без рецепт (П1)	ENGELHARD Arzneimittel GmbH&Co.KG- Нидердорфелден, Германија ЛИБРА 1 доел - Скопје	15-2434/02 од 04.07.2002
ЛИНЕКС (LINEX)	Капсули кутија со 16 капсули (блистер)	ПЛС може да се издава само во аптека без рецепт (П1)	ЛЕК-СКОПЈЕ доо-Скопје, во соработка со LEK dd-Љубљана, Р. Словенија	15-4832/02 од 17.07.2002
ЛИНЕКС (LINEX)	Капсули кутија со 16 капсули (блистер)	ПЛС може да се издава само во аптека без рецепт (П1)	"ЛЕК" d.d. - Љубљана, Р. Словенија ЛЕК-СКОПЈЕ Лек дд Љубљана и др. доо - Скопје	15-4831/02 од 17.07.2002
ПИКОВИТ форте (PIKOVIT forte)	Обложени таблети кутија со 30 обложени таблети (блистер)	ПЛС може да се издава само во аптека без рецепт (П1)	"KRKA" d.d.-Ново Место, Р. Словенија КРКА-ФАРМА Крка доел - Скопје	15-1245/02 од 22.05.2002

спречување на внесување на трансмисивните спонгиоформни енцефалопatii („Службен весник на РМ“ бр. 98/2002), во Анекс 2 се додаваат две нови алинеи 16 и 17 кои гласат:

“- Југославија,
- Бугарија“.

Во Анекс 3 алинеја 3 се брише.

2. Оваа наредба влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 11-305/1
15 јануари 2003 година
Скопје

Министер за земјоделство,
шумарство и водостопанство,
Славко Петров, с.р.

151.

Врз основа на член 30 од Законот за ветеринарното здравство („Службен весник на Република Македонија“ бр. 28/98), министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство, донесува

**НАРЕДБА
ЗА ПРЕСТАНУВАЊЕ НА ВАЖНОСТА НА НАРЕДБАТА ЗА ВРШЕЊЕ НА ДЕЗИНФЕКЦИЈА НА МОТОРНИТЕ ВОЗИЛА НА ГРАНИЧНИТЕ ПРЕМИНИ ПРИ ВЛЕГУВАЊЕ ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА**

Член 1

Наредбата за вршење на дезинфекција на моторните возила на граничните премини при влегување во Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 32/1996), престанува да важи.

Член 2

Оваа наредба влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 11-304/1
15 јануари 2003 година
Скопје

Министер за земјоделство,
шумарство и водостопанство,
Славко Петров, с.р.

ПИКОВИТ Д (PIKOVIT D)	Обложени таблети кутија со 30 обложени таблети (блистер)	ПЛС може да се издава само во аптека без рецепт (П1)	"KRKA" d.d.-Ново Место, Р. Словенија КРКА-ФАРМА Крка доел - Скопје	15-1244/02 од 22.05.2002
ПРОСПАН (PROSPAN)	Сируп 35 mg/5 ml шише со 100 ml	ПЛС може да се издава само во аптека без рецепт (П1)	ENGELHARD Arzneimittel GmbH&Co.KG- Нидердорфелден, Германија ЛИБРА I доел - Скопје	15-2726/02 од 04.07.2002
ПЛАНАГИНИС (PLANTAGINIS)	Сируп 10 g/100 g стаклено шише со 125 g	ПЛС може да се издава само во аптека без рецепт (П1)	РЕПЛЕКФАРМ АД- Скопје, во соработка со Nasco-Lek, Полска	15-3394/02 од 17.07.2002
ПЛАНТЕКС (PLANTEKX)	Инстант билен чај 1 кесичка по 5 g гранули	ПЛС може да се издава само во аптека без рецепт (П1)	"ЛЕК" d.d. - Љубљана, Р. Словенија ЛЕК-СКОПЈЕ Лек дд Љубљана и др. доо - Скопје	15-5495/02 од 17.07.2002
РОВАХОЛ (ROWACHOL)	Капсули кутија со 50 капсули (блистер)	ПЛС може да се издава само во аптека без рецепт (П1)	ROWA Pharmaceuticals itd. - Бантри, Ирска ЕЛБИЈОР доел - Скопје	15-5033/02 од 22.08.2002
РОВАТИНЕКС (ROWATINEX)	Капсули кутија со 50 капсули (блистер)	ПЛС може да се издава само во аптека без рецепт (П1)	ROWA Pharmaceuticals itd. - Бантри, Ирска ЕЛБИЈОР доел - Скопје	15-5032/02 од 03.10.2002
СЕПТОЛЕТЕ (SEPTOLETE)	Пастили кутија со 30 пастили (блистер)	ПЛС може да се издава само во аптека без рецепт (П1)	"KRKA" d.d.-Ново Место, Р. Словенија КРКА-ФАРМА Крка доел - Скопје	15-7591/02 од 21.11.2002
ТЕРМАСИЛ (TERMASIL)	Сируп стаклено шише со 125 g	ПЛС може да се издава само во аптека без рецепт (П1)	РЕПЛЕКФАРМ АД- Скопје, во соработка со Nasco-Lek, Полска	15-3393/02 од 17.07.2002
ФАВОРА ГИНКО (FAVORA GINKO)	Филм-обложени таблети кутија со 30 филм- обложени таблети (блистер)	ПЛС може да се издава само во аптека без рецепт (П1)	"BELUPO" doo - Копривница, Р. Словенија ЕУРОЛЕК доел - Скопје	15-8834/02 од 23.12.2002
ХЕРБИОН УРТИКА (HERBION URTICA)	Капсули кутија со 40 капсули (блистер)	ПЛС може да се издава само во аптека без рецепт (П1)	"KRKA" d.d.-Ново Место, Р. Словенија КРКА-ФАРМА Крка доел - Скопје	16-10773/01 од 22.05.2002
ЦЕНТРУМ јуниор (CENTRUM junior)	Таблети за дваќање кутија/пластично шише со 60 таблети	ПЛС може да се издава само во аптека без рецепт (П1)	WYETH LEDERLE Spa - Априлиа, Италија ДИСАКО доел - Скопје	15-3139/02 од 19.08.2002
ЦЕНТРУМ од А до Цинк (CENTRUM od A do Cink)	Филм-обложени таблети кутија/пластично шише со 60 филм- обложени таблети	ПЛС може да се издава само во аптека без рецепт (П1)	WYETH LEDERLE Spa - Априлиа, Италија ДИСАКО доел - Скопје	15-3137/02 од 17.07.2002
ЦЕНТРУМ од А до Цинк (CENTRUM od A do Cink)	Филм-обложени таблети кутија/пластично шише со 30 филм- обложени таблети	ПЛС може да се издава само во аптека без рецепт (П1)	WYETH LEDERLE Spa - Априлиа, Италија ДИСАКО доел - Скопје	15-3136/02 од 17.07.2002
ЦЕНТРУМ силвер (CENTRUM silver)	Филм-обложени таблети кутија/пластично шише со 25 филм- обложени таблети	ПЛС може да се издава само во аптека без рецепт (П1)	WYETH LEDERLE Spa - Априлиа, Италија ДИСАКО доел - Скопје	15-3140/02 од 17.07.2002
ЦЕНТРУМ силвер (CENTRUM silver)	Филм-обложени таблети кутија/пластично шише со 50 филм- обложени таблети	ПЛС може да се издава само во аптека без рецепт (П1)	WYETH LEDERLE Spa - Априлиа, Италија ДИСАКО доел - Скопје	15-3141/02 од 17.07.2002
ЦЕНТРУМ јуниор (CENTRUM junior)	Таблети за дваќање кутија/пластично шише со 30 таблети	ПЛС може да се издава само во аптека без рецепт (П1)	WYETH LEDERLE Spa - Априлиа, Италија ДИСАКО доел - Скопје	15-3138/02 од 17.07.2002

153.

Уставниот суд на Република Македонија, врз основа на член 110 од Уставот на Република Македонија и член 70 од Деловникот на Уставниот суд на Република Македонија (“Службен весник на Република Македонија“ бр. 70/92), на седницата одржана на 15 јануари 2003 година, донесе

О Д Л У К А

1. Се укинува член 43 став 7 од Законот за градежно земјиште (“Службен весник на Република Македонија“ бр. 53/2001).

2. Оваа одлука произведува правно дејство од денот на објавувањето во “Службен весник на Република Македонија“.

3. Уставниот суд на Република Македонија по иницијатива на Виолета Стојановска од Кичево, со решение У. бр. 225/2001 година од 6 ноември 2002 година поведе постапка за оценување уставноста на одредбата од Законот означен во точката 1 од оваа одлука затоа што основано се постави прашањето за нејзината согласност со Уставот.

4. Судот на седницата утврди дека со член 43 став 7 од Законот за градежно земјиште, експропријација на сопственоста и правата кои произлегуваат од неа на земјиште, згради и други објекти (недвижности), заради изградба на објекти на инфраструктурата предвидени со Програмата за уредување на градежното земјиште, се врши во корист на Републиката, а за сметка на општините, односно градот Скопје.

5. Според член 30 од Уставот, се гарантира правото на сопственост и правото на наследување. Сопственоста создава права и обврски и треба да служи за добро на поединецот и на заедницата. Никому не можат да му бидат одземени или ограничени сопственоста и правата кои произлегуваат од неа, освен кога се работи за јавен интерес утврден со закон. Во случај на експропријација на сопственоста или во случај на ограничување на сопственоста се гарантира праведен надомест кој не може да биде понизок од пазарната вредност.

Согласно член 56 став 1 од Уставот, сите природни богатства на Републиката, растителниот и животинскиот свет, добрата во општа употреба, како и предметите и објектите од особено културно и историско значење определени со закон се добра од општ интерес за Републиката и уживаат посебна заштита. Според ставот 3 на овој член, со закон се уредуваат начинот и условите под кои определени добра од општ интерес за Републиката можат да се отстапат на користење.

Со законот за градежно земјиште се уредуваат правата и обврските во поглед на градежно земјиште и уредувањето на тоа земјиште.

Според член 2 од овој закон, градежното земјиште е добро од општ интерес за Републиката и ужива посебна заштита, на начин и услови утврдени со овој закон. Уредувањето на градежното земјиште е дејност од општ интерес.

Членот 6 од овој закон уредува дека градежното земјиште може да биде во сопственост на Република Македонија и на домашни физички и правни лица, под услови утврдени со овој и друг закон.

Согласно член 42 од овој закон, под уредување на градежно земјиште во смисла на овој закон се подразбира изградба на објекти на инфраструктура, заради обезбедување на непречен пристап до градежната парцела од јавен пат, поставување на водоводна, канализациона (фекална и атмосферска), електрична, ПТТ и друга инсталација со приклучоци до градежната парцела.

Во членот 43 ставовите 2, 5 и 6 од овој закон, е утврдено дека уредувањето на градежното земјиште во рамките на подрачјето утврдено со генерален урбанистички план за населено место и детален урбанистички план го вршат општините врз основа на програма што ја донесува советот на општината.

Во делот на Законот за градежно земјиште што се однесува на трансформацијата на правото на користење на градежното земјиште, поточно во членот 56 е определено дека со денот на влегувањето во сила на овој закон, градежното земјиште во општините односно градот Скопје на кое има изградено објекти кои со делбен биланс се пренесени на општините односно градот Скопје, правото на користење на земјиштето кое служи за редовна употреба на тие објекти се трансформира во право на долготраен закуп на градежно земјиште сопственост на Република Македонија.

Според член 3 од Законот за експропријација, експропријацијата може да се врши за 1) државата - за свои потреби, за потребите на јавните претпријатија основани од државата, јавните фондови, образованието, воспитанието, науката, културата, здравството, социјалната заштита и спортот кога дејноста се врши како јавна (државна) служба; 2) општините и градот Скопје - за потребите на единиците на локалната самоуправа и за потребите на јавните претпријатија и фондовите основани од општините односно градот Скопје; 3) за потребите на правни и физички лица, за изградба на објекти и изведување на други работи од јавен интерес предвидени во член 2 на овој закон.

Со член 11 од овој закон е уредено дека надоместот за експропријаната недвижност и трошоците на постапката за експропријација паѓаат на товар на корисникот на експропријацијата за чии потреби е експроприрана недвижност.

Од наведените уставни и законски одредби произлегува дека градежното земјиште е добро од општ интерес за Републиката кое ужива посебна заштита. Имено, на сите добра (во случајот градежното земјиште) кои со закон се определени како добра од општ интерес и се во сопственост на Републиката може да постои само право на користење од страна на оние субјекти на кои Републиката им ги отстапила тие добра на користење и тоа според услови и начин определен со закон.

Оттука произлегува дека градежното земјиште може да биде во сопственост на Република Македонија и во сопственост на домашни физички и правни лица но под услови утврдени со Законот за градежно земјиште или со друг закон.

Според мислењето на Судот, ако експропријацијата се врши во корист на државата, државата треба да ги сноси и трошоците на експропријацијата поради што оспорената одредба од Законот создава обврски за општината и за градот Скопје кои не треба да паднат на нивен товар.

Од друга страна, доколку експропријација се врши за потребите на единиците на локалната самоуправа и за потребите на јавните претпријатија и фондови основани од општините односно градот Скопје, во тој случај експропријационите трошоци треба да бидат на товар на општината односно градот Скопје.

Со оглед на тоа што оспорената одредба од Законот предвидува експропријацијата на сопственоста и правата кои произлегуваат од неа на земјиште, згради и други објекти (недвижности) заради изградба на објекти на инфраструктурата предвидени со Програмата за уредување на градежното земјиште да се врши во корист на Републиката но истовремено предвидува и обврски за општините и за градот Скопје, односно предвидува товарот на експропријацијата да падне врз општините и врз градот Скопје, Судот оцени дека оспорената одредба од Законот не е во согласност со член 30 од Уставот.

6. Врз основа на изнесеното судот се одлучи како во точката 1 од оваа одлука.

7. Оваа одлука Судот ја донесе со мнозинство гласови во состав од претседателот на Судот д-р Тодор Цунов и судиите Бахри Исљами, д-р Никола Крлески, Олга Лазова, д-р Стојмен Михајловски, д-р Милан Недков, д-р Јован Проевски, Бесим Селими и д-р Јосиф Талевски.

У. бр. 225/2001
15 јануари 2003 година
Скопје

Претседател
на Уставниот суд на Република
Македонија,
д-р **Тодор Цунов**, с.р.

154.

Врз основа на член 31 став 7 и член 32 од Законот за девизно работење ("Службен весник на РМ" бр. 34/01, 49/01, 103/01 и 54/02), точка 4 од Одлуката за начинот и условите за купопродажба на странски платежни средства во Република Македонија ("Службен весник на РМ" бр. 53/2002) и член 68 од Законот за Народна банка на Република Македонија ("Службен весник на РМ" бр. 3/02), гувернерот на Народна банка на Република Македонија, на 22.01.2003 година, го донесе следното

**У П А Т С Т В О
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА УПАТСТВОТО ЗА РЕАЛИЗАЦИЈА НА ОДЛУКАТА ЗА НАЧИНОТ И УСЛОВИТЕ НА КУПОПРОДАЖБА НА СТРАНСКИ ПЛАТЕЖНИ СРЕДСТВА ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА**

1. Во Упатството за реализација на Одлуката за начинот и условите на купопродажба на странски платежни средства во Република Македонија ("Службен весник на РМ" бр. 81/02) во точка 23 по став 1 се додаваат нови ставови: 2 и 3 кои гласат:

"Кај трансакциите склучени помеѓу овластените банки, како и помеѓу Народна банка на Република Македонија и овластените банки, задолжителен минимален износ за една трансакција изнесува 15.000 евра. Кога овластената банка или Народна Банка на Република Македонија иницира трансакција, контактираните овластени банки и/или Народна банка на Република Македонија се должни да котираат курсеви најмалку за овој износ. Доколку заинтересираната овластена банка или Народна Банка на Република Македонија е согласна со овие курсеви, овластената банка и/или Народна банка на Република Македонија кои ги котираат овие курсеви, се должни да ја реализираат трансакцијата за износ од најмалку 15.000 евра.

Трансакциите помеѓу овластените банки, како и помеѓу Народна банка на Република Македонија и овластените банки на износи поголеми од 15.000 евра, врз основа на взаемна согласност помеѓу купувачот и продавачот, се вршат без ограничување."

2. Во точка 45 алинеја 1 по зборовите: "кредитни писма" се додаваат зборовите: "и документарни акредитиви".

3. Во точка 46 по став 1 се додава нов став 2 кој гласи:

"Документарниот акредитив е писмена исправа со која должникот дава налог на една банка да му го исплати на корисникот на акредитивот (доверител) наведениот износ директно или преку коресподентна банка по презентација на определени документи."

4. Во точка 59 по став 1 се додаваат нови ставови 2 и 3 кои гласат:

"При склучување на трансакција помеѓу две банки, извештај за склучената трансакција изготвува банката која ги продава девизите.

Секоја измена или дополна на извештајот доставен по електронски пат, по 15.30 часот, се потврдува со писмено известување до Народна банка на Република Македонија во кое треба да бидат наведени причините за вршење на измената или дополнувањето, проследени со сите потребни параметри потребни за ажурирање на измената или дополната."

5. Во Прилог од ова упатство, во точка 3. "Вид на странско платежно средство" се додаваат следните трансакции:

Документарни акредитиви	55
Трансакции со овластени менувачи	11

6. Оваа измена на Упатството за реализација на Одлуката за начинот и условите на купопродажба на странски платежни средства во Република Македонија стапува во сила со објавување во "Службен весник на Република Македонија".

7. Се задолжува Дирекцијата за девизни резерви и операции на девизниот пазар да изготви пречистен текст на Упатството.

У. бр. 09/5-13/1
22 јануари 2003 година
Скопје

Гувернер,
Љубе Трпески, с.р.

155.

Врз основа на член 64 став 1 точка 22 од Законот за Народна банка на Република Македонија ("Службен весник на РМ" бр. 3/02), а во врска со член 35 став 1 од Законот за девизно работење ("Службен весник на РМ" бр. 34/01, 49/01, 103/01 и 54/02), гувернерот на Народна банка на Република Македонија, на 17.01.2003 година го донесе следното

**У П А Т С Т В О
ЗА ИЗМЕНА И ДОПОЛНУВАЊЕ НА УПАТСТВОТО ЗА РЕАЛИЗАЦИЈА НА ОДЛУКАТА ЗА УТВРДУВАЊЕ НА МЕТОДОЛОГИЈА ЗА ФОРМИРАЊЕ НА КУРСЕВИТЕ НА НАРОДНА БАНКА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА И НИВНО КОРИСТЕЊЕ**

1. Во Упатството за реализација на Одлуката за утврдување на методологија за формирање на курсевите на Народна банка на Република Македонија и нивно користење ("Сл. весник на РМ" бр. 81/02) во точка 7 после став 1 се додаваат нови ставови 2 и 3 кои гласат:

"Одредбите од став 1 на оваа точка не се применуваат во случај кога како покритие за вршење на платен промет со странство се користат средства од девизна сметка кај Народна Банка на Република Македонија. Во тој случај се применува средниот курс од курсната листа на Народна Банка на Република Македонија.

По исклучок, одредбите од став 2 на оваа точка не важат во случај кога за вршење на платен промет со странство како покритие се користат средства од девизна сметка кај Народна Банка на Република Македонија кои се во валута различна од валутата во која се извршува плаќањето кон странство или пак кога плаќањето се врши во датум кој е различен од датумот кога девизната сметка кај Народна Банка на Република Македонија се задолжува без разлика дали валутата е идентична или не е со валутата на плаќањето."

2. Ова упатство стапува во сила со денот на потпишувањето.

У. бр. 09/5-14/1
17 јануари 2003 година
Скопје

Гувернер,
Љубе Трпески, с.р.

156.

Врз основа на точка 7 од Упатството за изменување и дополнување на Упатството за реализација на Одлуката за начинот и условите на купопродажба на странски платежни средства во Република Македонија, ("Службен весник на РМ" бр. 4/02) Дирекцијата за девизни резерви и операции на девизен пазар, го утврди пречистениот текст на Упатството за реализација на Одлуката за начинот и условите за купопродажба на странски платежни средства во Република Македонија

**У П А Т С Т В О
ЗА РЕАЛИЗАЦИЈА НА ОДЛУКАТА ЗА НАЧИНОТ И УСЛОВИТЕ НА КУПОПРОДАЖБА НА СТРАНСКИ ПЛАТЕЖНИ СРЕДСТВА ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА (ПРЕЧИСТЕН ТЕКСТ)**

1. ОПШТИ ОДРЕДБИ

1. Со ова упатство се определува начинот на реализацијата на купопродажба на странски платежни средства во Република Македонија.

2. Пазарот на странски платежни средства е поделен на:

а) Под пазар на странски платежни средства во поширока смисла се подразбираат сите трансакции на купопродажба на странски платежни средства за денари

кои се реализираат во текот на работниот ден во Република Македонија со почеток во 07.00 часот и со завршеток во 14.30 часот. Сите трансакции кои се склучиле по 14.30 часот се сметаат за трансакции кои се склучиле следниот работен ден;

б) Под пазар на странски платежни средства во потесна смисла (во натамошниот текст) девизен пазар се подразбираат сите трансакции на купопродажба на девизи за денари кои се реализираат во текот на работниот ден во Република Македонија со почеток во 07.00 часот и со завршеток во 14.30 часот. Сите трансакции кои се склучиле по 14.30 часот се сметаат за трансакции кои се склучиле следниот работен ден.

3. Трансакцијата која се договара и склучува на пазарот на странски платежни средства претставува облигационен правен однос и за неа важат одредбите од Законот за облигациони односи.

4. Под странски платежни средства во смисла на оваа одлука се подразбираат:

- а. Девизи
- б. Ефективни странски платежни средства
- ц. Чекови кои гласат во странска валута и се наплативи во странска валута
- д. Кредитни писма кои гласат во странска валута и се наплативи во странска валута
- е. Други инструменти за плаќање кои гласат во странска валута и се наплативи во странска валута.

5. Странски платежни средства во Република Македонија можат да купуваат и продаваат резиденти и нерезиденти. Резидентите физички лица и нерезидентите физички лица купуваат и продаваат ефективни странски средства на начин и услови определени со Одлуката за начинот и условите за купопродажба на странски платежни средства во Република Македонија ("Службен весник на РМ" бр. 53/2002).

6. Резидентите и нерезидентите од точка 1 на Одлуката за начинот и условите на купопродажба на странски платежни средства во Република Македонија купуваат и продаваат странски платежни средства во свое име и за своја сметка.

7. Резидентите банки купуваат и продаваат странски платежни средства во свое име и за своја сметка, како и во свое име и за туѓа сметка.

8. На пазарот на странски платежни средства, странските платежни средства се купуваат и продаваат само промптно.

9. На девизниот пазар, девизите се купуваат и продаваат промптно и на термин.

10. Под промптни трансакции се подразбираат сите оние трансакции на купопродажба на странски платежни средства во кои испораката на овие средства мора да се изврши во рок од два работни дена сметано од датумот на договарање на трансакцијата. Денарската противвредност се плаќа на денот на испорака на странското платежно средство.

11. Под термински трансакции се подразбираат сите оние трансакции на купопродажба на девизи во кои испораката на девизните средства се врши подоцна од два работни дена сметано од датумот на договарање на трансакцијата. Денарската противвредност се плаќа на датумот на испораката на девизите.

12. Купувањето и продавањето на странските платежни средства се остварува по курс кој ќе се договараат страните.

13. Народната банка на Република Македонија купува и продава девизи преку банките заради остварување на целите на монетарната политика на начин определен со ова упатство.

14. Трансферот на износот на странски платежни средства кои се предмет на купопродажба на пазарот на странски платежни средства се врши истовремено со трансферот на противвредноста во денари.

15. Предмет на купување и продавање на пазарот на странски платежни средства можат да бидат странските платежни средства кои гласат на следните парични единици:

- 1) Економска и монетарна унија (ЕМУ) на Европа-Евро (EUR)
- 2) САД долар (USD)
- 3) Јапонски јен (JPY)
- 4) Британска фунта (GBP)
- 5) Швајцарски франк (CHF)
- 6) Австралиски долар (AUD)
- 7) Канадски долар (CAD)
- 8) Данска круна (DKK)
- 9) Норвешка круна (NOK)
- 10) Шведска круна (SEK)

16. Купувањето и продавањето на странски платежни средства помеѓу резидентите и нерезидентите од точка 1 од Одлуката за начинот и условите на купопродажба на странски платежни средства во Република Македонија со овластена банка се остварува со претходно доставување на налози за купопродажба на странски платежни средства до банката од страна на резидентот или нерезидентот од точка 1 од Одлуката за начинот и условите на купопродажба на странски платежни средства во Република Македонија (во натамошниот текст: налогодавач). Налозите можат да бидат доставени писмено или усно по телефон. Од безбедносни причини пожелно е банката да ги има снимено на лента овие разговори.

17. Доколку овластената банка смета дека не е во состојба да го изврши налогот, за тоа треба веднаш да го извести налогодавачот.

18. Трансакцијата се смета за склучена во оној момент кога овластената банка има добиено известување за согласност од страна на налогодавачот. Од тој момент трансакцијата на купување и продавање се смета за склучена и произлегуваат сите права и побарувања за обете страни, кои подоцна се потврдени со потпишување на заклучницата. Препорачливо по овие зборови да се повторат курсот, видот на странското платежно средство, износот на странското платежно средство, вид на трансакцијата, како и инструментите за трансфер на обете страни.

19. Дилерот-овластениот работник во банката е должен да изготви дилерски тикет за евиденција на налогот и трансакцијата. Дилерскиот тикет треба да ги содржи следните елементи:

- референтен број на налогот (тикетот)
- име на комитентот и локација на комитентот
- датум на давање на налогот
- видот на трансакција-промптна или терминска
- вид на странско платежно средство
- валута на странското платежно средство
- износ на странско платежно средство
- курс по кој трансакцијата е склучена
- противвредност во денари
- инструкции за плаќање (трансфер на средствата).

20. Во случај на грешки и пропусти кои можат да предизвикаат трансферот на средствата да биде реализиран на датум кој е различен од оној кој е договорен, тогаш трансферот треба да се коригира и да се реализира со добра валута (да се реализира со датум кој е договорен), а тоа треба да го стори страната кај која грешката или пропустот се направени. Тоа подразбира определена постапка како и трошоци кои можат да настанат поради трошоците кои ќе настанат кај третите банки кои ги плаќаат/примаат средствата. Трошоците од ваквите активности ги сноси страната кај која настанала грешка или пропуст, освен во случај да е договорено поинаку.

21. За склучените трансакции страните оформуваат заклучница кои мораат обострано да се потпишат. Заклучницата претставува писмен доказ за склучената трансакција и правата и обврските кои произлегуваат од неа се обврзувачки за обете страни. Заклучницата ги содржи следните елементи:

- сериски број на заклучницата
- име и локација на налогодавачот
- датум на склучување на трансакцијата-датум на договор
- датум на извршување на трансакцијата
- видот на трансакција-промптна термински
- вид на странско платежно средство

- валута на странското платежно средство
- износ на странско платежно средство
- курс по кој трансакцијата е склучена
- противвредност во денари
- инструкции за трансфер
- името на овластената банка со која е склучена сделката
- потпис на овластените лица на банката и налогодавачот.

Елементите од став 1 на оваа точка го имаат следното значење:

- сериски број на заклучницата заради елиминирање на можноста на дуплирање, вообичаена практика е секоја заклучница да има посебен сериски број, на тој начин се елиминира можноста од дупла евиденција,
- име и локација на налагадавачот вклучувајќи го и неговиот матичен број во заклучницата потребно е јасно да биде наведено името заради идентификација при трансферот на средствата,
- датум на извршување на трансакцијата-датум на договор, заради подобра евиденција, потребно при пополнување на заклучницата да се наведе и датумот кога трансакцијата е склучена,
- датум на извршување на трансакцијата, заради добивање на точни податоци со цел да се изврши правилен трансфер на средства, како и заради точна евиденција на приливите и одливите од сметките, потребно е во заклучницата јасно да е наведен,
- вид на странското платежно средство, да се наведе предметот на купопродажбата, дали се девизи, ефективни странски пари, чекови и други инструменти во платниот промет,
- видот на трансакција-промптна, терминска, или девизен своп, заради одредување на начинот на кој трансакцијата ќе се реализира и заради точна евиденција на оваа трансакција потребно е во заклучницата точно да се наведе за каков вид трансакција се работи,
- вид на валута и износ на странското платежно средство, заради точна евиденција на оваа трансакција потребно е во заклучницата точно да се наведе видот на странското платежно средство и износот на кој трансакцијата е склучена,
- курс заради точна евиденција на оваа трансакција потребно е во заклучницата точно да се наведе курсот по кој трансакцијата е склучена,
- противвредност во денари, потребно е да се наведе противвредноста во денари пресметана по курсот според кој трансакцијата е реализирана,
- инструкции за трансфер: каде средствата треба да се дадат и каде средствата треба да се примат, потребно е точно да се дадат информации за тоа каде парите треба да се трансферираат и каде треба да се добијат. Ова потребно е заради точна евиденција и правилно извршување на трансферот на средствата,
- потпис на овластено лице-авторизација и докажување на валидноста на трансакцијата.

2. КУПОПРОДАЖБИ НА ДЕВИЗИ НА ДЕВИЗЕН ПАЗАР

22. Девизите се монетарни побарувања во странска валута.

23. Купопродажбата на девизи се врши на тој начин што овластената банка врши котирање. Котирање се врши на тој начин што истовремено да се даваат курсеви и за купување и за продавање на девизи (bid/ask). Левиот курс значи курс по кој банката откупува девизи, а десниот курс значи курс по кој банката продава девизи. Еднаш штом ќе бидат котираны курсеви, тие претставуваат понуда за склучување на трансакција, се до оној момент кога тие се ревидирани или пак трансакцијата се склучи.

Кај трансакциите склучени помеѓу овластените банки, како и помеѓу Народна банка на Република Македонија и овластените банки, задолжителен минимален износ за една трансакција изнесува 15.000 евра. Кога овластената банка или Народна банка на Република

Македонија иницира трансакција, контактираните овластени банки и/или Народна банка на Република Македонија се должни да котираат курсеви најмалку за овој износ. Доколку заинтересираната овластена банка или Народна банка на Република Македонија е согласна со овие курсеви, овластената банка и/или Народна банка на Република Македонија кои ги котираат овие курсеви, се должни да ја реализираат трансакцијата за износ од најмалку 15.000 евра.

Трансакциите помеѓу овластените банки, како и помеѓу Народна банка на Република Македонија и овластените банки на износи поголеми од 15.000 евра, врз основа на взаемна согласност помеѓу купувачот и продавачот, се вршат без ограничување.

24. Курсевите ја искажуваат цената во денари за единица девиза. Курсевите се искажуваат на тој начин што страната која ги котира курсевите има обврска да го каже последното место пред запирката и двете места по запирката, односно се кажуваат сите места пред запирката, а подоцна за куповниот курс и продажниот курс се искажуваат за првите две места по запирката. Бројките искажани пред запирката важат и за куповниот курс и за продажниот курс.

25. Во калкулациите за пресметување на терминската цена (терминскиот курс) се користат правилата кои важат за поедини странски парични средства. За сите странски парични средства се применува методот 365/360 дена, освен за македонскиот денар, британската фунта и јапонскиот јен за кои се употребува методот 365/365.

26. Промптните трансакции се реализираат во рок од два работни дена сметано од датумот на договорање на трансакцијата, додека терминските трансакции доспеваат на т.н. заокружени календарски периоди: една недела, две недели, три недели, четири недели, еден месец, два месеци и три месеци. По исклучок трансакцијата може да биде реализирана и во други рокови воколку за тоа постои согласност од обете страни.

27. За одредувањето на терминската цена се користи следната методологија:

$$Tc = Pr x (Id - If) x \frac{t}{36000}$$

$$T = Pr + Tc$$

При што

Tc= терминска цена

Id= каматна стапка за денари

If= каматна стапка на девизата

T= курс за терминска трансакција

t= времетраење искажано во денови

Pr= промптен курс

28. Дилерите кои работат во овластените банки во работата имаат обврска да се однесуваат совесно, што подразбира во секое време при котирањето да котираат курсеви кои ги одразуваат реалните движења на девизниот пазар.

29. Испораката на девизи се врши на тој начин што девизи се трансферираат од сметката на продавачот на сметката на купувачот, со трансфер преку кореспондентните сметки во странство. Исто така испораката на девизи може да се изврши со испораката преку сметки кај домашни банки во земјата. Испораката на денари се врши со трансфер на денарски средства од сметката на купувачот на сметката на продавачот преку носителите на платниот промет во Република Македонија.

30. Освен купопродажба на девизи на пазарот на странски платежни средства може да се реализираат и следните трансакции:

а) Купопродажба на ефективни странски пари

31. Ефективни странски пари се парични побарувања во странска валута од централната банка која ги издала.

32. Резидентите и нерезидентите од член 1 на Одлуката за начинот и условите на купопродажба на странски платежни средства во Република Македонија лица

можат да купуваат ефективни странски пари од овластена банка и да продаваат ефективни странски пари на овластена банка.

33. Купопродажбата на ефективни странски пари се врши на тој начин што овластената банка врши котирање, на начин утврден во точките 23 и 24 од ова упатство.

34. За одредување на куповниот и продажниот курс при трансакциите со ефективни странски пари во случај кога се врши трансфер на денари се користи следната методологија:

$$Bide = \frac{Bfc}{100} \times Prb$$

$$Bfc = 100 - prod$$

$$Aske = \frac{Afc}{100} \times Pra$$

$$Afc = 100 + proa$$

Кратенките од став 1 на оваа точка го имаат следното значење:

Bide=куповен курс во денари за 1 ефективна странска парична единица

Prb=куповен курс во денари за девизи (идентична со на ефективната странска парична единица)

Bfc=куповен курс во парична единица идентична со паричната единица на ефективната странска парична единица

Prod= провизија за откуп на ефективни странски пари изразено во проценти

Aske=продажен курс во денари за 1 ефективна странска парична единица

Afc=продажен курс во парична единица идентична со ефективната странска парична единица

Pra=продажен курс во денари за девизи (идентична со паричната единица на ефективната странска парична единица)

Proa= провизија за продажба на ефективни странски пари изразено во проценти

35. При склучена трансакција на купување или продавање на ефективни странски пари, потребен е физички транспорт на ефективата. Извршување на транспортот се реализира на начин на кој обете страни ќе се договорат, со почитување на сите службени и интерни правила кои се на сила и кои се однесуваат за транспорт на ефективни пари. Плаќањето на денарската противвредност е истовремено со физичката испорака на ефективните странски пари.

б) Купопродажба на чекови

36. Чекот претставува безусловна наредба која трасантот ја дава на трасантот, да исплати одредена сума на пари на ремитентот, кој е наведен на чекот или на самиот трасант.

37. На пазарот на странски платежни средства можат да се купуваат и продаваат чекови кои се издадени во странство, кои гласат на странска парична единица, се авалирани или акцептирани од странска банка и се наплативи во странство.

38. Резидентите и нерезидентите од член 1 на Одлуката за начинот и условите на купопродажба на странски платежни средства во Република Македонија на пазарот на странски платежни средства можат да продаваат чекови на овластени банки.

39. На пазарот на странски платежни средства овластените банки можат да продаваат и да купуваат чекови.

40. На пазарот на странски платежни средства не смеат да се купуваат и продаваат веќе издадени чекови на кои датумот на издавање е постар од 90 дена сметајќи до денот на склучување на трансакцијата за купопродажба на овие чекови.

41. Купопродажбата на чекови се врши на тој начин што овластената банка врши котирање, на начин објаснет во точка 23 и 24 од ова упатство.

42. За одредување на куповниот и продажниот курс при трансакциите со чекови се користи следната методологија:

$$Bidc = bidr - discb$$

$$Askc = askr - disca$$

$$discb = (bidr \times p \times t) / d$$

$$disca = (askr \times p \times t) / d$$

Кратенките од став 1 на оваа точка го имаат следното значење:

Bidc= куповен курс во денари за 1 странска парична единица на која гласи чекот

bidr= куповен курс во денари за 1 девиза која гласи на странско платежно средство идентично со странското платежно средство на кое гласи чекот

discb= дисконтен куповен фактор на единица странско платежно средство-чек

disca= дисконтен продажен фактор на единица странско платежно средство-чек

Askc= продажен курс во денари за единица странско платежно средство на кое гласи чекот

askr= продажен курс во денари за 1 девиза која гласи на странско платежно средство идентично со странското платежно средство на кое гласи чекот

p= каматна стапка за дисконтирање

t=број на денови од датумот на издавање на чекот до датумот на склучување на трансакцијата

d= делител кој изнесува 36000 за сите валути, освен за јапонскиот јен и британската фунта при што изнесува 36500.

43. Тргувањето се смета за склучено во оној момент кога овластената банка има добиено известување за согласност. Во тој момент трансакцијата на купување и продавање се смета за склучена и од тој момент произлегуваат сите права и побарувања за обете страни, кои се подоцна само потврдени со обостраното потпишување на заклучницата. Препорачливо по овие зборови да се повторат курсот, износот, како и инструкциите за плаќање на обете страни.

44. При склучена трансакција на купување или продавање на чекови потребен е физички транспорт на чековите. Транспортот се реализира договорно, со почитување на сите службени и интерни правила кои се на сила и кои се однесуваат за транспорт на чекови. Плаќањето на денарската противвредност е истовремено со физичката испорака на чековите.

в) Купопродажба на кредитни писма и други инструменти кои се користат во меѓународниот платен промет

45. На пазарот на странски платежни средства можат да се купуваат и продаваат следните инструменти кои се користат во меѓународниот платен промет:

- кредитни писма и документарни акредитиви
- меници
- изјава за обврска (Promisory note)
- банкарски гаранции.

46. Кредитното писмо е писмена исправа со која една банка дава налог на друга банка на корисникот да му го исплати наведениот износ во определен рок.

47. Меницата е писмена исправа со која трасантот на трасантот му дава безусловен налог да го исплати на ремитентот наведениот износ во наведениот рок.

Документарниот акредитив е писмена исправа со која должникот дава налог на една банка да му го исплати на корисникот на акредитивот (доверител) наведениот износ директно или преку коренсподетна банка по презентација на определениот документ.

48. Изјавата за обврска (Promisory note) е писмена обврска со која издавачот на исправата се обврзува на корисникот на исправата да му го плати наведениот износ.

49. Банкарска гаранција претставува исправа со која издавачот на гаранцијата се обврзува дека ќе ја исплати наведената сума на корисникот на гаранцијата доколку се исполнети условите кои се наведени во гаранцијата.

50. На пазарот на странски платежни средства можат да се купуваат и продаваат исправите наведени од точка 45 кои се издадени во странство, кои гласат на странска парична единица, се преносливи, се авалирани или акцептирани од странска банка и се наплативи во странство.

51. Резидентите и нерезидентите според член 1 од Одлуката за начинот и условите на купопродажба на странски платежни средства во Република Македонија на пазарот на странски платежни средства продаваат исправи наведени во точка 45 на овластени банки.

52. На пазарот на странски платежни средства овластените банки можат да ги продаваат и купуваат наведените исправи.

53. На пазарот на странски платежни средства не смеат да се купуваат и продаваат исправи наведени во точка 45 кои доспеваат во рок подолг од 180 дена од денот на склучување на трансакцијата за купопродажба на овие исправи.

54. Купопродажбата на исправите од точка 45 се врши на тој начин што овластената банка врши котирање, на начин утврден во точките 23 и 24 од ова упатство.

55. Курсевите ја искажуваат цената во денари за 1 странска парична единица на која гласат исправите од точка 45. Курсевите се искажуваат на тој начин што страната која ги котира курсевите има обврска да ги каже последното место пред запирката и две места после запирката, односно се кажуваат сите места пред запирката, а подоцна за куповниот курс и продажниот курс се искажуваат за првите две места после запирката. Бројките искажани пред запирката важат и за куповниот курс и за продажниот курс.

56. За одредување на куповниот и продажниот курс при трансакциите со исправите од точка 45 се користат следниве формули:

$$Bidc = bidr - discb$$

$$Askc = askr - disca$$

$$discb = (bidr \times p \times t) / d$$

$$disca = (askr \times p \times t) / d$$

Скратениците од став 1 на оваа точка го имаат следното значење:

Bidc=куповен курс во денари за исправа од точка 45 на ова упатство

bidr=куповен курс во денари за девиза која гласи на странско платежно средства идентично на странското платежно средство на кое гласи исправата од точка 45 на ова упатство

discb=дисконтен куповен фактор на единица странско платежно средства идентично на странското платежно средство на кое гласи исправата од точка 45 на ова упатство

disca=дисконтен продажен фактор на единица странско платежно средства идентично на странското платежно средство на кое гласи исправата од точка 45 на ова упатство

Askc=продажен курс во денари за исправа од точка 45 на ова упатство

askr=продажен курс во денари за 1 девиза која гласи на странско платежно средства идентично на странското платежно средство на кое гласи исправата од точка 45 на ова упатство

p=каматна стапка за дисконтирање

t=број на денови од датумот на склучување на трансакцијата до датумот на доспевање

d= делител кој изнесува 36000 за сите валути, освен за јапонскиот јен и британската фунта при што изнесува 36500.

57. Трансакцијата се смета за склучена во оној момент кога овластената банка ќе добие известување за согласност. Во тој момент трансакцијата на купување и продавање се смета за склучена и од тој момент произлегуваат сите права и побарувања за обете страни, кои се подоцна само потврдени со обостраното потпишување на заклучницата. Препорачливо после овие зборови да се повторат курсот, износот во девизи, видот на исправата како и инструкциите за плаќање на обете страни.

58. Склучената трансакција на купување или продавање на исправите од точка 45 може да биде со физичко предавање или електронски. Трансакцијата се реализира договорно, со почитување на сите службени и интерни правила кои се на сила и кои се однесуваат за вакви операции. Плаќањето на денарската противвредност е истовремено со испораката на исправите.

3. ИЗВЕСТУВАЊЕ

59. За склучените трансакции, овластената банка кај која се извршени трансакциите, до Народна банка на Република Македонија доставува извештај за склучените трансакции и тоа веднаш по затворањето на пазарот, но не подоцна од 15.30 часот истиот ден. Посебен извештај за склучените трансакции, по електронски пат, се доставува во текот на денот, но не подоцна од 15.30 часот, до Народна банка на Република Македонија. Изгледот на слогот со потребните параметри е содржан во вид на прилог на ова упатство.

При склучување на трансакција помеѓу две банки, извештај за склучената трансакција изготвува банката која ги продава девизите.

Секоја измена или дополна на извештајот доставен по електронски пат, по 15.30 часот, се потврдува со писмено известување до Народна банка на Република Македонија во кое треба да бидат наведени причините за вршење на измената или дополнувањето, проследени со сите потребни параметри потребни за ажурирање на измената или дополната.

60. За потребите на ова упатство се користат шифрите на валути кои ќе бидат предвидени во Упатството за платен промет со странство.

61. Недоставување или ненавремено доставување на образецот ИРП 1 претставува прекршок согласно членот 40 од Законот за девизно работење ("Службен весник на РМ" бр. 34/01, 49/01 и 103/01) и подлежи на мерки предвидени во членот 56 од Законот за девизно работење ("Службен весник на РМ" бр. 34/01, 49/01 и 103/01).

62. Пречистениот текст на ова упатство ги опфаќа Упатството за реализација на Одлуката за начинот и условите на купопродажба на странски платежни средства во Република Македонија У. бр. 09/5-13 ("Службен весник на РМ" бр. 81/02) и Упатството за изменување и дополнување на Упатството за реализација на Одлуката за начинот и условите на купопродажба на странски платежни средства во Република Македонија У. бр. 09/5-13 ("Службен весник на РМ" бр. 4/03), во кои е означено времето на нивното влегување во сила.

У. бр. 09/5-13/1
22 јануари 2003 година
Скопје

Дирекција
за девизни резерви и операции
на девизен пазар
Директор,
Владимир Ристиќ, с.р.

Прилог:

1. Образац ИРП1

Извештај за реализираниот промет на пазарот на странски платежни средства за ден

Матичен број на банката која го доставува извештајот	Реден број	Датум	Матичен број на купувач	Даночен број на купувач	Матичен број на продавач	Даночен број на продавач	Матичен број на краен корисник	Даночен број на краен корисник	Вид на трансакција	Вид на странско платежно средство	Шифра на валута	Курс	Износ во девизи	Износ во денари	Интервенција на НБРМ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16

Опис и карактеристики на полињата:

Реден број	Опис	Скратен назив	Должина
1	Матичен број на банката која го доставува извештајот	МатБр	7
2	Реден број	РедБр	-
3	Датум	Датум	10
4	Матичен број на купувач	МатБрКуп	7
5	Даночен број на купувач	ДанБрКуп	13
6	Матичен број на продавач	МатБрПрод	7
7	Даночен број на продавач	ДанБрПрод	13
8	Матичен број на крајниот корисник	МатБрКК	7
9	Даночен број на крајниот корисник	ДанБрКК	13
10	Вид на трансакција	ВидТран	2
11	Вид на странско платежно средство	СПС	2
12	Шифра на валута	Вал	-
13	Курс	Курс	-
14	Износ во девизи	ИзнДев	-
15	Износ во Денари	ИзнДен	-
16	Интервенција на НБРМ	ИнтервНБРМ	2

2. Вид на трансакција

Опис	Шифра
Промптна трансакција	22
Терминска	33

3. Вид на странско платежно средство

Опис	Шифра
Девизи	00
Ефективни странски пари	01
Чекови	02
Кредитни писма	51
Меници	52
Изјава за обврска	53
Банкарска гаранција	54
Документарни акредитиви	55
Трансакции со овластени менувачи	11

4. Интервенција на НБРМ

Опис	Шифра
Интервенција на НБРМ	99

Огласен дел**СУДСКИ ОГЛАСИ****ОСНОВЕН СУД СКОПЈЕ II - СКОПЈЕ**

Пред Основниот суд Скопје II - Скопје, поведена е постапка за развод на брак, по тужба на тужителот Фадиљ Сулеман од Скопје, против тужената Зорафете Сулеман, моминско Граинца, сега со непозната адреса во странство.

Судот на тужената Зорафете Сулеман, моминско Граинца, и постави привремен застапник, адвокат Кирил Петров, ул. "Мито Хаџивасилев" бб, Стара железничка станица, кој ќе ги застапува интересите на тужената до правосилноста на постапката.

Се повикува тужената Зорафете Сулеман, моминско Граинца, во рок од 30 дена, да се јави во судот лично или преку полномошник, за да ја преземе постапката, бидејќи во спротивно постапката ќе продолжи преку поставениот привремен застапник.

Од Основниот суд Скопје II - Скопје, XI. П. бр. 2482/02. (1157)

Пред Основниот суд Скопје II - Скопје, се води постапка за физичка делба на заеднички имот, по предлог на Душко Недељковиќ од Скопје, против Бранка Недељковиќ, со непозната адреса на живеење, и други лица.

Се повикува Бранка Недељковиќ, во рок од 30 дена од објавувањето на огласот, да го пријави на судот нејзиното живеалиште, а во спротивно до нејзиното појавување во предметната работа ќе ја застапува привремениот старател Иванка Јакимовска, адвокат од Скопје.

Од Основниот суд Скопје II - Скопје, ВПП. бр. 69/01. (1203)

Основниот суд Скопје II - Скопје, како првостепен парничен суд, постапува по тужба за развод на брак, од тужителот Ариф Личина од с. Долно Коњаре Скопско, против тужената Амира Личина.

Меѓуопштинскиот центар за социјална работа на град Скопје, со решение бр. 3020-793 од 21.12.2001 година, на тужената Амира Личина сега со непозната адреса на живеење и ја поставува за адвокат Мирјана Јосифовиќ од Скопје ул. "Питу Гули" бр. 70.

Старателот ќе ја застапува тужената во постапката пред Основниот суд Скопје II - Скопје по П. бр. 1962/01 и ќе ги штити нејзините интереси се до правосилното окончување на постапката, или се додека тужената или нејзин полномошник не се појави во судот во текот на постапката.

Од Основниот суд Скопје II - Скопје, IV. П. бр. 1962/01. (865)

ОСНОВЕН СУД ВО БЕРОВО

Пред Основниот суд во Берово, се води постапка за развод на брак, по тужба на тужителот Аднан Фаик Јајов од с. Црник, против тужената Љубов Навикова Јајова со моминско презиме Николаевна, со непозната адреса во Русија.

Се повикува тужената Љубов Навикова Јајова, родена во Калининград, Русија, во рок од 30 дена по објавувањето на огласот да се јави во судот или да назначи свој полномошник.

Доколку во истиот рок не се јави или не одреди свој полномошник, на тужената ќе и биде поставен привремен застапник од редот на стручните соработници при овој суд кој ќе ги застапува нејзините интереси се до окончување на постапката.

Од Основниот суд во Берово, П. бр. 272/02. (1331)

ОСНОВЕН СУД ВО ВЕЛЕС

Пред Основниот суд во Велес оформен е парничен предмет П.бр.1185/02, за утврдување на договорен однос, по тужба на тужителот Јовановски Благој од Велес, против тужениот Манев Никола од Велес, а сега со непозната адреса на живеење.

Се повикува тужениот Манев Никола од Велес, сега со непозната адреса на живеење, во рок од 15 дена по објавувањето на огласот, да пристапи во судот заради прием на тужба и покана за расправа која дополнително судот ќе ја определи, или во истиот рок да постави свој полномошник што ќе ги застапува неговите интереси.

Во спротивно, доколку во наведениот рок не се јави и не постави свој полномошник, за привремен застапник на тужениот му се одредува стручниот соработник во Основниот суд во Велес, Јачева Билјана, која ќе ги има сите права и должности на законски застапник по споменатиот предмет, се додека тужениот или негов полномошник не се јави пред судот, односно додека органот за старателство не го извести судот дека поставил свој старател.

Од Основниот суд во Велес, П. бр. 1185/02. (1329)

Пред овој суд во тек е постапка за физичка делба, по предлог на предлагачот Давчев Крсто од Велес, против противникот Димовски Трајче од Велес на ул. "8ми Март" бр. 25, сега со непозната адреса на живеење.

Се повикува Димовски Трајче од Велес, сега со непозната адреса на живеење, во рок од 30 дена сметано од денот на објавувањето на огласот, на судот да му достави точна адреса или да одреди свој полномошник.

Во спротивно, судот по службена должност ќе постави привремен застапник кој ќе ги застапува неговите права и интереси се до окончување на постапката во судот.

Од Основниот суд во Велес, ВПП.бр.70/01. (1333)

ОСНОВЕН СУД ВО ГОСТИВАР

Пред овој суд, по предлог на предлагачката Гаши Хајрије од Гостивар ул. "Тоде Богданоски" бр. 60, се води постапка за докажување на смртта на лицето Ибраими Фата, родена на 10.05.1918 година во с. Болханина, општина Бијело Поље - Република Црна Гора.

Се повикува лицето Ибраими Фата во рок од 15 дена по објавувањето на овој оглас во "Службен весник на РМ" да се јави во Основниот суд во Гостивар, а во исто време се повикуваат сите оние лица кои нешто знаат за нејзиниот живот тоа да го соопштат во Основниот суд во Гостивар.

Доколку повиканото лице не се јави во рок од 15 дена од објавувањето на овој оглас во "Службен весник на РМ" истото ќе се смета дека е умрено.

Од Основниот суд во Гостивар, Р. бр. 321/2002. (1332)

Пред Основниот суд во Гостивар се води постапка по тужба на тужителот Фетаи Исмаил од с. Д. Бањица - гостиварско, застапуван од полномошникот Неим Салмани, адвокат од Гостивар, против тужената Фетаи Флора од с. Д.Бањица, сега со непозната адреса во странство.

Бидејќи тужената Фетаи Флора е со непозната адреса во странство, со решение на овој суд П.бр.921/02 од 25.12.2002 година, и е поставен привремен застапник и тоа адвокатот Павле Рафајлоски од Гостивар, кој ќе ја застапува тужената се додека истата не се појави пред судот, односно додека органот за старателство не го извести судот дека и поставил старател.

Од Основниот суд во Гостивар, П. бр. 809/2002. (289)

Пред Основниот суд во Гостивар се води спор П. бр. 66/2003, за развод на брак, по тужба на тужителот Сулејмани Џабир од с. Србиново, против тужената Моња Ивоне Баумат од СР Германија, со непозната адреса.

Бидејќи тужената Моња Ивоне Баумат е со непозната адреса во СР Германија, за времен застапник и се поставува Таип Елези, адвокат од Гостивар, кој ќе ги застапува нејзините интереси се додека таа не се појави пред судот или органот за старателство не и определи старател.

Од Основниот суд во Гостивар, П. бр. 66/2003.

(979)

ОСНОВЕН СУД ВО КИЧЕВО

Основниот суд во Кичево, во врска со предметот П.бр. 751/97, кој се води пред овој суд, по тужба на тужителот Далипи Ајрадин од Кичево, против тужениот Далипи Казим од Кичево, сега на временна работа во Австрија со непозната адреса, му го назначува како привремен застапник на тужениот Далипи Казим, Гале Шешелоски, адвокат од Кичево, кој ќе го застапува тужениот во постапката се додека истиот не се појави пред овој суд или доколку Центарот за социјални работи во Кичево не го извести судот дека назначил старател.

Од Основниот суд во Кичево, П. бр.751/97. (1330)

Основниот суд во Кичево, како првостепен парничен суд, постапувајќи по правната работа за нарушено владение, по тужба на тужителите Сефа Назиме за себе и како законски застапник на малолетните тужители Лулита, Линдита и Фатиме сите Сефа од с. Жубрино, поднесено преку нивниот полномошник Т.И. Јелисав, адвокат од Кичево, против тужените Муса и Нурије, двајцата Сефоски од с. Жубрино, сега на временна работа во Германија со непозната адреса. Вредност неопределена.

Со решение на овој суд П.бр.436/2002 од 29.11.2002 година, поставен е адвокатот Златко Додоски од Кичево за привремен застапник на тужените Муса и Нурије, двајцата Сефоски од с. Жубрино, а сега со непозната адреса на живеење во Германија.

Со истото решение, одредено е дека привремениот застапник ќе ги застапува тужените во постапката се додека тие или нивниот полномошник не се појават во судот, односно додека органот за старателство не го извести судот дека на тужените им поставил старател.

Овој оглас ќе се објави со "Службен весник на РМ" и на огласната табла во судот.

Од Основниот суд во Кичево, П. бр. 436/2002. (1635)

ОСНОВЕН СУД ВО РЕСЕН

Пред Основниот суд во Ресен се води постапка по оставината на покојниот Шемо Исаи бив. од с. Крани, кој починал на 16.01.1997 година во с. Крани.

Покрај другите, како законски наследници се јавуваат и неговите внуци од покојната сестра Ајрије, Мевљуде и Кадиме, сега во Австралија со непозната адреса на живеење и непознато презиме.

Се повикуваат наследничките Мевљуде и Кадиме, сега со непозната адреса на живеење, да се јават во рок од една година сметано од денот на објавувањето на огласот или пак да достават точна адреса на живеење или престојување.

Во спротивно, доколку не се јават во определениот рок, од судот ќе им биде поставен привремен старател кој ќе се грижи за нивните интереси во текот на постапката.

Од Основниот суд во Ресен, О.бр.150/2000. (1328)

Се повикува лицето Алија Врпче од татко Мурат од Ресен, со последно место на живеење во Турција, како и секој друг што знае за него или за неговиот живот, да се јави во Основниот суд во Ресен во рок од 30 дена од денот на објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ".

Во спротивно, неговата смрт ќе се докаже по постапката што следува.

Од Основниот суд во Ресен, ВПП. бр. 2/03. (1634)

ОСНОВЕН СУД ВО СТРУМИЦА

Пред Основниот суд во Струмица, се води постапка под ВПП.бр.129/02, за докажување на смрт, по предлог на предлагачот Стојанов Бојчо од с. Баница.

Се повикуваат лицата Стојанов Петре Симеон и Стојанов Тимов Петре од с. Баница, како и сите други лица што знаат за неговиот живот да се јават во Основниот суд во Струмица во рок од 15 дена од денот на објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ".

Во спротивно, по истекот на рокот ќе се утврди дека лицата Стојанов Симеон и Стојанов Петре се умрени.

Лицето Стојанов Симеон е родено на ден 17.07.1920 година, а лицето Стојанов Петре е негов татко.

Предлагач во вонпроцесната постапка што се води при Основниот суд во Струмица под ВПП.бр. 129/02 е Стојанов Бојчо од с. Баница, кој е син на Стојанов Симеон, а внук на Стојанов Петре.

Од Основниот суд во Струмица, ВПП. бр. 129/02.

(1334)

Основниот суд во Струмица, како првостепен граѓански суд, е надлежен за решавање на спор за надомест на штета, по тужба на тужителката Дивна Зафирови од с. Василево, против тужениот Митко Димитриев од с. Василево. Вредност на спорот 170.000,00 денари.

Бидејќи тужениот Митко Димитриев од с. Василево, сега не живее во с. Василево, туку истиот отпатувал за Грција и е со непозната адреса.

Се повикува да се јави во Основниот суд во Струмица во рок од 15 дена по објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ" и тоа во соба бр. 28.

Во спротивно, за времен застапник ќе му биде одредена Валентина Митева, стручен соработник при Основниот суд во Струмица, кој ќе ги заштитува неговите интереси до правосилното завршување на спорот.

Од Основниот суд во Струмица, П.бр.334/02. (980)

ОСНОВЕН СУД ВО ТЕТОВО

Пред Основниот суд во Тетово во тек е постапка за сопственост, по тужба на тужителот Исмаил Нешат Абдулселама од Тетово ул. "155" бр. 10, против тужените Горѓески Хаџи Тодоров Ангелко со непозната адреса во Р. Бугарија и Халили Расим од Тетово, сега со непозната адреса во СР Југославија. Вредност на спорот 100.000,00 денари.

Се повикуваат тужените Горѓески Хаџи Тодоров Ангелко и Халили Расим во рок од 30 дена од објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ" да се јават во Основниот суд Тетово или да овластат свој полномошник.

Во спротивно, судот преку Центарот за социјална работа Тетово ќе им постави времен старател кој ќе ги штити нивните права и интереси до правосилно окончување на спорот.

Од Основниот суд во Тетово, П. бр. 979/2002. (857)

Пред Основниот суд во Тетово во тек е постапка за сопственост и утврдување на ништовност на договор за купопродажба, по тужба на тужителите Јакуп Рушит Сефери и Локман Рушит Сефери, двајцата од с. Голема

Речица - Тетовско, против тужените Мухамет Зеќири и Меваип Бафтијари од с. Г. Речица и Невзат Адем Зеќири од Р. Турција, со непозната адреса. Вредност на спорот 20.000,00 денари.

Се повикува тужениот Невзат Адем Зеќири во рок од 30 дена од објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ" да се јави во Основниот суд Тетово или да овласти свој полномошник.

Во спротивно, судот преку Центарот за социјална работа Тетово ќе му постави времен старател кој ќе ги штити неговите права и интереси до правосилно окончавање на спорот.

Од Основниот суд во Тетово, П. бр. 939/2002. (860)

ЗАПИШУВАЊЕ ВО РЕГИСТАРот НА ПРЕТСТАВНИШТВА НА СТРАНКИ ЛИЦА

Врз основа на член 202, став 1 од Законот за општа управна постапка ("Службен лист на СФРЈ" бр. 47/86), применет како републички пропис согласно член 5 од Уставниот закон за спроведување на Уставот на Република Македонија ("Службен весник на РМ" бр. 52/91), член 702 од Законот за трговски друштва ("Службен весник на РМ" бр. 28/96, 7/97, 21/98, 37/98, 63/98, 39/99, 81/99, 37/2000, 50/2001 и 6/2002), постапувајќи по барањето на основачот ЕПС ГЛОБАЛ СЕРВИСИС ИНЦ од Делавер САД, Министерството за економија го донесе следното

РЕШЕНИЕ

1. Се за пишува во регистарот на претставништва на странски лица во Република Македонија под Рег. бр. 1300, број на регистарска влошка 3-0224/УСД, отворање на претставништво на странското лице "ЕПС ГЛОБАЛ СЕРВИСИС" ИНЦ од Делавер САД.

1) Претставништвото на странското лице е: "ЕПС ГЛОБАЛ СЕРВИСИС" - Претставништво Скопје, Р. Македонија, со седиште во Скопје, ул. "Бихачка" бр. 3-1/23.

2) Дејноста на претставништвото е: истражување на пазарот и деловно-техничка соработка.

3) Раководител на претставништвото е Рајмонд Лерој Фостер.

2. Претставништвото почнува со работа по уписот во регистарот на претставништвата на странски лица во Република Македонија, кој се води во Министерството за економија под Рег. бр. 1300 и регистарска влошка 3-0224/УСД.

3. Решението за запишување на претставништвото во регистарот да се објави во "Службен весник на РМ", на сметка странското лице. (291)

Врз основа на член 202, став 1 од Законот за општа управна постапка ("Службен лист на СФРЈ" бр. 47/86), применет како републички пропис согласно член 5 од Уставниот закон за спроведување на Уставот на Република Македонија ("Службен весник на РМ" бр. 52/91) и член 5 од Уредбата за поблиските услови за отворање и работа на претставништва на странски лица во Република Македонија бр. 25/95), постапувајќи по барањето на основачот FRESINIUS MEDICAL Care Deutschland GmbH-D 61346 Bad Homburg v.d.H, Министерството за економија го донесе следното

РЕШЕНИЕ

1. Се запишува во регистарот на претставништва на странски лица во Република Македонија под Рег. бр. 1302, број на регистарска влошка 3-0226/ДЕМ отворање на претставништво на странското лице FRESINIUS MEDICAL Care Deutschland GmbH-D 61346 Bad Homburg v.d.H.

1) Претставништвото на странското лице е: FRESINIUS MEDICAL Care Deutschland GmbH-Претставништво Куманово, со седиште во Куманово, ул. "Моша Пијаде" бр. 16.

2) Дејноста на претставништвото е: истражување на пазарот и деловно-техничка соработка.

3) Раководител на претставништвото е Милорад Мишевски од Куманово, со број на патна исправа 0659122 издадена од ГУВР Куманово и ЕМБ 2103965420011.

2. Претставништвото почнува со работа по уписот во регистарот на претставништвата на странски лица во Република Македонија, кој се води во Министерството за економија под рег. бр. 1302 и регистарска влошка 3-0226/ДЕМ.

3. Решението за запишување на претставништвото во регистарот ќе се објави во "Службен весник на РМ" на сметка на странското лице. (886)

Врз основа на член 202, став 1 од Законот за општа управна постапка ("Службен лист на СФРЈ" бр. 47/86), применет како републички пропис согласно член 5 од Уставниот закон за спроведување на Уставот на Република Македонија ("Службен весник на РМ" бр. 52/91), член 702 од Законот за трговски друштва ("Службен весник на РМ" бр. 28/96, 7/97, 21/98, 37/98, 63/98, 39/99, 81/99, 37/2000, 50/2001 и 6/2002) постапувајќи по барањето на основачот ДПК Интернационал Инц. од САД, Министерството за економија го донесе следното

РЕШЕНИЕ

1. Се запишува во Регистарот на претставништва на странски лица во Република Македонија под рег.бр. 1301, број на регистарска влошка 3-0225/УСД отворање на претставништво на странското лице ДПК Интернационал Инц. од САД.

1) Претставништвото на странското лице е:
- подназив: ДПК Интернационал Инц. Претставништво Скопје, Р. Македонија,
- со седиште во: Скопје, ул. "11 Октомври" бр. 40, 3-трети кат.

2) Дејноста на претставништвото е:
- истражување на пазарот, вршење на предходни и подготвителни дејствија за склучување на договори за извоз на стоки и услуги од Република Македонија, за увоз со кој се унапредува и развива производството, деловно-техничка соработка и странски вложувања.

3) Раководител на претставништвото е: Роберт Велингтон Пејд од САД.

2. Претставништвото почнува со работа по уписот во Регистарот на претставништвата на странски лица во Република Македонија, кој се води во Министерството за економија под рег.бр. 1301 и рег. влошка 3-0225/УСД.

3. Решението за запишување на Претставништвото во Регистарот да се објави со Службен весник на Република Македонија на сметка на странското лице.

ЗАПИШУВАЊЕ ВО ТРГОВСКИот РЕГИСТАР

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението П.Трег. бр. 4490/2002 од 19.09.2002 година, во регистарската влошка бр. 02044389?-4-01-000, ја запиша во трговскиот регистар преобразбата и проширувањето на дејноста на Друштвото за промет на големо и мало со прехранбени и непрехранбени стоки, надворешно трговски промет, производство и услуги во прометот СЛАВИЈА ДОО извоз-увоз Скопје, бул. „Војводина" бр. 4.

Дејности: 01.11/1, 01.11/2, 01.11/3, 01.12/1, 01.13/2, 01.22/1, 01.22/2, 01.23, 01.24, 01.25, 01.30, 01.43/3, 01.42, 02.01, 02.02, 05.01, 05.02, 15.11, 15.12, 15.31, 15.32, 15.33, 15.87, 15.89, 50.10, 50.30/1, 50.30/2, 50.30/3, 50.40/1, 50.40/2, 50.40/3, 50.50, 51.11, 51.12, 51.13, 51.14, 51.15, 51.16, 51.17, 51.18, 51.19, 51.21, 51.22, 51.23, 51.24, 51.25, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.44, 51.45, 51.47, 51.51, 51.52, 51.53, 51.54, 51.55, 51.56, 51.57, 51.61, 51.62, 51.63, 51.64, 51.65, 51.66, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.50, 52.61, 52.62, 52.63, 55.11, 55.12, 55.30/1, 55.30/2, 55.40, 55.51, 55.52, 60.24, 63.12, 63.40, 71.31, 71.32, 71.33, 71.34, надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи, застапување и посредување во прометот со стоки и услуги, реекспорт, консигнација, малограничен промет со СР Југославија, Грција, Бугарија, Албанија, изведување на инвестициони работи во странство.

Во правниот промет со трети лица друштвото истапува во свое име и за своја сметка.

За обврските сторени во правниот промет со трети лица друштвото одговара со сиот свој имот.

Кочевски Кирил - управител без ограничување.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П.Трег. бр. 4490/2002. (27821)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението Трег. бр. 3921/2002 од 11.09.2002 година, во регистарската влошка бр. 020478647-8-03-000, го запиша во трговскиот регистар основањето на ДООЕЛ на Друштвото за производство, трговија и услуги А-Г ПРОГРЕС 2002 ДООЕЛ увоз-извоз ул. "Вера Циривири" бр. 153 - Велес.

Назив: Друштво за производство, трговија и услуги А-Г ПРОГРЕС 2002 ДООЕЛ увоз-извоз ул. "Вера Циривири" бр. 153 - Велес.

Седиште: ул. "Вера Циривири" бр. 153 - Велес.

Дејности: 01.12/1, 01.21, 01.23, 01.24, 01.25, 02.01, 02.02, 14.50, 15.31, 15.51, 15.81/1, 15.81/2, 15.98/1, 15.98/2, 22.22, 22.23, 24.51, 24.52, 36.12, 36.13, 36.14, 36.22, 36.50, 36.61, 45.31, 45.32, 45.33, 45.34, 45.41, 45.42, 45.43, 45.44, 45.45, 50.10, 50.20, 50.30/1, 50.30/2, 50.30/3, 50.40/1, 50.40/2, 50.40/3, 50.40/4, 50.50, 51.11, 51.12, 51.13, 51.14, 51.15, 51.16, 51.17, 51.18, 51.19, 51.21, 51.22, 51.23, 51.24, 51.25, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.44, 51.45, 51.47, 51.51, 51.52, 51.53, 51.54, 51.55, 51.56, 51.57, 51.62, 51.64, 51.66, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.50, 52.62, 52.63, 55.30/1, 55.30/2, 55.40, 60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 63.12, 63.40, 65.12/3, 71.33, 71.40, 72.60, 74.83, 74.84, 93.01, 93.02, надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи, услуги на меѓународен транспорт на стоки и услуги, меѓународна шпедиција, трговско застапување и посредување, консигнација, реекспорт.

Во правниот промет со трети лица друштвото ќе истапува во свое име и за своја сметка. За обврските сторени во правниот промет со трети лица друштвото ќе одговара во висина на сите свои средства.

Овластено лице за застапување е Дамеска Милица од Велес - управител без ограничување.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 3921/2002. (26630)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението Трег. бр. 3822/2002 од 10.09.2002 година, во регистарската влошка бр. 020477667-8-01-000, го запиша во трговскиот регистар основањето на Друштвото за промет, трговија и услуги АШИМ ДООЕЛ с. Визбегово, Скопје ул. "1" бр. 18.

Дејности: 15.11, 15.12, 15.13, 15.31, 15.32, 15.33, 15.81, 15.81/1, 15.81/2, 15.82, 15.82/1, 15.82/2, 45.11, 45.21, 45.21/1, 45.21/2, 45.22, 45.25, 45.31, 45.32, 45.33, 45.34, 45.41, 45.42, 45.43, 45.44, 45.45, 45.50, 50.10, 50.30/1, 50.30/2, 50.30/3, 50.40/1, 50.40/2, 50.40/3, 50.50, 51.11, 51.12, 51.13, 51.14, 51.15, 51.16, 51.17, 51.18, 51.19, 51.21, 51.22, 51.23, 51.24, 51.25, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.44, 51.45, 51.47, 51.51, 51.52, 51.53, 51.54, 51.55, 51.56, 51.57, 51.61, 51.62, 51.63, 51.64, 51.65, 51.66, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.50, 52.62, 52.63, 52.73, 55.30, 55.30/1, 55.30/2, 55.40, 60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 63.30, 63.40, 71.33, 71.34, 71.40, 72.10, 72.20, 72.30, 72.50, 72.60, 74.12, 74.13, 74.14, 74.20, 74.20/2, 74.20/3, 74.20/5, 74.30, 74.40, 74.82, 74.83, 74.84.

Во надворешнотрговскиот промет друштвото ќе ги врши следните дејности: надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи, застапување на странски фирми, посредување и реекспорт, комисиона продажба, меѓународен транспорт на стоки и патници, консигнациона продажба, меѓународна шпедиција, малограничен промет со Грција, Бугарија, Југославија и Албанија, изведување на инвестициони работи во странство.

Друштвото во правниот промет со трети лица настапува во свое име и за своја сметка. За обврските сторени во правниот промет со трети лица друштвото одговара со сите свои средства.

Лице овластено за застапување во внатрешниот и надворешниот промет е лицето Демирка Реџепа - управител без ограничување.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 3822/2002. (26631)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението Трег. бр. 2737/02 од 18.09.2002 година, во регистарската влошка бр. 020466827-3-03-000, го запиша во трговскиот регистар основањето на ДОО на Друштвото за производство, трговија, транспорт, угостителство и услуги ЗЕМЕРДЕШ ДОО увоз-извоз Чегране, с. Корито.

Дејности: 52.11, 52.24, 52.21, 52.22, 52.23, 52.12, 52.26, 52.27, 52.41, 52.42, 52.43, 52.45, 52.46, 52.44, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.48, 52.47, 50.10, 50.30/2, 50.40/2, 50.50, 51.21, 51.22, 51.23, 51.24, 51.25, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42/1, 51.42/2, 51.51, 51.54, 51.53, 51.55, 51.70, 51.61, 51.62, 50.30/1, 50.40/1, 55.11, 55.12, 55.21, 55.22, 55.30, 55.30/1, 55.30/2, 55.40, 55.51, 55.52, 63.12, 65.12/3, 74.12, 74.14, 74.84, 93.02, 60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 15.11, 15.12, 15.13, 15.81/1, 15.81/2, 15.82/2, 15.83, 01.11, 01.21, 01.22, 01.24, 01.41, 45.21/1, 45.21/2, 45.22, 45.25, 45.31, 45.32, 45.33, 45.34, 45.41, 45.42, 45.43, 45.44, 45.45, 92.71.

Во надворешнотрговскиот промет ќе ги врши следните дејности: надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи, реекспорт, консигнациони и комисиони работи, малограничен промет со Албанија, Бугарија, Грција и СР Југославија.

Во правниот промет со трети лица друштвото настапува во свое име и за своја сметка. За обврските сторени во правниот промет друштвото одговара со сите свои средства.

Овластен застапник во внатрешниот и надворешниот промет е Зибери Џемази - управител без ограничување.

Основачи се Зибери Џемази и Зибери Далип.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 2737/02. (26632)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението Трег. бр. 3665/2002 од 4.09.2002 година, во регистарската влошка бр. 02047609?-8-09-000, го запиша во трговскиот регистар основањето на ТД на Друштвото за транспорт, трговија и услуги МИКИ ТРАНСПОРТ ДООЕЛ увоз-извоз ул. "Финска" бр. 196/1-3, Скопје.

Единствен содружник е Миле Петровски од Крива Паланка ул. "11 Октомври" бр. 21.

Дејности: 50.10, 50.20, 50.30, 50.30/1, 50.30/2, 50.30/3, 50.40, 50.40/1, 50.40/2, 50.40/3, 50.40/4, 50.50, 51.11, 51.12, 51.13, 51.14, 51.15, 51.16, 51.17, 51.18, 51.19, 51.21, 51.22, 51.23, 51.24, 51.25, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42, 51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.44, 51.45, 51.47, 51.51, 51.52, 51.53, 51.54, 51.55, 51.56, 51.57, 51.61, 51.62, 51.63, 51.64, 51.65, 51.66, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.50, 52.61, 52.62, 52.63, 55.30, 55.30/1, 55.30/2, 55.40, 60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 63.11, 63.12, 63.30, 63.40, 65.12/3, 71.21, 71.10, 74.84, 80.42.

Надворешен промет: надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи, меѓународен превоз на стоки, меѓународен превоз на патници, малограничен промет со Србија, Бугарија, Албанија, Грција, меѓународна шпедиција, реекспорт, консигнација, застапување и посредување.

Во правниот промет со трети лица друштвото настапува во свое име и за своја сметка. За обврските страни во правниот промет со трети лица друштвото одговара со сиот свој имот.

Миле Петровски управител со неограничени овластувања.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 3665/2002. (26633)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението Трег. бр. 3334/2002 од 16.07.2002 година, во регистарската влошка бр. 02047279?-8-03-000, го запиша во трговскиот регистар основањето на ТД како ДООЕЛ на Друштвото за производство, трговија, угостителство и туризам Р.М. РИСТЕСКИ ДООЕЛ увоз-извоз ул. "Божидар Аџија" бр. 3, Скопје.

Содружник е Ристеска Маринита бул. "Маркс и Енгелс" бр. 10/8-16, Скопје со Изјава од 1.07.2002 година.

Дејности: 15.11, 15.12, 15.13, 15.31, 15.32, 15.33, 15.51, 15.52, 15.81/1, 15.81/2, 15.82/1, 15.82/2, 15.84, 15.85, 15.86, 15.87, 15.98/1, 15.98/2, 18.21, 18.22, 19.20, 19.30, 20.30, 20.40, 21.12, 21.21, 21.22, 25.11, 25.21, 25.22, 25.23, 36.11, 36.12, 36.13, 36.14, 36.15, 36.50, 36.63, 37.10, 37.20, 45.21/1, 45.21/2, 45.22, 45.31, 45.32, 45.33, 45.34, 45.41, 45.42, 45.43, 45.44, 45.45, 50.10, 50.20, 50.30/1, 50.30/2, 50.40/1, 50.40/2, 50.40/4, 50.50, 51.11, 51.12, 51.13, 51.14, 51.15, 51.16, 51.17, 51.18, 51.19, 51.21, 51.22, 51.23, 51.24, 51.25, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.44, 51.45, 51.47, 51.51, 51.52, 51.53, 51.54, 51.55, 51.56, 51.57, 51.61, 51.62, 51.63, 51.64, 51.65, 51.66, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.50, 52.61, 52.62, 52.63, 55.11, 55.12, 55.21/1, 55.21/2, 55.30/1, 55.30/2, 55.40, 55.51, 55.52, 60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 63.30, 63.40, 65.12/3, 70.31, 71.10, 71.40, 74.12, 74.14, 74.20/1, 74.20/2, 74.20/3, 74.40, 74.82, 74.83, 74.84, 92.33, 92.34, 93.04, 93.05.

Во надворешнотрговскиот промет друштвото ќе ги извршува следниве дејности: надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи, реекспорт, комисиона и консигнациона продажба на стоки, меѓународна шпедиција,

меѓународен превоз на патници и стоки, застапување странски фирми и посредување во надворешнотрговскиот промет.

Во правниот промет со трети лица друштвото истапува во свое име и за своја сметка со неограничени овластувања. За преземените обврски во правниот промет со трети лица друштвото одговара со сите свои средства.

Во внатрешниот и надворешнотрговскиот промет друштвото ќе го претставува и застапува како прав управител лицето Ристеска Маринита без ограничување.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 3334/2002. (26634)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението Трег. бр. 4087/2002 од 25.09.2002 година, во регистарската влошка бр. 02048030?-8-03-000, го запиша во трговскиот регистар основањето на Друштвото за производство, промет и услуги МАРИНЕТ-ВИНЕР-КОМ ДООЕЛ увоз-извоз ул. "Милан Марковиќ" бр. 35, Скопје.

Основач е Игор Серафимовски од Скопје, ул. "Милан Марковиќ" бр. 35.

Фирма: Друштво за производство, промет и услуги МАРИНЕТ-ВИНЕР-КОМ ДООЕЛ увоз-извоз.

Седиште: Скопје, ул. "Милан Марковиќ" бр. 35.

Дејности: 50.10, 50.20, 50.30, 50.30/1, 50.30/2, 50.30/3, 50.50, 51.11, 51.17, 51.18, 51.19, 51.21, 51.23, 51.24, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.41, 51.42, 51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.44, 51.47, 51.51, 51.53, 51.56, 51.57, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.27, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.50, 52.62, 52.63, 52.72, 52.72/1, 52.72/2, 55.30, 55.30/1, 55.30/2, 55.40, 60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 63.11, 63.12, 63.30, 63.40, 65.12/3, 70.11, 70.12, 70.20, 74.82, 74.84, 71.33, 71.34, 71.40, 72.30, 72.40, 72.50, 72.60, 74.40, 74.83, 92.34, 93.01, 45.11, 45.21/1, 45.21/2, 45.22, 45.25, 45.31, 45.32, 45.33, 45.34, 45.41, 45.42, 45.43, 45.44, надворешна трговија со прехранбени и непрехранбени производи, застапување и посредување во прометот со стоки и услуги, реекспорт, комисиона продажба, консигнациска продажба, меѓународен транспорт на стоки и патници и меѓународна шпедиција.

Целосна одговорност.

Управител: за управител на друштвото се одредува лицето Игор Серафимовски од Скопје, ул. "Милан Марковиќ" бр. 35.

Овластувања: друштвото во правниот промет истапува во свое име и за своја сметка.

Одговорност: друштвото за обврските во правниот промет со трети лица преземени во текот на работењето одговара со сите свои средства.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 4087/2002. (26635)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението Трег. бр. 3729/02 од 10.09.2002 година, во регистарската влошка бр. 02047673?-8-03-000, го запиша во трговскиот регистар основањето на друштвото ЗТД на Друштвото за производство, трговија, угостителство и услуги РЕЛИКВИЈА ДООЕЛ експорт-импорт Гостивар, ул. "П. Попоски" бр. 4/3/14.

Седиштето е во Гостивар, ул. "Панче Попоски" бр. 4/3/14.

Основач е Зоран Филиповски од Гостивар, ул. "П. Попоски" бр. 4/3/14.

Дејности: 01.11/3, 01.23, 01.25, 02.01, 02.02, 15.11, 15.12, 15.13, 15.33, 15.41, 15.43, 15.51, 15.61, 15.71, 15.81/1, 15.85, 15.98, 15.62, 17.16, 17.17, 17.21, 17.22,

17.24, 17.25, 17.30, 17.40/1, 17.40/2, 17.51, 18.22, 18.23, 18.24, 18.30, 19.10, 19.20, 19.30, 20.10/1, 20.30, 20.40, 20.51, 20.52, 21.23, 25.24, 26.82, 36.12, 36.13, 36.14, 45.11, 45.12, 45.21/1, 45.21/2, 45.22, 45.23, 45.24, 45.25, 45.31, 45.32, 45.33, 45.34, 45.41, 45.42, 45.43, 45.44, 45.45, 50.10, 50.20, 50.30/1, 50.30/2, 50.30/3, 50.40/1, 50.40/2, 50.40/4, 50.50, 51.13, 51.17, 51.19, 51.23, 51.31, 51.32, 51.33, 51.37, 51.57, 51.53, 51.61, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.26, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44/1, 52.44/3, 52.44/4, 52.46, 52.48, 52.50, 52.72/1, 52.72/2, 52.62, 52.61, 52.63, 52.74, 55.11, 55.30/1, 55.30/2, 55.40, 60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 63.21, 63.30, 63.40, 65.12/3, 74.14, 74.84, 93.01, 93.02, 93.05, надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи, посредување и застапување во прометот со стоки и услуги, изведување на инвестициони работи во странство со домашни работници, вршење на стопанска дејност во странство, склучување на договори за вршење на инвестициони работи во странство, купување на стоки од странство и нивна продажба, меѓународно агенциско работење, меѓународен транспорт на стоки и патници, меѓународна шпедиција, реекспорт, консигнација.

Неограничени овластувања, целосна одговорност.

Зоран Филиповски - управител со неограничени овластувања.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 3729/02. (26636)

ЗАПИШУВАЊЕ ВО РЕГИСТАРОТ НА ЗДРУЖЕНИЈА НА ГРАЃАНИ И ФОНДАЦИИ

Основниот суд во Кочани, со решение Зг. бр. 26/2002 од 10.12.2002 година, во регистарот на здруженија на граѓани и фондации го запиша здружението Центар за култура, комуникација и едукација на младите ПРОЕКТ ПЛУС-Кочани, општина Кочани.

Овластено лице за застапување на здружението е Далибор Гишев од Кочани, ул. "50-та Македонска девиција" бр. 23, претседател на здружението.

Работата и активностите на здружението се однесуваат на следните цели и задачи: остварување на со Уставот утврдени права и должности на младите и нивната соодветна застапеност во сите сфери на општеството и на општественото одлучување, посебна заштита на младите и целосно почитување на интегритетот на младите во согласност со Уставот и законите на РМ и меѓународните конвенции за заштита на правата на младината, целосно почитување на рамноправност на половите од било каков вид на потчинетост, решавање на актуелните прашања за унапредување на положбата на младите и нивно унапредување во политичкиот и економскиот живот, отстранување на сите облици на дискриминација и на сите видови насилства над младите како во семејството така и во општеството, во согласност со основните човекови права и вредности, создавање на услови за поголемо работно ангажирање на младите во стопанството и општествените дејности, унапредување на образованието кај младината, афирмирање на културата на живеење и презентација на местото, улогата и положбата на младите во средствата за јавно информирање, развивање на музичката култура, уметност, спорт и книжевност кај младите, обезбедување на услови за спроведување на активна здравствена заштита на младата популација, спроведување на други активности на солидарност и поддршка на граѓаните на РМ, кога се загрозуваат нивните права и слободи, утврдени со Уставот и законите на РМ или меѓународните конвенции кои ги регулираат слободите и правата на граѓаните.

Здружението Центар за култура, комуникација и едукација на младите ПРОЕКТ ПЛУС-Кочани, општина Кочани, стекнува својство на правно лице на ден 10.12.2002 година.

Од Основниот суд во Кочани, Зг. бр. 26/2002. (419)

Во регистарот на здруженија на граѓани и фондации под Рег. број 1457 се запишува здружението на граѓани: Училишен спорт на општина Центар, со скратено име УСОЦ, со седиште во Скопје, на ул. "Железничка" бб.

Работата и активностите на здружението ќе се однесуваат на предлагање мерки за усвојување на развојот на спортските активности во училиштата, систем на натпревари и раководење со општинските натпревари, развој на училишниот спорт како и соработка со др. спортски асоцијации во земјата и странство.

Здружението на граѓани стекнува својство на правно лице и може да започне со работа од 23.12.2002 година.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, З.Г. бр. 259/02. (433)

Во регистарот на здруженија на граѓани и фондации под Рег. број 1446 се запишува здружението на граѓани: Центар за унапредување на ветеринарната кинологија, фелисологија и коњарство "Триштик", со скратено име "Триштик", со седиште во Скопје, на ул. "Титовелешка" бр. 38.

Работата и активностите на здружението ќе се однесуваат на поддржување, развој и остварување на сите идеи и проекти насочени кон создавање на услови за унапредување на ветеринарната кинологија, фелисологија и коњарство, како и нивно научно-техничка промоција.

Здружението на граѓани стекнува својство на правно лице и може да започне со работа од 13.12.2002 година.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, З.Г. бр. 244/02. (434)

Во регистарот на здруженија на граѓани и фондации под Рег. број 1453 се запишува здружението на граѓани: Здружение на граѓани за културна и научна афирмација и презентација "ПРИМАВЕРА" со скратено име З.Г. "ПРИМАВЕРА", со седиште во Скопје, на ул. "Видоје Смилевски Бато" бр. 41/53.

Работата и активностите на здружението ќе се однесуваат на образование и едукација на младите од областа на културата, науката и медицината преку организирање на отворени трибини и семинари како и преку содржините на списанието "Стоп", брошурата "Детска организација", книгата "Азбука на Р. Македонија", помош на децата за учебната година, унапредување и развој на индивидуалните креативни и творечки особини и соработка со домашни и меѓународни институции, владини и невладини организации и поединци.

Здружението на граѓани стекнува својство на правно лице и може да започне со работа од 18.12.2002 година.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, З.Г. бр. 257/02. (435)

Во регистарот на здруженија на граѓани и фондации под Рег. број 1440 се запишува здружението на граѓани: Здружение на граѓани Марко-Култ, со седиште во Скопје, на ул. "Вич" бр. 26/65.

Работата и активностите на здружението ќе се однесуваат на презентација, афирмација и популаризација на македонската и светската култура, заштита на природата, на жените и децата, самохраните мајки.

Здружението на граѓани стекнува својство на правно лице и може да започне со работа од 05.12.2002 година.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, З.Г. бр. 217/02. (436)

Во регистарот на здруженија на граѓани и фондации под Рег. број 1442 се запишува здружението на граѓани: Центар за Развој и Соработка - ЦЕРИС, со скратено име ЦЕРИС, со седиште во Скопје, на ул. "Париска" бр. 15.

Работата и активностите на здружението ќе се однесуваат на развој на граѓанското општество, едукација, промоција и заштита на човековите права, развивање на "култура на мирот", решавање на конфликти користејќи мирољубиви средства, ненасилство и подобрување на животната околина и животниот стандард.

Здружението на граѓани стекнува својство на правно лице и може да започне со работа од 06.12.2002 година.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, З.Г. бр. 246/02. (437)

Во регистарот на здруженија на граѓани и фондации под Рег. број 1439 се запишува здружението на граѓани: Центар за меѓуетнички дијалог и мултикултурна едукација, со скратено име "ЦМДМЕ" со седиште во Скопје, на ул. "Отокар Кершовани" бр. 4-а.

Работата и активностите на здружението ќе се однесуваат на мултиетничноста на македонското општество, употреба на јазиците во образованието, како и вклучување во имплементацијата на Рамковниот договор.

Здружението на граѓани стекнува својство на правно лице и може да започне со работа од 03.12.2002 година.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, З.Г. бр. 240/02. (438)

Во регистарот на здруженија на граѓани и фондации под Рег. број 1445 се запишува здружението на граѓани: "МАЦЕФ" - Центар за енергетска ефикасност на Македонија, со скратено име МАЦЕФ, со седиште во Скопје, на ул. "Никола Парачунов" бр. 31/локал 52.

Работата и активностите на здружението ќе се однесуваат на консултации при проектирање, изградба, експлоатација и одржување на енергетски објекти, рационализација при користење на енергетските постројки и енергентите, заштита на околината, услуги област на проектирање, изградба, одржување, рехабилитација на енергетски објекти и системи, организирање на симпозиуми, конгреси, тренинг курсеви, летни школи и обука како и соработка со сродни организации од земјата и странство.

Здружението на граѓани стекнува својство на правно лице и може да започне со работа од 12.12.2002 година.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, З.Г. бр. 245/02. (439)

Во регистарот на здруженија на граѓани и фондации под Рег. број 1443 се запишува здружението на граѓани: Здружение на граѓани "18 ти Август", со скратено име З.Г. 18-ти Август, со седиште во Скопје, на ул. "Дебарца" бр. 58 а.

Работата и активностите на здружението ќе се однесуваат на активирање на своите членови за спортување во природа, соработка со исти или сродни организации во земјата и странство, натпреварување во алпинизам, планинарска ориентација, спортско качување, спелеологија и др. спортски активности, да организира курсеви, семинари и горско спасителски екипи, грижа за екологијата и да организира експедиции, походи, маршеви, слетови, логорувања, натпревари и други спортски активности.

Здружението на граѓани стекнува својство на правно лице и може да започне со работа од 11.12.2002 година.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, З.Г. бр. 255/02. (440)

Во регистарот на здруженија на граѓани и фондации под Рег. број 1408 се запишува здружението на граѓани: Центар за граѓански права "Акорд", со седиште во Скопје, на ул. "Партизански одреди" бр. 47/16.

Работата и активностите на здружението ќе се однесуваат на здружување на граѓаните од мултиетничка националност како и граѓани од други националности за постигнување и реализирање на одредени човекови права од секојдневното човеково живеење, како и заштита на неговите права.

Здружението на граѓани стекнува својство на правно лице и може да започне со работа од 28.10.2002 година.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, З.Г. бр. 189/02. (441)

Во регистарот на здруженија на граѓани и фондации под Рег. број 1438 се запишува здружението на граѓани: Хуманитарна културна организација АРДМЕРИА, со седиште во Скопје, на ул. "Рифат Бурчевик" бр. 42.

Работата и активностите на здружението ќе се однесуваат на укажување на помош на сиромашните семејства, организирање на курсеви, семинари, предавања, трибини како и собирање на доброволни прилози и помош.

Здружението на граѓани стекнува својство на правно лице и може да започне со работа од 29.11.2002 година.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, З.Г. бр. 208/02. (442)

Во регистарот на здруженија на граѓани и фондации под Рег. број 1449 се запишува здружението на граѓани: Здружение на граѓани ликовна колонија МОМИР, со седиште во Скопје, на ул. Иво Рибар Лола" бр. 79.

Работата и активностите на здружението ќе се однесуваат на организирање колонии и групи во Скопје, Охрид и нивната околина каде членовите преку својата творечка активност ќе го развиваат слободното уметничко поврзување од сегашноста и минатото на македонската уметност и култура како и да организира посета на изложби, културно-забавен живот, спортско рекреативни активности, средби и контакти со други слични здруженија во земјата и странство.

Здружението на граѓани стекнува својство на правно лице и може да започне со работа од 16.12.2002 година.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, З.Г. бр. 251/02. (443)

Во регистарот на здруженија на граѓани и фондации под Рег. број 1451 се запишува здружението на граѓани: Централно европска младинска иницијатива - "ЦЕМИ" со седиште во Скопје, на ул. "Самоилова" бр. 170/2/5.

Работата и активностите на здружението ќе се однесуваат на продлабочување и развој на демократската култура и соработка кај младите од Р. Македонија со младите од Централно европските земји, подобрување на нивото на ученичкиот и студентскиот стандард, ка-

ко и техничката опременост на образовните институции и студентски домови во Македонија во соработка со Централно европските земји.

Здружението на граѓани стекнува својство на правно лице и може да започне со работа од 16.12.2002 година.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, З.Г. бр. 252/02. (444)

Во регистарот на здруженија на граѓани и фондации под Рег. број 1450 се запишува здружението на граѓани: Здружение на транспортерите од Македонија за меѓународен транспорт "ИНТРАНС-М", со скратено име "ИНТРАНС-М", со седиште во Скопје, на ул. "Партизански одреди" бр. 66/2-13.

Работата и активностите на здружението ќе се однесуваат на едукација на поттикнување, развој и унапредување на меѓународниот транспорт, се залага за постојано поедноставување и олеснување на условите во транспортот на стоките низ државата, развива соработка со сите транспортни фирми во државата, со независниот синдикат на камионските транспортери на Македонија и со слични здруженија од Европа и светот.

Здружението на граѓани стекнува својство на правно лице и може да започне со работа од 16.12.2002 година.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, З.Г. бр. 247/02. (445)

Во регистарот на здруженија на граѓани и фондации на Основниот суд во Гостивар под Рег. бр. 31/2002 година се запишува Здружението на граѓани-пензионери "Вардар", Гостивар со седиште на ул. "Б. Јовановски" бр. 16 во Гостивар, а го застапува неговиот претседател Исакоски Виктор од Гостивар.

Работата и активностите на здружението ќе се однесуваат на остварување на економски, културни и хумани цели сврзани со животот на пензионерите како што е помош на стари и изнемоштени пензионери, обезбедување парична помош во случај на смрт на пензионер, помош на пензионерите во обезбедување на огревни дрва и друго, а ќе соработува со слични здруженија како и со други хуманитарни и невладини организации.

Од Основниот суд во Гостивар, З.Г. бр. 29/2002. (303)

Се запишува во регистарот на здруженија на граѓани и фондации под Згф. бр. 1/2003, здружението на граѓани со име Самохрани мајки "Надеж" од Радовиш, кое е основано заради подобрување на политичкиот, социјалниот и економскиот статус на жените.

Здружението ќе дејствува на територијата на Радовиш и РМ, а неговото седиште се наоѓа на ул. "Драмска" бр. 4, Радовиш.

Од Основниот суд во Радовиш, Згф. бр. 1/2003. (858)

Основниот суд во Битола, со решение Рег. Згф. бр. 74/2002 од 13.12.2002 година, во регистарот на здруженија на граѓани и фондации изврши упис на: Здружението на граѓани ЛИБЕРАЛНА СТУДЕНТСКА АСОЦИЈАЦИЈА Битола, нас. "Карпош" бр. 5/2/12.

Од Основниот суд во Битола, Рег. Згф. бр. 74/2002. (998)

Основниот суд во Битола, со решение Рег. Згф. бр. 76/2002 од 18.12.2002 година, во регистарот на здруженија на граѓани и фондации изврши упис на: промена на називот на здружението на граѓани Сојуз на студенти при факултетот на учители и воспитувачи-Битола и новиот назив е: Сојуз на студенти при Педагошки факултет-Битола.

Од Основниот суд во Битола, Рег. Згф. бр. 76/2002. (999)

Во регистарот на здруженија на граѓани и фондации при Основниот суд во Кавадарци, под Рег. бр. 17/2002 за 2002 година, се запишува здружение на граѓани под назив Културно уметничко друштво Никола Бадев-Кавадарци, кое се залага за следните цели и задачи:

Негување и развивање на фолклорната музика, народни ора и танц, организирање на културно уметнички манифестации, поврзување и соработка со други здруженија од ваков вид од целата Република, учество на здружението на разни домашни и странски културно уметнички манифестации, како и други цели и задачи во согласност со целите на здружението и законот.

Седиштето на здружението се наоѓа во Кавадарци на ул. "7-ми Септември" бр. 1.

Од Основниот суд во Кавадарци, Рег. бр. 17/2002. (1001)

Во регистарот на здруженија на граѓани и фондации при Основниот суд во Кавадарци, под Рег. бр. 18/2002 за 2002 година, се запишува здружение на граѓани под назив Регионален центар за демократија "Медијатор" од Кавадарци, кое се залага за следните цели и задачи:

Афирмација на европската идеја во Македонија, информирање на граѓаните за процесот на европското обединување, културно развивање, воспоставување на соработка на организации, организирање на стручни предавања, организирање изложби, културни вечери и др., заштита на човековите права и слободи, како и други цели и задачи во согласност со целите на здружението и законот.

Седиштето на здружението се наоѓа во Кавадарци на ул. "Илинденска" бр. 115/2-8.

Од Основниот суд во Кавадарци, Рег. бр. 18/2002. (1002)

Во регистарот на здруженија на граѓани и фондации на Основниот суд во Гостивар, под Рег. бр. 1/2003, се запишува здружението на граѓани "ЕКО АКВА" од Гостивар, со седиште на ул. "ЈНА" бр. 187 во Гостивар, а го застапува неговиот претседател, Алексоски Чеде од Гостивар.

Работата и активностите на здружението ќе се однесуваат на изработка и реализација на програми и планови за работа и интерес на заштитата и унапредување на животната средина со посебен акцент на заштитата и унапредување на водите на сливот на реката Вардар, почнувајќи од изворот на с. Вруток па низводно по течението на реката, работа на подигнување на еколошката свест на локалното население и друго.

Од Основниот суд во Гостивар, Зг. бр. 1/2003. (1003)

Во регистарот на здруженија на граѓани и фондации под Рег. бр. 1459, се запишува здружението на граѓани: Центар за едукација и соработка-ЦЕС, со скратено име ЦЕС, со седиште во Скопје, на ул. "Пајак" бр. 1.

Работата и активностите на здружението ќе се однесува на развој на граѓанското општество, едукација, промоција и заштита на човековите права, развивање на “култура на мирот“, развивање и унапредување на спортот, ненасилство и подобрување на животната околина и животниот стандард.

Здружението на граѓани стекнува својство на правно лице и може да започне со работа од 24.12.2002 година.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Зг. бр. 265/02.
(1004)

Во регистарот на здруженија на граѓани и фондации под Рег. бр. 1455, се запишува здружението на граѓани: Здружение на граѓани “АМИЕ“ Асоцијација за проток на информации во медицината, со седиште во Скопје, на ул. “Партизански Одреди“ бр. 125/17/1.

Работата и активностите на здружението ќе се однесуваат на проток на информации меѓу здравствените работници, континуирана едукација на здравствените работници, проток на информации меѓу здравствените работници и населението како и едукација на населението во областа чија цел е физичка, психичка и социјална благосостојба.

Здружението на граѓани стекнува својство на правно лице и може да започне со работа од 20.12.2002 година.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Зг. бр. 254/02.
(1005)

Во регистарот на здруженија на граѓани и фондации под Рег. бр. 1460, се запишува здружението на граѓани: Клуб за службени кучиња “Полицаец“, со скратено име “Полицаец“, со седиште во Скопје, на ул. “Димче Мирчев“ бб.

Работата и активностите на здружението ќе се однесуваат на развој, поддржување развој и остварување на своите идеи и проекти насочени кон создавање на услови за унапредување на кинологијата, идејна и научно-техничка промоција на новите сознанија од областа кинологијата и издавање на стручен материјал и комуникациски врски помеѓу граѓаните во земјата и со светот за набавка на средства и помагала за работа за унапредување на кинологијата.

Здружението на граѓани стекнува својство на правно лице и може да започне со работа од 25.12.2002 година.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Зг. бр. 262/02.
(1006)

Во регистарот на здруженија на граѓани и фондации под Рег. бр. 1464, се запишува здружение на граѓани: Одбојкарски клуб “РЕАЛ“-Скопје, со седиште во Скопје на ул. “Мис Стои“ бр. 14, Горче Петров.

Работата и активностите на здружението ќе се однесуваат на омасовување и развој на одбојкарскиот спорт, развој на квалитетните форми на одбојката и тоа во сите гранки, опфатени во рамките на Државниот Одбојкарски сојуз и развивање и соработка со своите асоцијации, сродни клубови и други клубови и асоцијации.

Здружението на граѓани стекнува својство на правно лице и може да започне со работа од 26.12.2002 година.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Зг. бр. 268/02.
(1008)

Во регистарот на здруженија на граѓани и фондации под Рег. бр. 1441, се запишува здружението на граѓани: Асоцијација за заштита на правата на корисници на дроги “Пасаж“, со скратено име “Пасаж“, со седиште во Скопје на ул. “Капан Ан“ локал бр. 3.

Работата и активностите на здружението ќе се однесуваат на заштита на човековите права и слободи на корисници на дроги, работа и едукација со корисниците на дроги за превентива на ХИВ/СИДА, хепатитис Б и Ц, примарна превенција, психосоцијална работа.

Здружението на граѓани стекнува својство на правно лице и може да започне со работа од 05.12.2002 година.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Зг. бр. 202/02.
(1009)

Во регистарот на здруженија на граѓани и фондации под Рег. бр. 1463, се запишува здружението на граѓани: БРОНХОПРО-Здружение за заштита на респираторното здравје, со седиште во Скопје на ул. “Климент Охридски“ бр. 52-1/21.

Работата и активностите на здружението ќе се однесуваат на остварување на поширок заеднички интерес, популаризација на респираторните заболувања, заштита на човековата околина, борба против пушењето, заштита и унапредување на респираторното здравје и други активности што ќе придонесат кон подобрување на респираторното здравје.

Здружението на граѓани стекнува својство на правно лице и може да започне со работа од 25.12.2002 година.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Зг. бр. 264/02.
(1010)

Во регистарот на здруженија на граѓани и фондации под Рег. бр. 1462, се запишува здружение на граѓани: БОДИ БИЛДИНГ И ФИТНЕС КЛУБ СКОПЈЕ, со седиште во Скопје, на ул. “Исаја Мажовски“ бр. 38/1-7.

Работата и активностите на здружението ќе се однесуваат на поттикнување и организирање на своите членови во развојот и унапредувањето на спортот и рекреацијата во своето место, да влијае на развојот на свеста за здраво тело-здрав дух, да обучува млади интересенти во полето на боди билдингот и фитнесот и соработка со други здруженија, сојузи и сл. и со други клубови од Републиката.

Здружението на граѓани стекнува својство на правно лице и може да започне со работа од 25.12.2002 година.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Зг. бр. 266/02.
(1011)

Во регистарот на здруженија на граѓани и фондации под Рег. бр. 1452, се запишува здружение на граѓани: Здружение на граѓани, љубители на мал фудбал ФУТСАЛ, со седиште во Скопје на ул. “Њу Делхиска“ бр. 4/3-13.

Работата и активностите на здружението ќе се однесуваат на организирање на поголем број на млади во здружението и зголемување на нивниот интерес кон спортувањето, учество на поголем број на турнири со цел на нивно афирмирање како личности и спортисти, соработка со слични здруженија кои обавуваат соодветна дејност со заедничко дејствување.

Здружението на граѓани стекнува својство на правно лице и може да започне со работа од 25.12.2002 година.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Зг. бр. 258/02.
(1012)

Во регистарот на здруженија на граѓани и фондации под Рег. Згф. бр. 38/2002, се запишува здружение на граѓани под име: Здружение на граѓани "Опција-Охрид"-Охрид.

Здружението на граѓани има за цел: како социјална-хуманитарна организација активно ќе се залага за намалување на штетните последици од употреба на дрога и други психоактивни супстанции, преку превентивни дејности кои вклучуваат примарна, секундарна и терцијарна заштита, едукација, рехабилитација и социјална реинтеграција на корисници на дрога и нивните семејства, промовирање на превентивни програми како и концепти за здрав живот преку кампањи кои подразбираат организирање на едукативни семинари, трибини, работилници, културни настани и др., соработување со невладини организации, здравствени служби, центрите за социјална работа, воспитно образовни институции, како и заложба за менување на општествената перцепција со цел да се намали маргинализацијата, стигматизацијата, осуда и отфрлање од средината каде живеат и работат.

Седиштето на здружението е во Охрид на ул. "Чекостина", каде дејствува.

Овластено лице за застапување на здружението е Илче Миштаковски од Охрид, ул. "Марко Несторски" бр. 224.

Од Основниот суд во Охрид, Рег. Згф. бр. 38/2002. (1336)

Во регистарот на здруженија на граѓани и фондации под Рег. Згф. бр. 39/2002, се запишува здружение на граѓани под име: Здружение на граѓани Фитнес клуб "Атлетик Арт"-Охрид.

Здружението на граѓани има за цел: развој на фитнес спортот во Охрид и Р. Македонија, донесување програми за развој и унапредување на работата на клубот, учество во реализација на системот на натпревари што го организира Фитнес клуб Охрид, прифаќање организација на фитнес натпревари, како и организација на меѓународни средби во фитнес, организира тренажен процес и подготовки на членови на клубот, реализира програма за надградба на стручните кадри во клубот, дава иницијатива за соработка со организации кои реализираат програми што се значајни за развојот на фитнес спортот и клубот, се грижи за набавка и одржување на неопходната опрема, реквизити за организација на тренинг и натпревари за своите членови, се грижи за подобрување на материјалната основа за работа на клубот, разубавување на телото, води евиденција за фитнес школа и секциите, води грижа за здравствената заштита на активните членови на клубот, аеробик, боди билдинг, да извршува и други работи и задачи утврдени со Законот за спорт, Статутот и други акти.

Седиштето на здружението е во Охрид на ул. "АРМ" бр. 106, каде и дејствува.

Овластено лице за застапување на здружението е Крцоски Миле од Охрид, со стан на ул. "АРМ" бр. 106.

Од Основниот суд во Охрид, Рег. Згф. бр. 39/2002. (1337)

Се запишува во регистарот на Здруженија на граѓани и фондации под ЗГФ. бр. 1/03, на Здружение на граѓани со име Здружение на самохрани родители и деца без родители "Ката Поцкова"-Струмица кое е основано заради активирање на инструментите на државата во остварувањето на нивните права.

Здружението ќе дејствува на територијата на општина Струмица и РМ, а неговото седиште се наоѓа во Струмица, на ул. "Сандо Масев" бр. 12.

Од Основниот суд во Струмица, Згф.бр.1/03. (1857)

Во регистарот на здруженија на граѓани и фондации под Рег. Згф. бр. 1/03, се запишува здружението на граѓани под име: Карате клуб "Чоле"-Охрид.

Здружението на граѓани има за цел: обединување на карате-спортистите и координирање на нивната заедничка активност; афирмирање на карате-спортот во целина; грижа и заштита на заедничките и посебните поединечни интереси на карате-спортистите; организирање на карате натпревари, турнири и друг вид активности кои ќе го афирмираат карате-спортот на овие простори; соработка со други карате-клубови и Карате-Сојузот на Република Македонија; покренување на иницијативи во прилог на унапредувањето на универзалните, хуманите, цивилизациските и сеопштите човекови интереси во спортот и културата, општествените односи и друго.

Седиштето на здружението е во Охрид, на ул. "Ирина Гинова Мирка" бр. 5, каде и дејствува.

Овластено лице за застапување на здружението е Цветко Чолески од Охрид, со стан на ул. "Ирина Гинова Мирка" бр. 5.

Од Основниот суд во Охрид, Згф. бр. 1/03. (1860)

Со решение Згф. бр. 53/02 од 16.12.2002 година, во регистарот на Здруженија на граѓани и фондации што се води при Основен суд Штип под реден бр. 53 за 2002 година се запишува: Здружение за меѓуетнички односи и хуманитарни цели-Штип.

Седиштето на здружението се наоѓа на ул. "Пиринска" бр. 60 во Штип, а здружението ќе дејствува на територијата на Општина Штип и територијата на РМ.

Здружението е основано поради здружување на сите меѓуетнички националности во РМ, подобрување на економската, социјалната положба, здравствената заштита и хуманитарна заштита, развивање и унапредување на културната соработка со соодветни организации и институции во РМ.

Од Основниот суд во Штип, Згф. бр. 53/02. (1862)

Со решение Згф. бр. 49 од 2002 година, во регистарот на Здруженија на граѓани и фондации што се води при Основен суд Штип под реден бр. 49 за 2002 година се запишува: Центар за деца и млади АРТ-Штип.

Седиштето на здружението се наоѓа на ул. "Борис Кидрич" бб во Штип, а здружението ќе дејствува на територијата на Општина Штип и територијата на РМ.

Здружението е основано поради заштита на правата на децата и младите, реагирање на секаков вид на злоупотреба на децата и младите, едукација на младите за зависности од дрога, алкохол и никотин, запознавање на децата и младите со заразни болести и опасности од трговија со деца и млади.

Од Основниот суд во Штип, Згф. бр. 49/02. (1864)

Со решение Згф. бр. 52/02 од 10.12.2002 година, во регистарот на Здруженија на граѓани и фондации што се води при Основен суд Штип под реден бр. 52 за 2002 година се запишува: Граѓанска асоцијација на учителите на РМ.

Седиштето на здружението се наоѓа на ул. "Васил Главинов" бр. 4 во Штип, а здружението ќе дејствува на територијата на Општина Штип и територијата на РМ.

Здружението е основано поради одржување, развивање и збогатување на хуманистичките традиции на македонското учителство, продолжувајќи го творечкиот придонес на учителската школа "Гоце Делчев", Штип, поттикнување и афирмирање на творештвото на младите учители(професори) од одделенска настава,

помагање на издаваштво со истражувачка, воспитно-образовна проблематика, организирање разни форми на стручно-научни активности, промоции на публикации, советувања, расправи, трибини, симпозиуми и други собири со теми од областа на учителството.

Од Основниот суд во Штип, Згф. бр. 52/02. (1865)

СТЕЧАЈНИ ПОСТАПКИ

Се поведува претходна постапка за утврдување на причините за отворање на стечајна постапка над должникот "Монтинг"-АД Битола со жиро сметка 40300-601-6756 во Агенцијата за работа со блокирани сметки.

За стечаен судија се определува Симеон Шопов, судија на овој суд и член на стечајниот совет.

Се закажува рочиште поради изјаснување на предлогот за отворање на стечајна постапка на ден 20.02.2003 година во 12,30 часот во судница бр. 31 на овој суд.

За привремен стечаен управник се определува Методија Петров од Битола, ул. "Даме Груев" бр. 141, со телефонски број 047/220-627 и мобилен телефон 070/748-953.

Се повикуваат должниците на должникот своите обврски и должниковите солидарни должници и гарантите без одлагање да ги исполнат своите обврски кон должникот.

Огласот на огласна табла во судот е истакнат на ден 09.01.2003 година.

Од Основниот суд во Битола. (595)

Основниот суд во Прилеп, со решение Ст. бр. 135/2002 од 06.12.2002 година, отвори стечајна постапка над должникот Трговец поединец за трговија на мало Василка Лазар Налбантоска БУША КОМЕРЦ Крушево Т.П., со седиште на ул. "8-ми Септември" бр. 45 во Крушево, регистарска влошка бр. 119059 на Основниот суд во Битола, со жиро сметка 200000034171637 во Стопанска банка АД Скопје.

Стечајната постапка не се спроведува но се заклучува поради немање на имот ни за покривање на трошоците на стечајната постапка.

Од Основниот суд во Прилеп. (596)

Основниот суд во Битола, со решение Ст. бр. 337/02 од 27.12.2002 година, над Друштвото за трговија и производство, "ЕНГЕЛА" Тони Струмениковски ДООЕЛ увоз-извоз Битола, со дејност трговија и жиро сметка 500-0000001776-34, при Стопанска банка Битола, отвори стечајна постапка, не ја спроведе и ја заклучи.

Од Основниот суд во Битола. (598)

Основниот суд во Битола, со решение Ст. бр. 339/02 од 30.12.2002 над Друштвото за производство, трговија, сообраќај и услуги Андаир Аљија МИНКА ПРОМЕТ увоз-извоз Битола ДООЕЛ со дејност угостителство и жиро сметка 500-0000002532-94, при Стопанска банка АД Битола, отвори стечајна постапка, не ја спроведе и ја заклучи.

Од Основниот суд во Битола. (599)

Основниот суд во Кичево, со решение Ст. бр. 91/02 од 24.12.2002 година, отвори стечајна постапка над должникот Друштво за производство, трговија и услуги ЗС Компани 95 Мирка Ангелеска ДООЕЛ увоз-извоз од Кичево, со број на жиро сметка 20000002-2701290 при Стопанска банка Кичево.

Се заклучува стечајната постапка над стечајниот должник Трговското друштво ЗС Компани 95 поради немање на средства согласно член 64 ст. 1 од Законот за стечај.

Од Основниот суд во Кичево. (981)

Со решение на стечајниот совет при Основниот суд во Струмица под Ст. бр. 163/2002 од 19.12.2002 година е отворена стечајна постапка над должникот ДТП Софија ДООЕЛ увоз-извоз с. Штука, Општина Босилево, со жиро сметка бр. 220421100096438 што се води при Македонска банка АД Скопје и жиро сметка бр. 5000000003047-04 што се води при Стопанска банка АД Битола, но е одлучено истата да не се спроведува поради немање имот на должникот заради што и се заклучи.

Доверителите можат со жалба да го напаѓаат горенаведеното решение во рок од 8 дена од денот на објавувањето на решението во "Службен весник на РМ", преку овој суд до Апелациониот суд во Штип.

По правосилноста на решението горенаведеното претпријатие ќе се брише од регистарот на претпријатија.

Од Основниот суд во Струмица. (982)

Со решение на стечајниот совет при Основниот суд во Струмица под Ст. бр. 177/2002 од 27.12.2002 година е отворена стечајна постапка над должникот Трговец поединец Петре Кирил Понов ТП од Струмица, со жиро сметка бр. 200000090808967 што се води при Стопанска банка АД Скопје но е одлучено истата да не се спроведува поради немање имот на должникот заради што и се заклучи.

Доверителите можат со жалба да го напаѓаат горенаведеното решение во рок од 8 дена од денот на објавувањето на решението во "Службен весник на РМ", преку овој суд до Апелациониот суд во Штип.

По правосилноста на решението горенаведеното претпријатие ќе се брише од регистарот на претпријатија.

Од Основниот суд во Струмица. (983)

Со решение на стечајниот совет при Основниот суд во Струмица под Ст. бр. 179/2002 од 27.12.2002 година е отворена стечајна постапка над должникот Трговец поединец Лиља Стојан Памукова ТП од с. Куќиш, Општина Куќиш со жиро сметка бр. 41300-601-74652 се води при Агенцијата за работа со блокирани сметки Струмица но е одлучено истата да не се спроведува поради немање имот на должникот заради што и се заклучи.

Доверителите можат со жалба да го напаѓаат горенаведеното решение во рок од 8 дена од денот на објавувањето на решението во "Службен весник на РМ", преку овој суд до Апелациониот суд во Штип.

По правосилноста на решението горенаведеното претпријатие ќе се брише од регистарот на претпријатија.

Од Основниот суд во Струмица. (984)

Со решение на стечајниот совет при Основниот суд во Струмица под Ст. бр. 171/2002 од 17.12.2002 година е отворена стечајна постапка над должникот Друштво за угостителство, услуги, трговија и транспорт АЛМА-Ж ДООЕЛ увоз-извоз од Струмица, со жиро сметка бр. 300-0300000039-63 што се води при Комерцијална банка а.д. Скопје, филијала Струмица, но е одлучено истата да не се спроведува поради немање на имот на должникот заради што и се заклучи.

Доверителите можат со жалба да го напаѓаат горенаведеното решение во рок од 8 дена од денот на објавувањето на решението во “Службен весник на РМ”, преку овој суд до Апелациониот суд во Штип.

По правосилноста на решението горенаведеното претпријатие ќе се брише од регистарот на претпријатија.

Од Основниот суд во Струмица. (985)

Со решение на стечајниот совет при Основниот суд во Струмица под Ст. бр. 149/2002 од 27.11.2002 година е отворена стечајна постапка над должникот ДТПУ Солунска глава увоз-извоз ДООЕЛ од с. Старо Коњарево, Општина Ново Село, со жиро сметка бр. 41300-601-24716 што се води при Агенцијата за работа со блокирани сметки ПЕ Струмица, но е одлучено истата да не се спроведува поради немање на имот на должникот заради што и се заклучи.

Доверителите можат со жалба да го напаѓаат горенаведеното решение во рок од 8 дена од денот на објавувањето на решението во “Службен весник на РМ”, преку овој суд до Апелациониот суд во Штип.

По правосилноста на решението горенаведеното претпријатие ќе се брише од регистарот на претпријатија.

Од Основниот суд во Струмица. (987)

Со решение на стечајниот совет при Основниот суд во Струмица под Ст. бр. 165/2002 од 24.12.2002 година е отворена стечајна постапка над должникот МПУТ “БУНА-МИМА” експорт-импорт ДОО од Струмица, со жиро сметка бр. 41300-601-56692 се води при Агенцијата за работа со блокирани сметки Струмица, но е одлучено истата да не се спроведува поради немање на имот на должникот заради што и се заклучи.

Доверителите можат со жалба да го напаѓаат горенаведеното решение во рок од 8 дена од денот на објавувањето на решението во “Службен весник на РМ”, преку овој суд до Апелациониот суд во Штип.

По правосилноста на решението горенаведеното претпријатие ќе се брише од регистарот на претпријатија.

Од Основниот суд во Струмица. (988)

Со решение на стечајниот совет при Основниот суд во Струмица под Ст. бр. 170/2002 од 28.12.2002 година, е отворена стечајна постапка над должникот ДППТ ТХОМАС ФРОЗРЕН ДОО експорт-импорт од Струмица, со жиро сметка бр. 41300-601-74972 се води при Агенцијата за работа со блокирани сметки Струмица, но е одлучено истата да не се спроведува поради немање на имот на должникот заради што и се заклучи.

Доверителите можат со жалба да го напаѓаат горенаведеното решение во рок од 8 дена од денот на објавувањето на решението во “Службен весник на РМ”, преку овој суд до Апелациониот суд во Штип.

По правосилноста на решението горенаведеното претпријатие ќе се брише од регистарот на претпријатија.

Од Основниот суд во Струмица. (989)

Основниот суд во Кавадарци објавува дека со решение Ст. бр. 69/02 од 23.12.2002 година, се отвора стечајна постапка над должникот Друштво за производство и трговија “БАГИ ПРОМ” ДООЕЛ Кавадарци, ул. “Орце Николов” бр. 64, со жиро - сметка 200000036-3222 при Стопанска банка АД Скопје- филијала Кавадарци, регистрирано со решение Трег. бр. 1842/2001 од 08.05.2001 година и истата не се спроведува.

Отворената стечајна постапка на стечајниот должник Друштво за производство и трговија “БАГИ ПРОМ” ДООЕЛ Кавадарци, ул. “Орце Николов” бр. 64, со жиро - сметка 2000000363222 при Стопанска банка АД Скопје- филијала Кавадарци, регистрирано со решение Трег. бр. 1842/2001 од 08.05.2001 година се заклучува.

По правосилноста на Решението, должникот да се брише од трговскиот регистар при Основниот суд Скопје I - Скопје.

Од Основниот суд во Кавадарци. (990)

Основниот суд во Струга, Ст. бр. 97/2002 од 19.12.2002 година, отвори стечајна постапка над “Тиго Рус Компани” Друштво за производство и услуги Русески Зоран ДООЕЛ од Вевчани, со жиро сметка 41020-601-53409 евидентирана во Агенцијата за блокирани сметки на учесниците во платниот промет Скопје, Подрачна единица Струга.

За стечаен судија е именувана Светлана Попоска судија во Основниот суд Струга.

За стечаен управник е именувана Менка Костојчиноска, ул. “Мите Димоски” бр. 15 А, телефон 781-902 на работа и 782-551 домашен.

Се повикуваат доверителите во рок од 30 дена од објавувањето на огласот во “Службен весник на РМ” да ги пријават своите побарувања до стечајниот управник.

Се закажува рочиште за испитување на побарувањата за 19.03.2003 година во 11 часот во Основниот суд во Струга.

Огласот е истакнат на огласната табла на судот на ден 30.12.2002 година.

Од Основниот суд во Струга. (991)

Основниот суд во Гостивар, објавува дека со решение на овој суд Ст. бр. 2/2003 од 10.01.2003 година, отворена стечајна постапка над должникот Бутик ТЕН Ајтене Фазли Асани ТП од Гостивар, но истата не се спроведува поради немање на имот, па отворената стечајна постапка над должникот се заклучува.

Од Основниот суд во Гостивар. (992)

Основниот суд во Кочани, објавува дека со решение Ст. бр. 3/2002 од 23.12.2002 година е отворена стечајна постапка над должникот АД “Шампињони” Кочани, со жиро сметка бр. 40400-601-6158 при Агенцијата за блокирани сметки Скопје.

За стечаен управник е определено лицето Љупчо Козовски, дипломиран инженер од Кочани, со стан на ул. “Раде Кончар” бб.

Се повикуваат доверителите во рок од 30 дена од објавувањето на огласот во “Службен весник на Р. Македонија” да ги пријават своите побарувања на стечајниот управник.

Се повикуваат доверителите кои имаат различни права на подвижни предмети и права на должникот, како и доверителите кои имаат стекнато различни права на недвижности на должникот што не се запишани во јавните книги (катастарот), во рок од 30 дена да ги пријават своите побарувања на стечајниот управник. Во пријавите да се означи предметот на кој постои различно право, начинот и основот на засновање на правото, како и обезбеденото побарување.

Се повикуваат должниковите должници своите оврски да ги исполнуваат на стечајниот управник.

Се закажува испитно рочиште (собирање на доверителите) за испитување и утврдување на пријавените побарувања на ден 18.03.2003 година со почеток во 12 часот во судница бр. I на овој суд.

Се закажува Собрание на доверителите на кое врз основа на извештајот на стечајниот управник, доверителите ќе одлучуваат за понатамошниот тек на постапката (извештајно рочиште), кое ќе се одржи на ден 24.03.2003 година во 11 часот во судница бр. I на овој суд.

Од Основниот суд во Кочани. (1338)

Основниот суд во Кичево, објавува дека со решение Ст. бр. 65/2002 од 05.12.2002 година, отвори стечајна постапка над должникот Трговско друштво за производство на режана граѓа "Преработка на дрво" АД-Македонски Брод, ул. "М. Тито" бр. 2.

За стечаен управник се именува Тодор Пренцов од Прилеп, ул. "Кеј 9-ти Септември" бр. 70/1-10.

Се повикуваат доверителите во рок од 15 дена од истекот на 8-миот дена од денот на објавувањето на огласот за отворање стечајна постапка во "Службен весник на РМ" и на огласната табла на судот, да ги пријават своите побарувања кај стечајниот управник, во согласност со Законот за стечај член 91 и 185.

Се повикуваат доверителите во рок од 30 дена од истекот на 8-миот ден од денот на објавувањето на огласот за отворање стечајна постапка во "Службен весник на РМ" да ги пријават своите различни права на подвижни предмети и недвижности сопственост на должникот.

Отворањето на стечајната постапка да се запише во Трговскиот регистар при Основниот суд во Битола.

Стечајната постапка е отворена на 05.12.2002 година.

Испитно рочиште се закажува за ден 20.02.2003 година во 11 часот во зградата на Основниот суд во Кичево, а додека Собранието на доверителите за понатамошниот тек на стечајната постапка се закажува за истиот ден и на истото место во 12,30 часот.

Од Основниот суд во Кичево. (1339)

Основниот суд Скопје I-Скопје, објавува дека со решение I Ст. бр. 63/00 од 19.12.2002 година, над стечајниот должник ДОО за производство, стаклорезачки и стаклобрусачки услуги "СТАКЛОПАН" од Скопје, со седиште на ул. "50 Дивизија" бр. 16 и ж-сметка 220408100164489, се заклучува.

Се задолжува стечајниот управник на должникот да врши надзор врз спроведување на Планот за реорганизација во делот кој се однесува за доверителите кој се упатени на спор и кој завеле спорови.

Извод од решението да се објави на огласната табла во судот и во "Службен весник на РМ".

По правосилноста на решението должникот да се брише од судскиот регистар кој го води овој суд.

Од Основниот суд Скопје I-Скопје. (855)

Основниот суд Скопје I-Скопје, објавува дека со решение I Ст. бр. 311/02 од 25.09.2002 година, е отворена стечајна постапка над должникот Друштво за шпедиција, трговија и производство "ВОДЕКС" Владимир ДООЕЛ-Скопје, бул. "АВНОЈ" бр. 70 и жиро сметка 40100-601-368388 и истата не се спроведува.

Отворената стечајна постапка над должникот ДШТП "ВОДЕКС" Владимир ДООЕЛ-Скопје, бул. "АВНОЈ" бр. 70 и жиро сметка 40100-601-368388 се заклучува.

Да се објави огласот во "Службен весник на РМ" и на огласната табла во судот.

По правосилноста на решението, стечајниот должник да се брише од судскиот регистар кој го води овој суд.

Од Основниот суд Скопје I-Скопје. (856)

Основниот суд Скопје I-Скопје, објавува дека со решение II Ст. бр. 574/02 од 25.12.2002 година, е отворена стечајна постапка над должникот Претпријатие за производство, трговија и услуги "ТЕХНО-1" ДОО-Скопје, со седиште на ул. "Илинденска" бб и жиро сметка 40120-601-300856 при Агенција за работа со блокирани сметки на учесниците во платниот промет на Република Македонија, со регистарска влошка бр. I-54153-0-0-0 и истата не се спроведува, се заклучува.

Должникот да се брише од регистарот кој го води овој суд.

Од Основниот суд Скопје I-Скопје. (864)

Основниот суд Скопје I-Скопје, објавува дека со решение на овој суд II Ст. бр. 534/02 од 11.12.2002 година, е отворена стечајна постапка над должникот Друштво за услуги и трговија "СУПЕР Б МИЛЕНКО" ДОО-ЕЛ експорт-импорт Скопје, со седиште на ул. "Борка Талевски" бр. 11 и жиро сметка број 40100-601-432459, при Агенција за работа со блокирани сметки на учесниците во платниот промет на РМ, со регистарска влошка бр. 02017196?-8-01-000 и истата не се спроведува.

Отворената стечајна постапка над должникот Друштво за услуги и трговија "СУПЕР Б МИЛЕНКО" ДООЕЛ експорт-импорт Скопје, се заклучува.

Должникот да се брише од регистарот кој го води овој суд.

Да се објави оглас на огласната табла на судот и во "Службен весник на РМ".

Од Основниот суд Скопје I-Скопје. (895)

Основниот суд Скопје I-Скопје, објавува дека со решение II Ст. бр. 640/02 од 15.01.2003 година, е отворена стечајна постапка над должникот Друштво за градежништво, услуги и трговија "МЕЕКС" Љупчо, Мајкл ДОО-Скопје, со седиште на ул. "Илинденска" бр. 37 и сметка бр. 300000001260206 при Комерцијална банка АД Скопје, со регистарска влошка бр. 02025918?-3-09-000 и истата не се спроведува и се заклучува.

Должникот да се брише од регистарот кој го води овој суд.

Од Основниот суд Скопје I-Скопје. (1067)

Основниот суд Скопје I-Скопје, објавува дека со решение II Ст. бр. 638/02 од 15.01.2003 година, е отворена стечајна постапка над должникот Друштво за градежништво, услуги и трговија "УСА" Мајкл Елена ДОО Скопје, со седиште на ул. "Васил Главинов" бр. 12 и сметка бр. 300000000824051 при Комерцијална банка АД Скопје, со регистарска влошка бр. 02028909?-3-09-000 и истата не се спроведува, и се заклучува.

Должникот да се брише од регистарот кој го води овој суд.

Од Основниот суд Скопје I-Скопје. (1070)

Основниот суд Скопје II - Скопје, објавува дека со решение IV Ст. бр. 424/02 од 16.12.2002 година, се отвора стечајна постапка над должникот Друштво за трговија и услуги "МО-КИ КОМЕРЦ" Валентина ДООЕЛ увоз - извоз со седиште на ул. "Хо Ши Мин" бр. 369-а, со жиро сметка 210-0491600001-02 и регистарска влошка 02020523?-8-01-000 при регистарот на Основниот суд Скопје I-Скопје и истата не се спроведува.

Отворената стечајна постапка над должникот Друштво за трговија и услуги "МО-КИ КОМЕРЦ" Валентина ДООЕЛ увоз-извоз, се заклучува.

По правосилноста на решението, должникот да се брише од трговскиот регистар кој го води Основниот суд Скопје I - Скопје.

Од Основниот суд Скопје II - Скопје. (1095)

Основниот суд во Кочани, објавува дека со решение Ст. бр. 15/96 и Ст. бр. 446/94 од 10.12.2002 година, стечајната постапка на ПОС "Гобленка" Делчево, времено запрена со решение на овој суд Ст. бр. 15/96 и Ст. бр. 446/94 од 12.04.2001 година се запира.

Со истото решение се дава согласност за отпочнување на постапката за трансформација на ПОС "Гобленка" Делчево.

Од Основниот суд во Кочани. (1279)

Основниот суд во Куманово, објавува дека со решение Ст. бр. 166/02 од 23.12.2002 година, е заклучена отворената стечајна постапка над стечајниот должник Друштво за производство, трговија и градежништво "Еуро Шмеки-Саити" ДООЕЛ експорт-импорт с. Романовце, Куманово.

По правосилноста на решението, должникот да се брише од трговскиот регистар кој го води Основниот суд Скопје I - Скопје.

Од Основниот суд во Куманово. (1717)

Основниот суд Скопје I-Скопје објавува дека со решение II. Ст. бр. 442/02, донесено на ден 15.01.2003 година, е отворена стечајна постапка над должникот Друштво за авио услуги "АВИОТРАНСПОРТ" Тодор Шумански и други ДОО Скопје, ул. "Железничка" бр. 64, Скопје, со жиро сметка 40100-601-46369 при Агенција за блокирани сметки, со регистарска влошка 0201-59327-3-09-000.

За стечаен управник се определува Јагода Вељковска од Скопје, ул. "Маршал Тито" бр. 22-3/17.

Се повикуваат доверителите во рок од 15 дена да ги пријават своите побарувања кај стечајниот управник.

Се повикуваат доверителите кои имаат различни права на подвижни предмети и правата на должникот, како и доверителите кои имаат различни права на недвижностите на должникот што не се запишани во јавните книги (катастарот) во рок од 15 дена да ги пријават своите побарувања кај стечајниот управник.

Се повикуваат должниковите должници своите обврски да ги исполнуваат на стечајниот управник.

Се закажува рочиште на собир на доверители-за испитување и утврдување на пријавените побарувања и рочиште на собрание на доверителите на кое врз основа на извештајот на стечајниот управник доверителите ќе одлучуваат за понатамошниот тек на постапката (извештајно рочиште) на 05.03.2003 година, во 12,30 часот во соба 72 во зградата на Апелациониот суд во Скопје.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (1718)

Основниот суд во Битола, со решение Ст. бр. 217/03 од 16.01.2003 година, над Друштво за производство, услуги и трговија "ФИНО ЛА ИНА" Драгица ДООЕЛ увоз-извоз Битола, со дејност трговија на мало и жиро сметка 4030-601-70882 при Агенција за работа со блокирани сметки, отвори стечајна постапка, не ја спроведе и ја заклучи.

Од Основниот суд во Битола. (1788)

Основниот суд во Прилеп, со решение Ст. бр. 238/02 од 30.12.2002 година, према должникот Друштво за трговија на големо и мало, производство и услу-

ги Сугарески ДООЕЛ увоз-извоз Прилеп, со седиште на ул. "Пере Темелкоски" бр. 9 запишан во регистарска влошка бр. 01014241?-8-01-000 на Основен суд Битола, со основна дејност трговија на мало со алкохолни и други пијалоци, со жиро сметка 300020000238073 во Комерцијална банка Филијала Прилеп.

Стечајната постапка не се спроведува но се заклучува.

Стечајната постапка се отвора поради претстојна неизбегна неликвидност на должникот.

Од Основниот суд во Прилеп. (1789)

Основниот суд во Прилеп, со решение Ст. бр. 243/02 од 9.01.2003 година, отвори стечајна постапка према должникот Друштво за трговија, производство и услуги на Нолчески Ристо и др."КАРМИН-РУБИН" увоз-извоз ДОО Прилеп, со седиште на ул. "Борка Талески" бр. 32 Прилеп, запишан во регистарска влошка 01005736/98?-3-01-000 на Основен суд Битола, со основна дејност друга трговија на мало во продавници со мешовита стока, со жиро сметка 300020000025255 во Комерцијална банка Филијала Прилеп.

Стечајната постапка не се спроведува но се заклучува, поради тоа што должникот должи само на единствениот основач.

Од Основниот суд во Прилеп. (1790)

Основниот суд во Прилеп, со решение Ст. бр. 242/02 од 30.12.2002 година, отвори стечајна постапка према должникот Друштво за трговија на големо и мало Александар Талески "КОРДЕЛИЈА" увоз-извоз ДООЕЛ Прилеп, со седиште на ул. "Кеј 9-ти Септември" бр. 5/1-2 Прилеп, запишан во регистарска влошка 01003744?-8-01-000 на Основен суд Битола, со основна дејност трговија на мало со леб, со жиро сметка 300020000044946 во Комерцијална банка Филијала Прилеп.

Стечајната постапка не се спроведува но се заклучува, поради тоа што должникот должи само на единствениот основач.

Од Основниот суд во Прилеп. (1791)

Основниот суд во Прилеп, со решение Ст. бр. 240/02 од 30.12.2002 година, отвори стечајна постапка према должникот Трговец поединец за вршење на трговска дејност Валентин Методија Трајкоски "МЕРАК" ТП Прилеп, со седиште на ул. "Борка Талески" бр. 86 Прилеп, запишан во регистарска влошка 01003254?-6-01-000 на Основен суд Битола, со основна дејност трговија на мало во продавници претежно со храна, пијалоци и тутун, со жиро сметка 300020000117698 во Комерцијална банка филијала Прилеп.

Стечајната постапка не се спроведува но се заклучува, поради тоа што должникот должи само на самиот себеси.

Од Основниот суд во Прилеп. (1792)

Основниот суд во Прилеп, со решение Ст. бр. 226/02 од 30.12.2002 година, отвори стечајна постапка према должникот Друштво за производство, промет и услуги, трговија на големо и мало "РОБИ-МАР" увоз-извоз ДООЕЛ Прилеп, со седиште на ул."Александар Македонски" бр. 247, запишан во регистарска влошка 010113125?-8-03-000 на Основен суд Битола, со основна дејност трговија на мало во продавници претежно со храна, пијалоци и тутун, со жиро сметка 30002000024188 во Комерцијална банка Филијала Прилеп.

Стечајната постапка не се спроведува но се заклучува, поради тоа што должникот должи само на единствениот основач.

Од Основниот суд во Прилеп. (1793)

Основниот суд во Прилеп, со решение Ст. бр. 230/02 од 25.12.2002 година, отвори стечајна постапка према должникот Трговско друштво за производство, услуги, транспорт и трговија "СТЕЛА 6" увоз-извоз Прилеп ДОО, со седиште на ул. "Велебит" бр. 27 во Прилеп, Трег. бр. 1043/01 на Основен суд Битола, со жиро сметка 300020000069972 во Комерцијална банка Филијала Прилеп.

Стечајната постапка не се спроведува но се заклучува поради немање на имот ни за покривање на трошоците на стечајната постапка.

Од Основниот суд во Прилеп. (1794)

Основниот суд во Прилеп, со решение Ст. бр. 237/02 од 30.12.2002 година, према должникот Приватно претпријатие за производство, промет и услуги "БОНМИК" увоз-извоз Прилеп со ПО, со седиште на ул. "Христо Узунов" бр. 48, запишан во регистарска влошка 1-17815 на Окружен стопански суд Битола, со основна дејност трговија на мало со разни животни продукти, алкохолни пијалоци и производи за домашни потреби, со жиро сметка 41100-601-32793 во Агенција за работа со блокирани сметки Прилеп.

Стечајната постапка не се спроведува но се заклучува, бидејќи должникот нема имот ни за покривање на трошоците на постапката.

Од Основниот суд во Прилеп. (1795)

Основниот суд во Прилеп, со решение Ст. бр. 236/02 од 30.12.2002 година, отвори стечајна постапка према должникот Друштво за производство, трговија, превоз, угостителство и услуги "ТЕКСТИЛ 2000" увоз-извоз Прилеп ДООЕЛ, со седиште на ул. "Велко Влаховик" бр. 2/13 Прилеп, запишан во регистарска влошка 01012070?-8-03-000 на Основен суд Битола со основна дејност производство на друга горна облека, со жиро сметка 300020000171531 во Комерцијална банка Филијала Прилеп.

Стечајната постапка не се спроведува но се заклучува, поради тоа што должникот должи само на единствениот основач.

Од Основниот суд во Прилеп. (1796)

Основниот суд во Прилеп, со решение Ст. бр. 227/02 од 30.12.2002 година, отвори стечајна постапка према должникот Трговско друштво за трговија и услуги на Димитриоски Зоран "ФАНТАЗИЈА" ДООЕЛ увоз-извоз Прилеп, со седиште на ул. "Лазо Филиповски Јавски" бр. 39 Прилеп, запишан во регистарска влошка 01005554?-8-01-000 на Основен суд Битола со основна дејност трговија, со жиро сметка 300020000198788 во Комерцијална банка Филијала Прилеп.

Стечајна постапка не се спроведува но се заклучува, поради тоа што должникот должи само на единствениот основач.

Од Основниот суд во Прилеп. (1797)

Основниот суд во Прилеп, со решение Ст. бр. 233/02 од 27.12.2002 година, отвори стечајна постапка према должникот Трговско друштво за производство, угостителство и трговија "АПОЛОН" Попоски Драги ДООЕЛ Прилеп, со седиште на ул. "Маршал Тито"

бр.57 Прилеп, запишан во регистарска влошка 010036-68?-8-03-0000 на Основен суд Битола со основна дејност проектирање, со жиро сметка 30002000187924 во Комерцијална банка Филијала Прилеп.

Стечајната постапка не се спроведува но се заклучува, поради тоа што должникот нема доволно имот за покривање на трошоците на стечајната постапка.

Од Основниот суд во Прилеп. (1798)

Основниот суд во Прилеп, со решение Ст. бр. 2/03 од 14.01.2003 година, отвори стечајна постапка према должникот Производна трговска услужна задруга "ТИХО КОМЕРЦ" увоз-извоз ПО с. Пешталево Долнени, со седиште во с. Пешталево запишан во регистарска влошка 2-478 на Основен суд Битола, со жиро сметка 30002000153489 во Комерцијална банка АД Прилеп со основна дејност друга трговија со мешовити стоки.

Стечајната постапка не се спроведува но се заклучува, бидејќи должникот нема имот ни за покривање на трошоците на постапката.

Од Основниот суд во Прилеп. (1799)

Основниот суд во Прилеп, со решение Ст. бр. 181/02 од 30.12.2002 година, отвори стечајна постапка према должникот Претпријатие трговско друштво за производство услуги и трговија "АТЕЉЕ С-Е" увоз-извоз Прилеп ДООЕЛ, со седиште на ул. "Радовишка" бр.63 Прилеп, запишан во регистарска влошка 01013-005?-8-03-000 на Основен суд Битола со основна дејност фризерски и други третмани за разубавување со жиро сметка 300020000152325 во Комерцијална банка Филијала Прилеп.

Стечајната постапка не се спроведува но се заклучува, поради тоа што должникот должи само на единствениот основач.

Од Основниот суд во Прилеп. (1800)

Основниот суд во Прилеп, со решение Ст. бр. 221/02 од 30.12.2002 година, отвори стечајна постапка према должникот Трговец поединец за трговија на мало Темелкоски Трајан Владо "ДАНИЕЛ" ТП Прилеп, со седиште на ул. "Савска" бр. 4-и во Прилеп, запишан во регистарска влошка 01010728?-6-01-000 на Основен суд Битола, со жиро сметка 30002000045043 во Комерцијална банка АД Прилеп со основна дејност трговија на мало со метална стока, градежен материјал, бои и стакло.

Стечајната постапка не се спроведува но се заклучува, бидејќи должникот нема имот ни за покривање на трошоците на постапката.

Од Основниот суд во Прилеп. (1801)

Основниот суд во Прилеп, со решение Ст. бр. 228/02 од 25.12.2002 година, отвори стечајна постапка према должникот Трговско друштво за производство, услуги и трговија Жаклина Илиеска "НАТАЛИ" увоз-извоз Прилеп ДООЕЛ, со седиште на ул. "Орде Чопела" бр. 75 Прилеп, запишан во регистарска влошка 01-008587?-8-01-000 на Основен суд Битола со основна дејност друга трговија на мало во продавници со мешовити стоки со жиро сметка 300020000166196 во Комерцијална банка Филијала Прилеп.

Стечајната постапка не се спроведува но се заклучува, поради тоа што должникот должи само на единствениот основач.

Од Основниот суд во Прилеп. (1802)

Основниот суд во Прилеп, со решение Ст. бр. 234/02 од 25.12.2002 година, отвори стечајна постапка према должникот Друштво за производство, градежништво, промет, шпедиција и услуги Попоски Стеван "ТРАКТОР КОМЕРЦ" увоз-извоз Прилеп ДООЕЛ, со седиште на ул. "Пенко Здравковски" бр. 34 Прилеп, запишан во регистарска влошка 01005494?-8-03-000 на Основен суд Битола со основна дејност изнајмување на автомобили, со жиро сметка 300020000183462 во Комерцијална банка Филијала Прилеп.

Стечајната постапка не се спроведува но се заклучува, поради тоа што должникот должи единствено на основачот.

Од Основниот суд во Прилеп. (1803)

Основниот суд во Прилеп, со решение Ст. бр. 239/02 од 30.12.2002 година, отвори стечајна постапка према должникот Трговско друштво за производство, услуги и трговија Тони Кузманоски и др. 888 увоз-извоз Прилеп ДОО, со седиште на ул. "Ристо Ристески Ричко" бр. 2 Прилеп, запишан во регистарска влошка 01-009907?-8-01-000 на Основен суд Битола со основна дејност трговија на мало во продавници претежно со храна, пијалоци и тутун, со жиро сметка 3000200-00125262 во Комерцијална банка Филијала Прилеп.

Стечајната постапка не се спроведува но се заклучува, поради тоа што должникот должи само на единствениот основач.

Од Основниот суд во Прилеп. (1804)

Основниот суд во Охрид, донесе решение Ст. бр. 53/02 од 26.12.2002 година, со кое одлучи да отвори стечајна постапка над должникот Трговско друштво за производство, трговија и услуги Љупчо Климовски "Грант" увоз-извоз-Охрид ДООЕЛ-Охрид, со седиште во Охрид на ул. "Славеј Планина" бр. 38, со број на регистарска влошка на регистарскиот суд Основен суд Битола, 01011887?-8-01-000, а со број на жиро сметка 41000-601-83151 што се води во Агенцијата за работа со блокирани жиро сметки-Скопје-ПЕ Охрид и истата нема да се спроведува, се заклучува.

Од Основниот суд во Прилеп. (1805)

ЛИКВИДАЦИИ

Ликвидаторот Балова Снежана дипл. ек. од Штип, ул. "Кочо Рацин" бр. 2, запишан во судскиот регистар при Основниот суд Штип, со решение П. Трег. бр. 1034/02, објавува дека Друштвото за производство, трговија, услуги и автошкола Пајтон ДООЕЛ увоз-извоз Штип, ул. "Борис Кидрич" бр. 10, со број на жиро сметка 30008000007016 отворена при Комерцијална банка - Штип, е во ликвидација.

Се повикуваат доверителите на должникот да ги пријават своите побарувања во рок од 15 дена по објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ" до ликвидаторот со пријава во два примерока со докази, а најдоцна во рок од 15 дена од последната објава.

Од ликвидаторот. (408)

Основниот суд во Штип, објавува дека со решение Л. бр. 246/02 од 27.12.2002 година, се отвора ликвидационата постапка над Трговското друштво за трговија Коњар ДООЕЛ увоз-извоз с. Ново Коњарево - Ново Село.

Ликвидационата постапка над Трговското друштво за трговија Коњар ДООЕЛ увоз-извоз с. Ново Коњарево - Ново Село, се заклучува.

Имотот на Трговско друштво за трговија Коњар ДООЕЛ увоз-извоз с. Ново Коњарево - Ново Село, во вредност од 22.000,00 ДЕМ или во денарска противвредност од 683.760,00 денари сметано по курс од 31,08 деј за 1 ДЕМ што претставува деловен простор од 114 м², кој се наоѓа во с. Ново Коњарево - општина Ново Село на КП. бр. 4088 во КО на с. Ново Коњарево.

Имотот на Друштвото се доделува на содружникот Димитриева Ристена во вредност од 22.000,00 ДЕМ или во денарска противвредност од 683.760,00 денари сметано по курс од 31,08 ден. за 1 ДЕМ што претставува деловен простор од 114 м² кој се наоѓа во с. Ново Коњарево - општина Ново Село КП. бр. 4008 во КО на с. Ново Коњарево.

По правосилноста на решението ликвидациониот должник да се брише од судскиот регистар при овој суд. Од Основниот во Штип. (412)

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со решение на овој суд П Л. бр. 304/2002 од 19.12.2002 година, отворена е ликвидациона постапка над должникот Претпријатие за трговија на големо и мало увоз-извоз "МС" ДОО Тетово, со седиште на ул. "Димо Гавроски-Кара" бр. 22 и сметка бр. 54000000021113 при Тетовска банка Тетово.

За ликвидатор се определува лицето Душко Кировски од Тетово, со стан на ул. "Љубо Божиновски" бр. 66.

Се повикуваат доверителите на должникот да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ" до ликвидаторот со пријава во два примерока со докази, а најдоцна во рок од три месеци од денот на последната објава.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (417)

Ликвидаторот Драган Коколански дипл. ек. од Берово, ул. "Партизанска" бр. П/18, запишан во судскиот регистар при Основниот суд во Штип, со решение П. Трег. бр. 646/02, објавува дека Друштвото за трговија АКСА ДООЕЛ - Берово, со број на жиро сметка 200000000450848 отворена при Стопанска банка, Филијала во Берово е во ликвидација.

Се повикуваат доверителите на должникот да ги пријават своите побарувања во рок од 15 дена, по објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ", до ликвидаторот, со пријава во два примерока со докази, а најдоцна во рок од 15 дена од последната објава.

Од ликвидаторот. (421)

Ликвидаторот Љубица Димитрова од Скопје, ул. "Апостол Гусларот" бр. 16, запишан во судскиот регистар при Основниот суд Скопје I - Скопје, со решение П. Трег. бр. 275/2002, објавува дека Претпријатието за инсталациони работи, занаетчиство, инженеринг и трговија "ПИА" ДОО експорт-импорт Скопје и со број на жиро сметка 40110-601-85182, отворена при Основниот суд Скопје I - Скопје, е во ликвидација.

Се повикуваат доверителите на должникот да ги пријават своите побарувања во рок од 15 дена по објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ", до ликвидаторот со пријава во два примерока со докази, а најдоцна од последната објава.

Од ликвидаторот. (542)

Ликвидаторот Љубица Димитрова од Скопје, ул. "Апостол Гусларот" бр. 16, запишан во судскиот регистар при Основниот суд Скопје I - Скопје, со решение П. Трег. бр. 274/2002, објавува дека Претпријатието за производство, промет и посредување "МАГМА-ИНЖЕНЕРИНГ" ЦО увоз-извоз и со број на жиро сметка 40100-601-205325, отворена при Основниот суд Скопје I - Скопје, е во ликвидација.

Се повикуваат доверителите на должникот да ги пријават своите побарувања во рок од 15 дена по објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ", до ликвидаторот со пријава во два примерока со докази, а најдоцна од последната објава.

Од ликвидаторот. (543)

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со решение на овој суд П. Л. бр. 300/2002 од 11.12.2002 година, отворена е ликвидациона постапка над должникот Приватно трговско претпријатие "ЦАЦ-ТАН" експорт-импорт ДОО Скопје, со седиште на ул. "Багдатска" бр. 17.

За ликвидатор се определува лицето Крстева Добрила од Скопје, ул. "Багдатска" бр. 17.

Се повикуваат доверителите на должникот да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ", до ликвидаторот со пријава во два примерока со докази, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (559)

Ликвидаторот Љупчо Ковчегарски од Скопје, ул. "Бојмија" бр. 4, запишан во судскиот регистар при Основниот суд Скопје I - Скопје, со решение П. Трег. бр. 3668/2002, објавува дека Агенцијата за финансиски и правен консалтинг КОМКОНС ДООЕЛ-Стопанска комора на Македонија, ул. "Димитрие Чуповски" бр. 13, Скопје, со број на жиро сметка 300000000719388, отворена при Комерцијална банка АД - Скопје, е во ликвидација.

Се повикуваат доверителите на должникот да ги пријават своите побарувања во рок од 15 дена по објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ", до ликвидаторот со пријава во два примерока со докази, а најдоцна во рок од 15 дена од последната објава.

Од ликвидаторот. (593)

На ден 25.11.2002 година, е донесена одлука на содружниците под бр. 21, за престанок на друштвото за производство, трговија и услуги СТЕП ДОО Кочани, ул. "Раде Кратовче" бр. 56, и истото е во ликвидација.

Се повикуваат можните доверители да ги пријават своите побарувања до ликвидаторите на друштвото во рок од 15 дена.

Од ликвидаторите. (594)

Се отвора ликвидациона постапка на Трговското друштво за трговија и услуги "Аци Компани" ДООЕЛ увоз-извоз со седиште на ул. "Божидар Рајковик" бр. 57 Скопје, П. Трег. 6180/2002.

За ликвидатор на друштвото се запишува Игор Ацевски.

Се упатува повик доколку има лица што имаат побарувања од оваа фирма да си ги пријават своите побарувања при Основниот суд Скопје I - Скопје.

Од ликвидаторот. (567)

Ликвидаторот Борко Поптрајков од Скопје, запишан во судскиот регистар при Основниот суд Скопје I Скопје, со решение П. Трег. бр. 4183/2002, објавува дека Друштвото за производство трговија на големо и мало и услуги ПАПИРУС Астерије ДООЕЛ експорт-импорт и со број на жиро-сметка 300000000245543, отворена при Комерцијална банка Скопје, е во ликвидација.

Се повикуваат доверителите на должникот да ги пријават своите побарувања по објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ" до ликвидаторот, со пријава во два примерока со докази, а најдоцна од последната објава.

Од ликвидаторот. (894)

Ликвидаторот Драган Величкоски од Скопје, бул. "АВНОЈ" бр. 72/2-а, запишан во судскиот регистар при Основниот суд Скопје I - Скопје со решение П. Трег. бр. 1524/2001 од 18.06.2001 година, објавува дека Трговското друштво за превоз на патници, промет и услуги ПРОЛЕТ Димче и други ДОО увоз-извоз Скопје, со жиро сметка 40120-601-427569 отворена при Агенцијата за работа со блокирани сметки, е во ликвидација.

Се повикуваат доверителите на должникот да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ" до ликвидаторот со пријава во два примерока со докази, а најдоцна во рок од 90 дена од последната објава.

Од ликвидаторот. (903)

Ликвидаторот Благојка Сидоска од Скопје, запишан во судскиот регистар при Основниот суд Скопје I - Скопје, со решение П. Трег. бр. 4097/2001, објавува дека Друштвото за трговија и услуги МАК-БОСС Светлана ДООЕЛ увоз-извоз Скопје и со број на жиро сметка 40100-601-184163, е во ликвидација.

Се повикуваат доверителите на должникот да ги пријават своите побарувања по објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ" до ликвидаторот со пријава во два примероци со докази, а најдоцна од последната објава.

Од ликвидаторот. (904)

Ликвидаторот Симјановска Тања дипл.правник од Тетово, ул. "120" лам. 3 лок. 2, тел. 044/334-445, запишан во трговскиот регистар при Основниот суд Скопје I - Скопје, со решение П. Трег. бр. 468/2002 од 04.11.2002 година, објавува дека Друштвото за трговија и услуги КУЛТ Драгиша ДООЕЛ експорт-импорт Тетово, ул. "Б.Тоска" бр. 47/4, со жиро сметка 41500-601-76891 во ЗПП - Тетово, е во ликвидација.

Се повикуваат доверителите на должникот да ги пријават своите побарувања во рок од 15 дена по објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ" до ликвидаторот со пријава во два примерока со докази, а најдоцна во рок од 15 дена од последната објава.

Од ликвидаторот. (976)

Основниот суд во Штип, со решение Л.бр.35/01 од 10.12.2002 година, отвори ликвидациона постапка над Друштвото за довршување на текстилни ткаенини Облагородилница ДООЕЛ извоз-увоз Штип и истата поради немање на имот се заклучува.

По правосилноста на решението должникот да се брише од судскиот регистар што се води при Основниот суд во Штип.

Од Основниот суд во Штип. (977)

Основниот суд во Штип, објавува дека со решение Л.бр.194/02 од 09.01.2003 година, е отворена ликвидациона постапка над Претпријатието за транспорт и трговија Дулијан увоз-извоз Берово, но истата не се спроведува бидејќи должникот не располага со имот за покривање на трошоците во постапката.

Ликвидационата постапка над Претпријатието за транспорт и трговија Дулијан увоз-извоз Берово, се заклучува.

По правосилноста на решението ликвидациониот должник да се брише од судскиот регистар што се води при овој суд.

Од Основниот суд во Штип. (978)

Основниот суд во Штип, објавува дека со решение Л.бр.220/02 од 09.01.2003 година, е отворена ликвидациона постапка над Претпријатието за превоз на стока БАГРЕМ Штип, но истата не се спроведува бидејќи должникот не располага со имот за покривање на трошоците во постапката.

Ликвидационата постапка над Претпријатието за превоз на стока БАГРЕМ Штип, се заклучува.

По правосилноста на решението ликвидациониот должник да се брише од судскиот регистар што се води при овој суд.

Од Основниот суд во Штип. (993)

Ликвидаторот Ацо Дамчевски од Скопје, ул. "Дрезденска" бр. 15-1/9, запишан во судскиот регистар при Основниот суд Скопје I - Скопје, со решение П. Трег. бр. 4514/2002, објавува дека Друштвото за трговија и услуги АБДИЉ ДОО Скопје увоз-извоз, ул. "Дримкол" бр.3а Скопје, со број на жиро сметка 300000001366960, отворена при Комерцијална банка, е во ликвидација.

Се повикуваат доверителите на должникот да ги пријават своите побарувања во рок од 15 дена по објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ" до ликвидаторот, со пријава во два примерока со докази, а најдоцна во рок од 15 дена од последната објава.

Од ликвидаторот. (1185)

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со решение на овој суд I.Л. бр. 271/2002 од 01.11.2002 година, е отворена ликвидација над Производно, трговско претпријатие "МЕТАЛ - ПРОИЗВОД" Д.О.О експорт-импорт с. Марино - Скопје, ул. "500" бр. 74.

За ликвидатор се определува лицето Драган Величковски од Скопје, бул. "АВНОЈ" бр. 72/2-а.

Ликвидаторот, без одлагање, три пати во интервали не покуси од 15 дена, ниту подолги од 30 дена, објавува дека претпријатието е во ликвидација и со објавите ги повикуваат доверителите да ги пријават своите побарувања, во рок кој не може да биде подолг од три месеци од денот на последната објава.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (1250)

Основниот суд Скопје I-Скопје, објавува дека со решение на овој суд П.Трег. бр. 5981/2002 од 18.12.2002 година, на регистарската влошка бр.02045589?-3-09-000, го запиша во трговскиот регистар запишувањето на ликвидатор и престанок со работа на ДОО на Друштвото за производство и сервисирање на разладна и вентилациска опрема ФРИГОПАРТНЕР ДОО ул. „Трпе Петровски“ бр. 4, Скопје.

За ликвидатор се запишува Драги Трпевски и се запишува престанокот со работа на друштвото.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П.Трег. бр. 5981/2002. (1341)

Основниот суд Скопје I-Скопје, објавува дека со решение на овој суд П.Трег. бр. 5952/2002 од 25.12.2002 година, на регистарската влошка бр.02018364?-8-03-000, го запиша во трговскиот регистар престанокот со работа на Друштвото за производство, трговија и услуги БО-ДИМ Бобан ДООЕЛ експорт-импорт с. Брвеница, Брвеница.

Запишување на ликвидатор и престанок со работа на: Друштвото за производство, трговија и услуги БО-ДИМ Бобан ДООЕЛ експорт-импорт с. Брвеница, Брвеница.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П.Трег. бр. 5952/2002. (1342)

Основниот суд Скопје I-Скопје, објавува дека со решение на овој суд П.Трег. бр. 5734/2002 од 17.12.2002 година, на регистарската влошка бр.02020264?-8-03-000, го запиша во трговскиот регистар престанокот со работа на Трговското друштво за производство, трговија и услуги МЕДИ Јулијана ДООЕЛ увоз-извоз, ул. „Никола Тримпаре“ бр. 61, Скопје.

Запишување на ликвидатор и престанок со работа на Трговското друштво за производство, трговија и услуги МЕДИ Јулијана ДООЕЛ увоз-извоз, ул. „Никола Тримпаре“ бр. 61, Скопје.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П.Трег. бр. 5734/2002. (1343)

Основниот суд Скопје I-Скопје, објавува дека со решение на овој суд П.Трег. бр. 6180/2002 од 30.12.2002 година, на регистарската влошка бр.02028179?-3-01-000, го запиша во трговскиот регистар запишувањето на ликвидатор на Трговското друштво за трговија и услуги АЦИ КОМПАНИ ДООЕЛ увоз-извоз, ул. „Божидар Рајковиќ“ бр. 57, Скопје.

За ликвидатор на друштвото се запишува Игор Ацевски.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П.Трег. бр. 6180/2002. (1344)

Основниот суд Скопје I-Скопје, објавува дека со решение на овој суд П.Трег. бр. 5269/2002 од 18.11.2002 година, на регистарската влошка бр.02012009?-3-03-000, го запиша во трговскиот регистар запишувањето на ликвидатор на Трговското друштво за производство и трговија ЕН-ФА ПЕН Фадил и други ДОО Скопје, ул. „Втора македонска бригада“ бр. 5/1.

За ликвидатор на друштвото се запишува Раде Ристевски.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П.Трег. бр. 5269/2002. (1345)

Основниот суд Скопје I-Скопје, објавува дека со решение на овој суд П.Трег. бр. 5268/2002 од 8.11.2002 година, на регистарската влошка бр. 02011633?-3-03-000, го запиша во трговскиот регистар запишувањето на ликвидатор и престанок со работа на ДООЕЛ на Трговското друштво за производство и трговија на големо и мало ЕН-ФА КОМЕРЦ Енвер и други ДОО Скопје, ул. „Втора македонска бригада“ бр. 5/1.

За ликвидатор се именува Раде Ристевски и се запишува престанок со работа на друштвото.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П.Трег. бр. 5268/2002. (1346)

Основниот суд Скопје I-Скопје, објавува дека со решение на овој суд П.Трег. бр. 5633/2002 од 27.12.2002 година, на регистарската влошка бр.02012724?-3-03-000, го запиша во трговскиот регистар запишувањето на ликвидатор на Друштвото за производство, трговија и услуги ПАЈО-КОМЕРЦ експорт-импорт Пајазит и други ДОО бул. „Александар Македонски“ бр. 27, Скопје.

Престанува со работа на ден 18.11.2002 година и се поведува ликвидациона постапка.

Ликвидационен управник е адвокатот Бранко Кузмановски од Скопје, ул. „11 Октомври“ бр. 17.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П.Трег. бр. 5633/2002. (1347)

Основниот суд Скопје I-Скопје, објавува дека со решение на овој суд П.Трег. бр. 4062/2002 од 4.11.2002 година, на регистарската влошка бр.02013551?-3-01-000, го запиша во трговскиот регистар запишувањето на ликвидатор на Друштвото за инженеринг, производство и услуги П и П ИНЖИНИРИНГ Панче и др. Д.О.О. експорт-импорт Скопје, ул. „Ордан Поп Јорданов“ бр. 6.

За ликвидатор на друштвото се запишува Ристовски Панче.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П.Трег. бр. 4062/2002. (1348)

Основниот суд Скопје I-Скопје, објавува дека со решение на овој суд П.Трег. бр. 5328/2002 од 29.11.2002 година, на регистарската влошка бр.02030423?-8-09-

000, го запиша во трговскиот регистар запишувањето на ликвидатор на Друштвото за проектирање, инженеринг и монтажа А Б ИНЖИНИРИНГ Блага ДООЕЛ Скопје, ул. „Варшавска“ бр. 5-1/13.

Се запишува ликвидаторот Блага Атансова.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П.Трег. бр. 5328/2002. (422)

Основниот суд Скопје I-Скопје, објавува дека со решение на овој суд П.Трег. бр. 5975/2002 од 23.12.2002 година, на регистарската влошка бр.02019447?-8-01-000, го запиша во трговскиот регистар запишувањето на ликвидатор на Друштвото за промет и услуги ХЕМ-КОЛОРЕКС, Ејуп ДООЕЛ експорт-импорт Скопје, ул. „Никола Грчето“ бр. 6/1-11, Скопје.

Се запишува ликвидаторот Ване Ристов.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П.Трег. бр. 5975/2002. (424)

Основниот суд Скопје I-Скопје, објавува дека со решение на овој суд П.Трег. бр. 5642/2002 од 19.12.2002 година, на регистарската влошка бр.02043184?-3-01-000, го запиша во трговскиот регистар запишувањето на ликвидатор и престанок со работа на ДООЕЛ на Друштвото за производство, промет и услуги АБА-ЕКСПОРТ ДОО експорт-импорт Скопје, ул. Сава Ковачевиќ“ бр. 69, Скопје.

Запишувањето на ликвидатор и престанок со работа на Друштвото за производство, промет и услуга АБА-ЕКСПОРТ ДОО експорт-импорт Скопје, ул. „Сава Ковачевиќ“ бр. 69, Скопје.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П.Трег. бр. 5642/2002. (425)

Ликвидаторот Симјановска Тања, дипломиран правник од Тетово, ул. "120" ламела 3, локал 2, тел. 044 334-445, запишан во Трговскиот регистар при Основниот суд Скопје I-Скопје, со решение П. Трег. бр. 5952/02 од 25.12.2002 година, објавува дека Друштвото за производство, трговија и услуги "БО-ДИМ" Бобан ДООЕЛ експорт-импорт с. Брвеница, со жиро-сметка 540 0000000 250 90 во Тетовска банка АД Тетово, е во ликвидација.

Се повикуваат доверителите на должникот да ги пријават своите побарувања во рок од 15 дена по објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ" до ликвидаторот со пријава во два примерока со докази, а најдоцна во рок од 15 дена од последната објава.

Од ликвидаторот. (1835)

Ликвидаторот Глигор Ивановски од Штип, ул. "Ванчо Прке" бр. 48/8, запишан во Судскиот регистар при Основниот суд во Штип, со решение П. Трег. бр. 1055/02 од 21.11.2002 година, објавува дека Друштвото за производство и трговија на големо и мало, увоз-извоз, Мики-пром, ДООЕЛ Штип, ул. "19-та бригада" бр. 15 и жиро сметка бр. 530-0501002016-10, отворена при Охридска банка АД Охрид, е во ликвидација.

Се повикуваат доверителите на должникот да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ" до ликвидаторот со пријава во два примероци со докази, во рок од 15 дена од последната објава.

Од ликвидаторот. (1836)

Ликвидаторот Александар Трајкович од Скопје, ул. "Коце Металец" бр. 3/1-2, запишан во Судскиот регистар при Основниот суд Скопје I-Скопје, со решение П.

Трег. бр. 3909/02, објавува дека Друштвото за трговија на големо и мало "АПРИКОТ БЛУ" извоз-извоз ДООЕЛ Скопје и со жиро-сметка 40100-601-490196 отворена при ЗПП е во ликвидација.

Се повикуваат доверителите на должникот да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ" до ликвидаторот со пријава во два примероци со докази, а најдоцна во рок од 90 дена од последната објава.

Од ликвидаторот. (1706)

Ликвидаторот Љубица Цветковска од Скопје, запишана во Судскиот регистар при Основниот суд Скопје I-Скопје, со решение П. Трег. бр. 3076/2001, објавува дека Друштвото "КАЛЕ" ДОО и со број на жиро-сметка 40110-601-420391 отворена при ЗПП-Скопје, е во ликвидација.

Се повикуваат доверителите на должникот да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ" до ликвидаторот со пријава во два примероци со докази, а најдоцна во рок од 30 дена од последната објава.

Од ликвидаторот. (1779)

Ликвидаторот Виолета Миленко од Скопје, запишан во Судскиот регистар при Основниот суд Скопје I-Скопје, со решение П. Трег. бр. 3075/01, објавува дека Друштвото ТД "ЕР-ВИ" Виолета и Ердоган ДОО и со жиро-сметка 40110-601-435312, отворена при ЗПП-Скопје, е во ликвидација.

Се повикуваат доверителите на должникот да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ" до ликвидаторот со пријава во два примероци со докази, а најдоцна во рок од 30 дена од последната објава.

Од ликвидаторот. (1782)

НОТАРСКИ ОГЛАСИ

Се продава земјоделско земјиште заведено во поседовен лист број 67 за КО Дебреште парцела 1689 место викано "Рамниште" нива класа 6 со површина 3899 метри квадратни сопственост на Милошески Зоран од село Дебреште, купопродажната цена изнесува 50.000 денари.

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопствениците, сопствениците чие земјиште граничи со земјиштето што се продава во рок од 30 дена од денот на објавувањето на огласот во "Службен весник на Р. Македонија", писмено да се изјаснат за прифаќање на понудата. Во спротивно, го губат правото на првенство.

Изјавите за прифаќање на понудите да се достават до нотарот Боге Дамески, ул. "Кузман Јосифовски" бр. 8, Прилеп. (592)

Се продава земјоделско земјиште во КО "Кавадарци 1 (вон)", К.П. бр. 4513, дел 3, план 009, скица 009, место викано "Голи Газ", култура-лозје, класа 4, со вкупна површина од 1.274 м², сопственост на Миов Милан и КО "Кавадарци 1 (вон)", К.П. бр. 4513, дел 1, план 009, скица 009, викано место "Голи Газ", култура-лозје, класа 4, со вкупна површина од 1.094 м², сопственост на Герасим Михов од Кавадарци, евидентирано во Имотен лист бр. 3324 и 3322 издадени од Државен завод за геодетски работи, Одделение за премер и катастар Кавадарци, за цена од 90.000,00 денари.

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопственици и соседи чие земјиште граничи со земјиштето кое што се продава во рок од 30 дена од денот на објавувањето во “Службен весник на Република Македонија”, писмено да се изјаснат за прифаќањето на понудата. Во спротивно, го губат правото на првенство.

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават до нотарот Ристо Самарџиев, ул. “Блажо Алексос” бб, Кавадарци. (859)

Се продава земјоделско земјиште и тоа: цела К.П. бр. 903/3-5-9 нива од 4 класа на м.в. “Ограда” во површина од 470 м² запишана во П.Л. бр. 106 за К.О. Неготино, за купопродажна цена од 110.000 денари и цела К.П. бр. 903/2-5-9 нива од 4 класа на м.в. “Ограда” во површина од 193 м² запишана во П.Л. бр. 106 за К.О. Неготино, за купопродажна цена од 110.000 денари (може и поединечно да се купат) сопственост на Сејдија Адем Ферат и Сејдију Адем Сами двајцата од с. Неготино полошко.

Се повикуваат сите лица кои согласно член 14 од Законот за земјоделското земјиште (“Службен весник на РМ” бр. 25/1998) имаат право на првенствено купување (заедничките сопственици, сосопствениците и соседите чие земјиште се граничи со земјиштето што се продава) во рок од 30 дена од денот на објавувањето на огласот во “Службен весник на РМ”, писмено да се изјаснат за прифаќање на понудите. Во спротивно, го губат правото на првенство.

Изјавите за прифаќање на понудите да се достават до нотарот Зулфикар Сејфулаи од Гостивар, ул. “Кеј Братство” бр. 5-А. (994)

Се продава земјоделско земјиште и тоа 5/20 идеален дел од К.П. бр. 26/5- нива од 4 класа на м.в. “Бавча” во површина од 3450 м² запишана во П.Л. бр. 2744 за К.О. Бањица, сопственост на Усеини Каил Недим, двајцата од с. Долна Бањица за купопродажна цена од 5.000,00 ЕУР во денарска противвредност.

Се повикуваат сите лица кои согласно член 14 од Законот за земјоделското земјиште (“Службен весник на РМ” бр. 25/1998) имаат право на првенствено купување (заедничките сопственици, сосопствениците и соседите чие земјиште се граничи со земјиштето што се продава) во рок од 30 дена од денот на објавувањето на огласот во “Службен весник на РМ”, писмено да се изјаснат за прифаќање на понудите. Во спротивно, го губат правото на првенство.

Изјавите за прифаќање на понудите да се достават до нотарот Зулфикар Сејфулаи од Гостивар, ул. “Кеј Братство” бр. 5-А. (995)

Се продава земјоделско земјиште и тоа: нива на К.П. бр. 4900 в.м. “Пролетрска” кл. 2 со површина од 255 м² кој имот е заведен на Имотен лист број 993 КО Росоман за цена од 20.000 денари сопственост на Никола Митов од Росоман.

Согласно член 14 од Законот за земјоделско земјиште право на првенство на купување имаат заедничките сопственици, сосопствениците и соседите кои граничат со земјиштето што се продава, па се повикуваат истите доколку се заинтересирани да достават писмени понуди во рок од 30 дена од објавувањето на огласот до нотарот Кирил Грков од Кавадарци, со седиште на ул. “7-ми Септември” бр. 41. Во спротивно, ќе се смета дека не се заинтересирани за купување. (996)

Се продава земјоделско земјиште и тоа: лојзе на К.П. бр. 872/1, 872/2, 873, 874 и 875 в.м. “Превалец” кл. 2 со вкупна површина од 13793 м² кој имот е заведе-

ден на Имотен лист број 162 КО Камендол за цена од 350.000 денари сопственост на Киро Димовски од Кавадарци.

Согласно член 14 од Законот за земјоделско земјиште право на првенство на купување имаат заедничките сопственици, сосопствениците и соседите кои граничат со земјиштето што се продава, па се повикуваат истите доколку се заинтересирани да достават писмени понуди во рок од 30 дена од објавувањето на огласот до нотарот Кирил Грков од Кавадарци, со седиште на ул. “7-ми Септември” бр. 41. Во спротивно, ќе се смета дека не се заинтересирани за купување. (997)

Се продава земјоделско земјиште во Катастарска општина Тремник, една идеална тринаесетина од парцела број 1447 во место викано “Село” нива со површина од 914 м² во Катастарска општина Тремник, сопственост на Давидовиќ Радомир од с. Тремник, Неготино, цена на продажба 700 ЕВРА.

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопствениците и соседите чие земјиште граничи со земјиштето што се продава во рок од 30 дена од денот на објавувањето на огласот во “Службен весник на Република Македонија”, писмено да се изјаснат за прифаќање на понудата. Во спротивно, го губат правото на првенство.

Изјавите за прифаќање на понудите да се достават до нотарот Бинов Гело од Неготино, ул. “Маршал Тито” бр. 138. (1340)

Се продава недвижен имот, кој се наоѓа на КП бр. 5684/6, место викано “Јурија” култура нива, класа 4, со површина од 649 м² КО Кучевиште, сопственост на Мирочевиќ Валентина за цена од 300,00 денари за 1 м².

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопствениците и граничарите чие земјиште се граничи со земјиштето што се продава во рок од 30 дена од денот на објавувањето, писмено да се изјаснат за прифаќање на понудата. Во спротивно, го губат правото на првенствено купување.

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават во писмена форма кај нотарот Светлана Лазаревиќ, Општина Чаир, ул. “Костурска” бр. 18/5-1, Скопје. (1167)

Се продава земјоделско земјиште и тоа: К.П. 541, план 005, скица 005, во м.в. “Габрешка Лука”, култура 11000, класа 4 во површина од 2948 м² заведен во Имотен лист бр. 149 за КО Кучкарево за вкупна купопродажна цена од 30 денари по еден метар квадратен.

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопствениците и соседите чие земјиште граничи со земјиштето што се продава во рок од 30 дена од денот на објавувањето на огласот во “Службен весник на РМ”, писмено да се изјаснат за прифаќање на понудата. Во спротивно, го губат правото на првенство.

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават до нотарот Марјан Коцевски од Куманово, ул. “11 Октомври” бр. 4. (1636)

Се продава земјоделско земјиште и тоа цела К.П. бр. 47/2-8 нива од 7 класа на м.в. “Трудајца” во површина од 273 м² запишана во П.Л. бр. 2756 за К.О. Бањица, сопственост Силјаноски Васил Симе од с. Д. Бањица, за купопродажна цена од 21.000,00 денари.

Се повикуваат сите лица кои согласно член 14 од Законот за земјоделското земјиште (“Службен весник на РМ” бр. 25/1998) имаат право на првенствено купу-

вање (заедничките сопственици, сосопствениците и соседите чие земјиште се граничи со земјиштето што се продава) во рок од 30 дена од денот на објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ", писмено да се изјаснат за прифаќање на понудите. Во спротивно, го губат правото на првенство.

Изјавите за прифаќање на понудите да се достават до нотарот Зулфикар Сејфулаи од Гостивар, ул. "Кеј Братство" бр. 5-А. (1637)

Се продава земјоделско земјиште во Катастарска општина Неготино-вон, парцела број 3218/1 во место викано "Бучето", нива со површина од 1951 м² во Катастарска општина Неготино-вон, сопственост на Цекова Драгица од Неготино, ул. "Фемо Кулаков" бр. 40. Цена на продажба 800,00 ЕВРА.

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопствениците и соседите чие земјиште граничи со земјиштето што се продава во рок од 30 дена од денот на објавувањето на огласот во "Службен весник на Република Македонија", писмено да се изјаснат за прифаќање на понудата, во спротивно го губат правото на првенство.

Изјавите за прифаќање на понудите да се доставуваат до нотарот Бинов Гело од Неготино, ул. "Маршал Тито" бр. 138. (1842)

Се продава земјоделско земјиште во Катастарска општина Неготино-вон, една идеална половина од парцела број 2890/2 во место викано "Манастирот" интензивно лозје со површина од 7807 м² во Катастарска општина Неготино-вон, сопственост на Јованов Јордан од Неготино, ул. "11 Октомври" бр. 64. Цена на продажба 80.000,00 денари.

Изјавите за прифаќање на понудите да се доставуваат до нотарот Бинов Гело од Неготино, ул. "Маршал Тито" бр. 138. (1844)

Се продава земјоделско земјиште во Катастарска општина Неготино-вон, парцела број 2469/1 во место викано "Песокот", нива со површина од 932 м² во Катастарска општина Неготино-вон, сопственост на Ѓорѓиев Владимир од Неготино, ул. "Маршал Тито" бр. 120 и Ѓорѓиев Крсте од Неготино, ул. "Маршал Тито" бр. 120. Цена на продажба 2.450 ЕВРА.

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопствениците и соседите чие земјиште граничи со земјиштето што се продава во рок од 30 дена од денот на објавувањето на огласот во "Службен весник на Република Македонија", писмено да се изјаснат за прифаќање на понудата, во спротивно го губат правото на првенство.

Изјавите за прифаќање на понудите да се доставуваат до нотарот Бинов Гело од Неготино, ул. "Маршал Тито" бр. 138. (1847)

Се продава земјоделско земјиште во Катастарска општина Бесвица, парцела број 107 во место викано "Полето", нива со површина од 2678 м² во Катастарска општина Бесвица, сопственост на Пецов Борис од Неготино, ул. "Владо Арсов Шпанац" бр. 56. Цена на продажба 14.000,00 денари.

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопствениците и соседите чие земјиште граничи со земјиштето што се продава во рок од 30 дена од денот на објавувањето на огласот во "Службен весник на Република Македонија", писмено да се изјаснат за прифаќање на понудата, во спротивно го губат правото на првенство.

Изјавите за прифаќање на понудите да се доставуваат до нотарот Бинов Гело од Неготино, ул. "Маршал Тито" бр. 138. (1848)

Се продава земјоделско земјиште во КО "Манастирец" КП. бр. 820, дел 1, план 004, скица 006, место викано "Решедот", култура-лозје, класа 3 со вкупна површина од 5.808 м², сопственост на Ѓорѓи Гинев од с. Сопот, Кавадарци, евидентирано на Имотен лист бр. 223 издаден од Државен завод за геодетски работи Одделение за премер и катастар Кавадарци, за цена од 100.000,00 денари.

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопственици и соседите чие земјиште граничи со земјиштето кое што се продава, во рок од 30 дена од денот на објавувањето во "Службен весник на Република Македонија", писмено да се изјаснат за прифаќањето на понудата, во спротивно го губат правото на првенство.

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават до нотарот Ристо Самарџиев, ул. "Блажо Алексов" бб, Кавадарци. (1850)

Се продава земјоделско земјиште и тоа цела КП бр. 760-6-12, нива од 2 класа на м.в. "Кумовица" во површина од 4912 м² запишана во П.Л. бр. 383 за К.О. Градец, сопственост на Амети вд. Хусни Ханумшах, Амети Шефи Ејуп и Амети Шефи Фекри, сите од с. Градец, за купопродажна цена од 775.000,00 денари.

Се повикуваат сите лица кои имаат право на првенствено купување (заедничките сопственици, сосопствениците и соседите чие земјиште се граничи со земјиштето што се продава) во рок од 30 дена од денот на објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ", писмено да се изјаснат за прифаќање на понудите. Во спротивно го губат правото на првенство.

Изјавите за прифаќање на понудите да се достават до нотарот Зулфикар Сејфулаи од Гостивар, ул. "Кеј Братство" бр. 5-А. (1852)

Се продава земјоделско земјиште и тоа цела КП бр. 90-2-2, нива од 6 класа на м.в. "Падиште" во површина од 2387 м² запишана во П.Л. бр. 433 за К.О. Здуње, сопственост на Асани Лутви Даут и Асани Лутви Абдулади, двајцата од с. Здуње, за купопродажна цена од 550.000,00 денари.

Се повикуваат сите лица кои имаат право на првенствено купување (заедничките сопственици, сосопствениците и соседите чие земјиште се граничи со земјиштето што се продава) во рок од 30 дена од денот на објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ", писмено да се изјаснат за прифаќање на понудите. Во спротивно го губат правото на првенство.

Изјавите за прифаќање на понудите да се достават до нотарот Зулфикар Сејфулаи од Гостивар, ул. "Кеј Братство" бр. 5-А. (1853)

МАЛИ ОГЛАСИ

Се огласуваат за неважни следните документи:

Пасош бр. 0651080 на име Најдовски Кире, нас. Карпош IV/2/10, Битола.

Пасош бр. 1557235 на име Ѓорѓијески Грујо, ул. "Бањашница" бр. 49, Гостивар (32366)

Пасош бр. 167241 на име Асани Кадри, с. Заграчани, Струга. (499)

Пасош бр. 1283826/99 издаден од СВР-Тетово на име Дашмир Камбери, с. Пирок, Тетово. (1662)

Пасош бр. 392399/94 издаден од СВР-Скопје на име Јовановски Стојан, ул. "2" бр. 39, с. Арачиново, Скопје. (1678)

Пасош бр. 0989585/98 издаден од СВР-Кр. Паланка на име Николовски Дејан, ул. "Пере Тошев" бр. 10, Крива Паланка. (1756)

Пасош бр. 457078/94 издаден од СВР-Тетово на име Мемети Ејуп, с. Цепчиште, Тетово. (1757)

Пасош бр. 1514666 издаден од СВР-Скопје на име Јашаревик Сафет, с. Којлија бр. 2, Скопје. (1784)

Пасош бр. 791867/95 издаден од СВР-Скопје на име Балкза Дудуш, ул. "Ш. Оризари" бр. 116, Скопје. (1806)

Пасош бр. 1364899 на име Исламоски Медис, с. Канатларци, Прилеп. (1809)

Пасош бр. 237538 на име Топаловик Марија, ул. "Јане Сандански" бр. 63, Охрид. (1811)

Пасош бр. 1040304 издаден од СВР-Скопје на име Мирчевик Никола, ул. "В. С. Бато" бр. 19/1-30, Скопје. (1863)

Пасош бр. 623192/95 издаден од СВР-Скопје на име Стојанов Ристо, ул. "О. Прица" бр. 8/1, Скопје. (1876)

Пасош бр. 1374641 издаден од СВР-Куманово на име Рахим Ајдиновиќ, ул. "Др. Рибар" бр. 73, Куманово. (1880)

Пасош бр. 1706276/02 издаден од СВР-Тетово на име Рамани Беким, с. М. Речица, Тетово. (1881)

Пасош бр. 1719721 на име Еребара Ардита, ул. "ЈНА" бр. 57, Струга. (1900)

Пасош бр. 1175468 на име Демири Артан, Струга. (1901)

Пасош бр. 0504991 на име Лазаров Љупчо, Росоман, Кавадарци. (1903)

Пасош бр. 1677579 на име Јусуфов Арив, Радовиш. (1956)

Пасош бр. 0415236 на име Василев Ванчо, с. Дабиља, Струмица. (1957)

Пасош бр. 1062549/98 на име Хајрули Бесник, с. Калиште, Гостивар. (1959)

Пасош бр. 1181504 на име Ристовски Зоран, с. Лешок, Тетово. (1960)

Пасош бр. 1500334 на име Арбен Клобучишта, Дебар. (1962)

Пасош бр. 363618 на име Исмаил Шабан, Кичево. (1963)

Пасош бр. 1561599/01 на име Бавтијари Екуран, с. Богојци, Струга. (1965)

Пасош бр. 1032653 издаден од СВР-Скопје на име Калеников Кирил, ул. "Дамаска" бр. 5-А, Скопје. (1968)

Пасош бр. 1804541 издаден од СВР-Скопје на име Дациќ Есма, ул. "Црногорска" бр. 46, Скопје. (1969)

Пасош бр. 1192388 издаден од СВР-Скопје на име Дациќ Зухра, ул. "Црногорска" бр. 46, Скопје. (1970)

Пасош бр. 1705343 издаден од СВР-Тетово на име Мустафи Исен, ул. "106" бр. 18, Тетово. (1971)

Пасош бр. 1128768/98 издаден од СВР-Скопје на име Семиа Мехмед, ул. "Црноок" бр. 4-а, Скопје. (1972)

Пасош бр. 607553/95 издаден од СВР-Скопје на име Сузана Сарачини, ул. "В. Макаларов" бр. 12, Скопје. (1973)

Чекови од тековна сметка бр. 13327826 од бр. 553-7242 до бр. 5537250 издадени од Комерцијална банка АД Скопје на име Арсов Тошев, Скопје. (1360)

Чек од тековна сметка бр. 03485610 со бр. 190006-68886 издаден од Комерцијална банка АД Скопје на име Толовски Драгиша, Скопје. (1486)

Чек од тековна сметка бр. 2128704 со бр. 0019000-645898 издаден од Комерцијална банка АД Скопје на име Јасмина Алексиевска, Скопје. (1638)

Чекови од тековна сметка бр. 12355808 со бр. 79-4101, 794102 и бр. 794103 издадени од Комерцијална банка АД Скопје на име Тагарински Николет, Скопје. (1646)

Чекови од тековна сметка бр. 5860194 од бр. 180-9687 до бр. 1809690 издадени од Комерцијална банка АД Скопје на име Велковска Горица, Скопје. (1707)

Чек од тековна сметка бр. 381858 со бр. 00050062-64179 издаден од Комерцијална банка АД Скопје на име Андреева Емилија, Скопје. (1760)

Чекови од тековна сметка бр. 102362/97 со бр. 67-3970, 673975, 673967, 673977 и бр. 673978 издадени од Комерцијална банка АД Скопје на име Верица Николовска, Скопје. (1830)

Чекови од тековна сметка бр. 49788/92 од бр. 673-947 до бр. 673955 и од бр. 673957 до бр. 673961 издадени од Комерцијална банка АД Скопје на име Васик Светлана, Скопје. (1831)

Чекови од тековна сметка бр. 119917/30 со бр. 36-1038, 571389, 571390, 571385 и бр. 0361034 издадени од Комерцијална банка АД Скопје на име Петкановска Вера, Скопје. (1832)

Чекови од тековна сметка бр. 13794035 со бр. 46-3305, 463312 и бр. 463320 издадени од Комерцијална банка АД Скопје на име Петкановски Ненад, Скопје. (1833)

Чекови од тековна сметка бр. 47618/01 со бр. 648-335 и бр. 648337 издадени од Комерцијална банка АД Скопје на име Костова Виолета, Скопје. (1834)

Чекови од тековна сметка бр. 99553/60 од бр. 589-573 до бр. 589577 издадени од Комерцијална банка АД Скопје на име Стефкова Тодора, Скопје. (1837)

Чекови од тековна сметка бр. 23431/69 со бр. 663-529, 663530, 663532, 433111, 433114 и бр. 433117 издадени од Комерцијална банка АД Скопје на име Буразер Цана, Скопје. (1838)

Чекови од тековна сметка бр. 3097/01 од бр. 4558-254 до бр. 4558263 (десет чека) и чековна картичка издадени од Охридска банка АД Охрид на име Танасоска Нада, Охрид. (1907)

Работна книшка издадена од Македонски Брод на име Јовановска Дона, Скопје. (1359)

Работна книшка на име Снежана Ефтимова, Скопје. (1361)

Работна книшка на име Таировски Садуља, с. Лажец, Битола. (1420)

Работна книшка на име Пецо Мицковски, с. Д. Српци, Битола. (1421)

Работна книшка на име Светлана Алексовска, с. Обловце, Куманово. (1424)

Работна книшка на име Ариф Саити, ул. "Јадранска" бр. 10, Тетово. (1431)

Работна книшка на име Ремзаи Миљазим, с. Гургурница, Тетово. (1434)

Работна книшка на име Реџепа Тосум, с. Калишта, Струга. (1441)

Работна книшка на име Мемети Хикаки, Тетово. (1450)

Работна книшка на име Нацевски Николче, Скопје. (1451)

Работна книшка на име Јованова Даница, с. Чешиново, Кочани. (1457)

Работна книшка на име Исени Зидија, Скопје. (1463)

Работна книшка на име Шерифов Латиф, Радовиш. (1465)

Работна книшка на име Атанасов Зоран, с. Јаргулица, Радовиш. (1467)

Работна книшка на име Ѓеоргиева Љубинка, с. Добрејци бр. 279, Струмица. (1471)

Работна книшка на име Атанасовик Лидија, ул. "Д. Димов" бр. 16, Велес. (1489)

Работна книшка на име Муса Усеиноски, с. Десово, Прилеп. (1494)

Работна книшка на име Рафет Исмаилоски, ул. "Д. Завој" бр. 44, Прилеп. (1495)

Работна книшка на име Џеваир Исмаилоски, ул. "Д. Завој" бр. 44, Прилеп. (1496)

Работна книшка на име Коруноски Спиро, с. Врбјани, Прилеп. (1497)

Работна книшка на име Колозов Ристо, Скопје. (1532)

- Работна книшка на име Трпчевска Марика, Скопје. (1541)
- Работна книшка на име Ангеловска Маре, Скопје. (1628)
- Работна книшка на име Садат Какрути, Скопје. (1672)
- Работна книшка на име Ачкоски Далибор, Скопје. (1681)
- Работна книшка на име Владимир Јованов, Скопје. (1708)
- Работна книшка на име Љубомир Захов, Скопје. (1758)
- Работна книшка на име Шемшедин Имероски, с. Норово, Крушево. (1759)
- Работна книшка на име Атанасовски Димче, Скопје. (1762)
- Работна книшка на име Алибашиќ Нафија, Скопје. (1764)
- Работна книшка на име Ѓоневски Ацо, Скопје. (1766)
- Работна книшка на име Ѓоневска Јадранка, Скопје. (1767)
- Работна книшка на име Атанасовска Нада, ул. "Рударска" бр. 2/7, Каменица, Делчево. (1770)
- Работна книшка на име Нури Хусејни, Скопје. (1785)
- Работна книшка на име Донева Борјанка, Скопје. (1807)
- Работна книшка на име Арианов Атанас, ул. "Ангел Петров" бр. 5, Негорци, Гевгелија. (1812)
- Работна книшка на име Анка Станојковиќ, с. Селемли, Гевгелија. (1813)
- Работна книшка на име Мевљуде Бекирова, ул. "К. Марко" бр. 37, Велес. (1814)
- Работна книшка на име Гацев Ѓорѓи, ул. "Радњанска" бр. 57, Демир Капија. (1815)
- Работна книшка на име Станкова Зорица, Штип. (1817)
- Работна книшка на име Стојкоска Јованка, ул. "Т. Тарцин" бр. 1-Г, Прилеп. (1819)
- Работна книшка на име Ацковски Милослав, с. Стругово, Демир Хисар. (1820)
- Работна книшка на име Сефери Лириме, Струга. (1821)
- Работна книшка на име Каба Верим, Струга. (1822)
- Работна книшка на име Кузмановски Никола, Скопје. (1828)
- Работна книшка на име Сашо Чабриноски, Скопје. (1839)
- Работна книшка на име Качаров Игор, Скопје. (1841)
- Работна книшка на име Седије Мусовска, ул. "Козјак" бр. 90, Битола. (1845)
- Работна книшка на име Карангелевски Николче, с. Брусник, Битола. (1846)
- Работна книшка на име Зумбери Рустем, с. Гошнице, Куманово. (1854)
- Работна книшка на име Нацевски Оливер, нас. Карпош бр. 12/4, Куманово. (1858)
- Работна книшка на име Стојмановска Весна, с. Умин Дол, Куманово. (1859)
- Работна книшка на име Јакуповска Сеара, ул. "В. Прке" бр. 11, Делчево. (1861)
- Работна книшка на име Рамадани Фатмир, Скопје. (1874)
- Работна книшка на име Стојановски Данчо, Скопје. (1879)
- Работна книшка на име Стојанов Благој, Скопје. (1882)
- Работна книшка на име Индира Хачковиќ, Скопје. (1884)
- Работна книшка на име Маркова Габи, ул. "Ацо Скопјанче" бр. 29, Пробиштип. (1888)
- Работна книшка на име Станојковиќ Снежана, с. Селемли, Гевгелија. (1889)
- Работна книшка на име Цветков Горан, ул. "Н. Петров" бр. 8, Неготино. (1891)
- Работна книшка на име Шазимани Џевдет, Струга. (1894)
- Работна книшка на име Едие Џафери, Струга. (1896)
- Работна книшка на име Трајковска Соња, ул. "Доне Божинов" бб, Куманово. (1904)
- Воена книшка на име Јашари Мелаим, с. Г. Татеша, Струга. (1449)
- Воена книшка на име Шаќири Бесник, Струга. (1895)
- Свидетелство на име Ајро Мазлуша, Струга. (1418)
- Свидетелство на име Арсовски Горан, Куманово. (1422)
- Свидетелство од 8 одделение на име Ислами Фатиме, с. Лопате, Куманово. (1427)
- Свидетелство на име Ајредина Аријета, с. Режановце, Куманово. (1428)
- Свидетелство на име Сијада Зендели, с. Матејче, Куманово. (1429)
- Свидетелство на име Бурим Зендели, Тетово. (1452)
- Свидетелство од 8 одделение на име Ѓорѓиева Ленче, с. Облешево, Кочани. (1456)
- Свидетелство од 8 одделение на име Минова Кристина, с. Оризари, Кочани. (1458)
- Свидетелство на име Ангелов Гоце, Велес. (1473)
- Свидетелства од 1, 2, 3 и 4 година издадени од УСО "Димитрија Чуповски"-Велес на име Оровчанова Анастасија, Велес. (1488)
- Свидетелство за 8 одделение издадено од ОУ за возрастни "Кочо Рацин"-Скопје на име Рамадановски Бејадин, Скопје. (1568)
- Свидетелство на име Африм Сулејмани, с. Огља, Куманово. (1763)
- Свидетелство од 7 одделение издадено од ОУ "М. Тито" -Лопате на име Блерим Имер, с. Опае, Куманово. (1768)
- Свидетелство од 8 одделение на име Абдијев Мевљан, с. Романовце, Куманово. (1769)
- Свидетелство на име Мулачки Зоран, с. Разловци, Делчево. (1771)
- Свидетелство од 8 одделение на име Паланкова Зорка, Радовиш. (1773)
- Свидетелство на име Жута Флорије, Струга. (1823)
- Свидетелство на име Идризи Лирије, с. Д. Бањица, Гостивар. (1824)
- Свидетелство на име Беким Мема, Тетово. (1825)
- Свидетелство на име Исмаили Фатиме, Струга. (1843)
- Свидетелство од 8 одделение на име Агим Мурати, с. Черкези, Куманово. (1856)
- Свидетелство од 8 одделение на име Киро Ѓорѓиевски, ул. "Вера Јоциќ" бр. 3, Мак. Каменица. (1887)
- Свидетелство на име Наумчев Милан, Велес. (1892)
- Свидетелство на име Положани Арбер, Струга. (1897)
- Свидетелство од 8-мо одделение на име Демири Ебиб, Куманово. (1905)
- Свидетелство од 8 одделение на име Јованов Војчо, Кочани. (1906)
- Индекс бр. 355 издаден од Правен факултет-Скопје на име Дујовски Николчо, Скопје. (1350)
- Индекс на име Русева Крстена, Тетово. (1572)
- Диплома за завршено средно образование на име Изет Бајрамов, ул. "Радански Пат" бр. 183, Штип. (1461)
- Диплома издадена од гимназијата "Кочо Рацин" - Велес на име Науновска Маре, Скопје. (1630)

Диплома за 4-ти степен на име Митриески Сотир, кеј "9-ти Септември" бр. 26, Прилеп. (1818)

Диплома на име Николовски Јовица, ул. "Октомвриска Револуција" бр. 5/1/15, Куманово. (1855)

Диплома на име Роман Никола, ул. "Сава Михајлов" бр. 5/5, Гевгелија. (1890)

Здравствена книшка на име Адилевиќ Есма, с. Десово, Прилеп. (1492)

Здравствена книшка на име Имероски Сулејман, с. Саждево, Крушево. (1493)

Здравствена книшка на име Марија Ангелова, Злетово, Пробиштип. (1761)

Здравствена книшка на име Трајчева Љубинка, Пробиштип. (1772)

Здравствена книшка на име Кузманова Евка, Велес. (1816)

Здравствена книшка на име Камберов Асан, с. Г. Јаболчиште, Велес. (1893)

Дипломатска карта бр. 34/02 издадена од Министерство за надворешни работи-Скопје на име Мари Астрид Хумер, Франција. (1410)

Лична карта на име Минова Кристина, с. Оризари, Кочани. (1459)

Лична карта на име Јакимовска Светлана, с. Конопница, Крива Паланка. (1851)

Уверение бр. 11-4/29 издадено од Правен факултет-Скопје на име Соколов Зорица, Скопје. (1411)

Уверение на име Велковски Добре, Кратово. (1849)

Даночна картичка бр. 4030994200446 издадена од Управа за јавни приходи Скопје на име Хај-Теч Корпорација, Скопје. (1335)

Даночна картичка бр. 4030001411889 издадена од Управа за јавни приходи-Скопје на име Рубин - М Р, Скопје. (1455)

Даночна картичка на име Ефтим Аврамов, Гевгелија. (1556)

Даночна картичка бр. 4030995131944 издадена од Управа за јавни приходи-Скопје на име Модист компани - 95, Скопје. (1716)

Даночна картичка бр. 4030995230128 издадена од Управа за јавни приходи Скопје на име ТЦМ "Томако", Скопје. (1753)

Даночна картичка бр. 4030992136341 издадена од У.Ј.П. на име Гоша - Металец ДОО, Скопје. (1808)

Даночна картичка С.Б 0013708 издадена од Управа за приходи на име ГРАДИС ДООЕЛ, Радовиш. (1898)

Решение бр. 3848 на име Камили Сулејман, ул. "Илинденска" бр. 154, Тетово. (1526)

ЈАВНИ ПОВИЦИ

Врз основа на член 18, 19 и 20 од Законот за јавни набавки („Службен весник на РМ“ бр. 21/2002), ЈЗО Стоматолошки клинички центар Свети Пантелејмон-Скопје, објавува

ОТВОРЕН ПОВИК БР. 1/2003 ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ПОНУДИ СО ЈАВНО ОТВОРАЊЕ

1. ОПШТИ ОДРЕДБИ

1.1. Набавувач на Отворениот повик бр. 1/2003 е ЈЗО Стоматолошки клинички центар Свети Пантелејмон - Скопје.

1.2. Предмет на јавната набавка е:
- Стоматолошки потрошен материјал.

1.3. Вид и количина на материјалот што е објавен за набавка е утврден според изготвената спецификација која може да се подигне во архивата на ЈЗО Стоматолошки клинички центар Свети Пантелејмон - Скопје секој работен ден од 10-12 часот.

1.4. Износот на надоместокот што треба да се плати пред подигањето на спецификацијата на материјалот е неповратен и изнесува 2.000,00 денари, кој може да се уплати на жиро сметка 220401100164630 и даночен број 4030980267777 депонент Македонска банка.

1.5. Повикот е јавен, отворен и анонимен со право на учество на сите правни и физички лица.

1.6. Постапката на повикот се спроведува согласно одредбите од ЗЈН, а отворањето на понудите ќе се изврши во присуство на понудувачите.

2. СОДРЖИНА НА ПОНУДАТА

2.1. Понудата треба да содржи: име, адреса и седиште на понудувачот.

2.2. Вид и количина на понудените материјали (спецификација).

2.3. Единечна цена на стоматолошките материјали е со сите давачки во денари (ДДВ да биде посебно назначено).

2.4. Време на валидност (трајност на потрошниот материјал).

2.5. Рокот на испорака да биде sukcesивен со предвидена динамика (во предвид доаѓа материјал што е на лагер).

2.6. Начин на плаќање.

3. ПРИДРУЖНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

Со понудата понудувачот е должен согласно Законот за јавни набавки да ја достави следната придружна документација:

3.1. Извод од регистрација на дејноста.

3.2. Документ за бонитет од Централниот регистар.

3.3. Доказ дека не е отворена постапка за стечај или ликвидација.

3.4. Доказ од надлежен орган дека со пресуда не му е изречена мерка на безбедност, забрана за вршење на дејност.

3.5. Потврда од Управата за јавни приходи за платени даноци, придонеси и други јавни давачки.

3.6. Документите од точките 3.1. до 3.5. не смеат да бидат постари од шест месеци и треба да се достават во оригинален примерок или копија заверена на нотар.

4. КРИТЕРИУМИ ЗА ИЗБОР НА НАЈПОВОЛЕН ПОНУДУВАЧ СЕ

- квалитет на материјалот	40 бода;
- цена на материјалот	30 бода;
- валидност на материјалот	20 бода;
- рок на плаќање	10 бода.

5. РОК И НАЧИН НА ДОСТАВУВАЊЕ НА ПОНУДИТЕ

5.1. Рокот за доставување на понудите е 15 дена од денот на објавувањето на Отворениот повик бр. 1/2003 (вклучувајќи го и денот на објавувањето).

5.2. Понудите треба да бидат доставени на начин пропишани со членовите 55, 56 и 57 од Законот за јавни набавки.

5.3. Понудувачите согласно одредбите од Законот за јавни набавки, понудите треба да ги достават во еден оригинален примерок кој треба да биде заверен и потпишан од одговорното лице на понудувачот.

5.4. Понудите во согласност со член 55 од Законот за јавни набавки може да се достават преку пошта на адреса ЈЗО Стоматолошки клинички центар Свети Пантелејмон-Скопје, „Водњанска“ бр. 17 или да се предадат во архивата на Центарот (соба бр. 17), секој работен ден од 7:00-14:00 часот но најдоцна до 18.02.2003 година (вторник) до 10 часот.

5.5. Секој понудувач може да учествува само со една понуда.

5.6. Отворањето на понудите ќе се изврши на ден 18.02.2003 година (вторник) во 10 часот во просториите на 3-ти кат на ЈЗО Стоматолошки клинички центар Свети Пантелејмон - Скопје.

5.7. Понудите што нема да ги содржат бараните податоци односно кон кои не е приложена бараната придружна документација ќе се сметаат за нецелосни и нема да се разгледуваат.

5.8. Понудите кои ќе бидат доставени по истекот на рокот ќе се сметаат за задоцнети и нема да се разгледуваат.

5.9. Претставникот на понудувачот кој ќе присуствува на јавното отворање на понудите на Комисијата за јавни набавки треба да и предаде писмено овластување потпишано и заверено од одговорното лице на понудувачот.

Комисија за јавни набавки

Врз основа на член 10 и 42 од Законот за јавни набавки ("Службен весник на РМ" бр. 26/98), Комисијата за јавни набавки при Фондот за комунални работи и улично осветлување на општина Кратово, објавува

БАРАЊЕ БР. 08-15 ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ПОНУДИ

1. Набавувач: Фонд за комунални работи и улично осветлување на општина Кратово, Плоштад "Маршал Тито" бб.

2. Предмет на набавката: Континуирана набавка во 2003 година на материјали за улично осветлување и тоа како за тековно одржување на постојано улично осветлување исто така и материјали за новопоставени улични светилки.

3. Учество во поднесување понуди: Сите правни лица согласно Законот за јавни набавки ("Службен весник на РМ" бр. 26/98).

4. Потребна документација: Пропишана со член 43 од Законот за јавни набавки (извод од регистрација, документ за бонитет, изјава од понудувачот дека не е под стечај).

5. Содржина на понудата: Име, адреса и седиште на понудувачот, крајна поединечна цена со вклучени давачки изразена во денари, рок и начин на испорака, начин на плаќање, референтна листа на досега извршени услуги од овој вид.

6. Доставување на понудите: Понудите се доставуваат во еден примерок (оригинал) заверен од страна на одговорното лице на понудувачот, во запечатен плик кој содржи 2 запечатени плика (еден за документите, а друг за понудата со ознака "не отворај" во горниот лев агол на јавниот повик.

Рок на доставување на понудите 10 дена од денот на објавувањето на барањето во дневниот печат на Република Македонија.

7. Отворањето на понудите ќе се изврши без присуство на понудувачите, а за резултатот од изборот, известувањето ќе се направи во рок од 5 дена по отворањето.

8. Критериум за избор на понудата: Квалитет, дизајн, цена, рок на испорака, рок на плаќање, услови на плаќање, гаранција за материјалот.

9. Понудите се доставуваат по пошта со препорачана пратка до: Советот на општина Кратово, Комисија за тендер и јавни набавки при Фондот за комунални работи и улично осветлување Плоштад "М. Тито" бб, Кратово.

10. Понудите кои не ги содржат бараните документи ќе се сметаат за нецелосни и нема да се разгледуваат.

11. Тендерската документација може да се набави во општина Кратово.

Комисија за јавни набавки

О Д Л У К И ЗА ПРОДАЖБА НА АКЦИИ КОИ АГЕНЦИЈАТА НА РМ ЗА ПРИВАТИЗАЦИЈА ЌЕ ГИ ПОНУДИ ЗА ПРОДАЖБА НА БЕРЗА

Р.Бр.	Акционерско друштво	Место	Вредност на друштвото (ЕУР)	Капитал за продажба (ЕУР)	Учество на капиталот за продажба во вредноста на друштвото	Број на акции за продажба	Продажна цена по акција (ЕУР)
1	Дојранско Езеро	Нов Дојран	869.192	303.134	34,88 %	5.929	51,13
2	Југотранс	Струга	1.169.076	197.571	16,90 %	5.520	35,79
3	Пелагонија	Скопје	19.618.506	7.206.526	36,73 %	28.189	255,65
4	Рудник Демир Хисар	Сопотница	525.247	168.840	32,14 %	32.966	5,11
5	Мак-Комерц	с. Марена, Кавадарци	673.476	45.627	6,77 %	892	51,13

Налозите за продажба на акциите на наведените друштва ќе бидат дадени од директорот на Агенцијата на 28.02.2003 година

СОДРЖИНА

	Страница
74. Одлука за избор на потпретседатели на Собранието на Република Македонија.....	1
75. Одлука за разрешување од функцијата судија на Основниот суд во Тетово.....	1
76. Одлука за разрешување од функцијата судија на Основниот суд во Кочани.....	1
77. Одлука за испраќање на единица на Армијата на Република Македонија за учество во мировната операција во Авганистан.....	1
78. Одлука за одбележување на Стогодишнината на македонската државност 1903-2003 година.....	1
79. Одлука за изменување на Одлуката за одбележување јубилејни годишници на значајни настани и истакнати личности во Република Македонија.....	2
80. Одлука за начинот и условите за отворање на девизни сметки на корисниците и единките корисници на средства од Буџетот на Република Македонија.....	2
81. Одлука за пренесување на право на користење на дел од недвижен имот.....	3
82. Одлука за поништување на Одлуката за пренесување на правото на користење на недвижен имот.....	3

83.	Одлука за денот и моментот на воведувањето и денот и моментот на завршувањето на летното сметање на времето во 2003 година	3	105.	Решение за именување членови на Управниот одбор на Фондот за магистрални и регионални патишта - Скопје.....	8
84.	Решение за именување членови на Управниот одбор на Фондот за земјоделство - Скопје.....	4	106.	Решение за именување претседател и членови на Комисијата за информатичка технологија.....	8
85.	Решение за именување членови на Управниот одбор на Фондот за водите - Скопје..	4	107.	Решение за именување членови на Управниот одбор на ЈП за просторни и урбанистички планови - Скопје.....	8
86.	Решение за именување членови на Управниот одбор на Фондот за осигурување на депозити - Скопје.....	4	108.	Решение за именување членови на Одборот за контрола на материјално-финансиското работење на ЈП за просторни и урбанистички планови - Скопје	8
87.	Решение за именување членови на Управниот одбор на ЈП Македонска информативна агенција - МИА - Скопје.....	4	109.	Решение за именување членови на Управниот одбор на ЈП за набавка, транспорт и дистрибуција на природен гас "ГА-МА" - Скопје.....	8
88.	Решение за разрешување од должноста директор на Дирекцијата за слободни економски зони.....	4	110.	Решение за именување членови на Одборот за контрола на материјално-финансиското работење на ЈП за набавка, транспорт и дистрибуција на природен гас "ГА-МА" - Скопје.....	9
89.	Решение за именување членови на Одборот за контрола на материјално-финансиското работење на ЈП за извршување на водостопански дејности ХС "Злетовица" - Пробиштип.....	5	111.	Решение за именување членови на Управниот одбор на ЈП за стопанисување со шуми "Македонски шуми" - Скопје.....	9
90.	Решение за именување членови на Управниот одбор на ЈП за стопанисување со објектите за спорт во сопственост на Република Македонија - Скопје.....	5	112.	Решение за именување членови на Одборот за контрола на материјално-финансиското работење на ЈП за стопанисување со шуми "Македонски шуми" - Скопје.....	9
91.	Решение за именување членови на Одборот за контрола на материјално-финансиското работење на ЈП за стопанисување со објектите за спорт во сопственост на Република Македонија - Скопје.....	5	113.	Решение за именување членови на Управниот одбор на ЈП за стопанисување со пасиштата - Скопје.....	9
92.	Решение за именување претседател и членови на Управниот одбор на Агенцијата за поттикнување на развојот на земјоделството - Битола.....	5	114.	Решение за именување членови на Одборот за контрола на материјално-финансиското работење на ЈП за стопанисување со пасиштата - Скопје.....	9
93.	Решение за именување директор на Дирекцијата за слободни економски зони.....	5	115.	Решение за именување членови на Управниот одбор на ЈВП "Водостопанство на Македонија" - Скопје.....	10
94.	Решение за именување заменик на директорот на Дирекцијата за слободни економски зони - Скопје.....	6	116.	Решение за именување членови на Одборот за контрола на материјално-финансиското работење на ЈВП "Водостопанство на Македонија" - Скопје.....	10
95.	Решение за именување вршител на должноста директор на ЈП "Стрежево" - Битола	6	117.	Решение за именување членови на Управниот одбор на ЈП за берзанско работење "Агро Берза" - Скопје.....	10
96.	Решение за именување членови на Управниот одбор на Централниот регистар на Република Македонија - Скопје.....	6	118.	Решение за именување членови на Одборот за контрола на материјално-финансиското работење на ЈП за берзанско работење "Агро Берза" - Скопје.....	10
97.	Решение за именување претседател и членови на Управниот одбор на Агенцијата на Република Македонија за управување со средства - Скопје.....	6	119.	Решение за именување членови на Одборот за контрола на материјално-финансиското работење на ЈП Македонска информативна агенција - МИА - Скопје.....	10
98.	Решение за именување членови на Управниот одбор на ЈП Македонска радиодифузија - Скопје.....	6	120.	Решение за именување членови на Управниот одбор на ЈП за водоснабдување "Студенчица" - Скопје.....	11
99.	Решение за именување членови на Одборот за контрола на материјално-финансиското работење на ЈП Македонска радиодифузија - Скопје.....	7	121.	Решение за именување членови на Одборот за контрола на материјално-финансиското работење на ЈП за водоснабдување "Студенчица" - Скопје.....	11
100.	Решение за именување членови на Управниот одбор на ЈП "Службен весник на Република Македонија" - Скопје.....	7	122.	Решение за именување членови на Управниот одбор на ЈП за извршување на водостопански дејности ХС "Злетовица" - Пробиштип.....	11
101.	Решение за именување членови на Одборот за контрола на материјално-финансиското работење на ЈП "Службен весник на Република Македонија" - Скопје.....	7	123.	Решение за разрешување од должноста директор на Државниот санитарен и здравствен инспекторат.....	11
102.	Решение за разрешување од должноста директор на ЈП за берзанско работење "Агро-Берза" - со п.о. - Скопје.....	7	124.	Решение за именување директор на Државниот санитарен и здравствен инспекторат.....	11
103.	Решение за именување претседател на Комисијата за хартии од вредност.....	7			
104.	Решение за именување членови на Управниот одбор на Заводот за вработување на Република Македонија - Скопје.....	7			

125.	Решение за именување членови на Управниот одбор на ЈП за стопанисување со објекти за спорт во сопственост на Република Македонија од редот на вработените....	11	142.	Решение за именување заменик на директорот на ЈП за извршување на водостопански дејности ХС "Злетовица" - Пробиштип.....	14
126.	Решение за разрешување од должноста вршител на должноста директор на Домот на културата "Илинден" - Демир Хисар...	12	143.	Решение за именување членови на Управниот одбор на ЈП за одржување и заштита на магистралните и регионалните патишта "Македонијапат" - Скопје од редот на вработените.....	14
127.	Решение за именување вршител на должноста директор на Театарот за деца и младинци - Скопје.....	12	144.	Решение за давање согласност на Одлуката за именување директор на Фондот на пензиското и инвалидското осигурување на Македонија.....	15
128.	Решение за именување вршител на должноста директор на Домот на културата "Илинден" - Демир Хисар.....	12	145.	Решение за разрешување и именување претседател и членови на Управниот одбор на Народниот театар "Антон Панов" - Струмица.....	15
129.	Решение за разрешување од должноста вршител на должноста директор на Заводот за заштита на спомениците на културата и Музеј - Штип.....	12	146.	Решение за давање одобрение за издавање на долгорочни хартии од вредност.....	15
130.	Решение за именување вршител на должноста директор на Заводот за заштита на спомениците на културата и Музеј - Штип	12	147.	Решение за давање одобрение за издавање на долгорочни хартии од вредност.....	15
131.	Решение за разрешување од должноста вршител на должноста директор на Градската библиотека "Борка Талески" - Прилеп	12	148.	Упатство за содржина на месечниот извештај за работењето на Централен депозитар за хартии од вредност кој се доставува до Комисијата за хартии од вредност.....	16
132.	Решение за именување вршител на должноста директор на Градската библиотека "Борка Талески" - Прилеп.....	13	149.	Упатство за содржина на месечниот извештај за работењето на Берза на долгорочни хартии од вредност кој се доставува до Комисијата за хартии од вредност.....	16
133.	Решение за разрешување од должноста вршител на должноста директор на Народниот театар "Јордан Хаџи Константинов Џинот" - Велес.....	13	150.	Наредба за измена и дополнување на Наредбата за ограничување или забрана на увоз во Република Македонија на животни, производи, суровини и отпадоци од животинско потекло заради спречување на внесување на трансмисивните спонгиозни енцефалопатии ("Службен весник на Република Македонија" бр. 98/2002).....	17
134.	Решение за именување вршител на должноста директор на Народниот театар "Јордан Константинов Џинот" - Велес.....	13	151.	Наредба за престанување на важноста на Наредбата за вршење на дезинфекција на моторните возила на граничните премини при влегување во Република Македонија..	17
135.	Решение за разрешување и именување претседател и членови на Управниот одбор на Фестивалот "Охридско лето" - Охрид.....	13	152.	Список на помошни лековити средства за кои е дадено одобрение за ставање во промет во периодот од 01.01.2002 до 31.12.2002 година.....	17
136.	Решение за разрешување од должноста заменик на директорот на Фондот за магистрални и регионални патишта - Скопје	13	153.	Одлука на Уставниот суд на Република Македонија, У. бр. 225/2001 од 15 јануари 2003 година.....	19
137.	Решение за именување заменик на директорот на Фондот за магистрални и регионални патишта - Скопје.....	13	154.	Упатство за изменување и дополнување на Упатството за реализација на Одлуката за начинот и условите на купопродажба на странски платежни средства во Република Македонија.....	20
138.	Решение за разрешување од должноста вршител на должноста директор на Агенцијата на Република Македонија за приватизација - Скопје.....	14	155.	Упатство за измена и дополнување на Упатството за реализација на Одлуката за утврдување на методологија за формирање на курсевите на Народна банка на Република Македонија и нивно користење...	20
139.	Решение за именување директор на Агенцијата на Република Македонија за приватизација - Скопје.....	14	156.	Упатство за реализација на Одлуката за начинот и условите на купопродажба на странски платежни средства во Република Македонија (пречистен текст).....	20
140.	Решение за именување директор на ЈП за извршување на водостопански дејности ХС "Злетовица" - Пробиштип.....	14			
141.	Решение за разрешување од должноста заменик директор на ЈП за извршување на водостопански дејности ХС "Злетовица" - Пробиштип.....	14			

Издавач: ЈАВНО ПРЕТПРИЈАТИЕ

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА, ц.о.- Скопје, бул. "Партизански одреди" бр. 29.

Директор и одговорен уредник - Крум Коцарев.

Телефони 298-860, 298-769. Телефакс 112-267. Пошт. факс 51.

Жиро-сметка 300000000188798. Бр. за ДДВ МК - 4030987108771. Депонент - Комерцијална банка, АД - Скопје.

Печат: НИП "Нова Македонија" - АД - Скопје.